

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2019 бр.10
31 Октомври 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2019 бр.10

31 Октомври 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.10, 31 Октомври 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 122

Национални патенти

..... 3

ПРЕГЛЕДИ

..... 4

Промени, Спојување, Престанок

..... 4 - 6

Меѓународни патенти

..... 7 – 105

ПРЕГЛЕДИ

..... 106 – 122

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 123 – 220

Пријави на Трговски Марки

..... 124 – 159

ПРЕГЛЕДИ

..... 160 – 164

Решенија на Трговски Марки

..... 165 – 206

ПРЕГЛЕДИ

..... 207 – 210

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

..... 211 – 220

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 221 – 227

Пријави на Индустриски дизајн

..... 222 – 223

ПРЕГЛЕДИ

..... 224

Решенија на Индустриски дизајн

..... 225 – 226

ПРЕГЛЕДИ

..... 226 – 227

ЗАСТАПНИЦИ

..... 228

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)


* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **E 04H 6/00, B 62D 25/00**(11) **9625**(13) **A**(21) **2017/489**(22) **29/06/2017**(45) **31/10/2019**(73) **Тасевски Славчо ул. Пере Тошев бр.****1, Скопје, МК**(72) **Тасевски Славчо**(54) **Монтажна подвижна гаража**

(57) Монтажната подвижна гаража има конзола (1) и конзола (2) кои се поврзани со еден зглоб, односно спојка (3). На двете конзоли прицврстени се шест цевки (4) во

форма на буквата "П" кои се прицврстени со шест спојки(5).

Сигурносната направа обезбедува церадата која е водоотпорна и изработена од материјал од висок квалитет лесно и безбедно да се подига. така што потребно е само едно повлекување на едната конзола и автомобилот се сместува во подвижната гаража потоа ја повлекуваме копзолата надолу и автомобилот е заштитен.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B62D25/00	8B62D25/00	9625	A
8E04H6/00	8B62D25/00	9625	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Тасевски Славчо	E 04H 6/00	9625	A
Тасевски Славчо	B 62D 25/00	9625	A

ПРОМЕНИ

(11) 1150

(73) Biogen International GmbH Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, CH, CH

(11) 6090

(73) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 2621 North Belt Highway St. Joseph MO 64506-2002, US

(11) 6790

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 15 1 13 29 Stockholm, Sweden, SE

(11) 7397

(73) Exelixis Patent Company LLC 1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, US

(11) 7456

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 15 1 13 29 Stockholm, Sweden, SE



(11) **7956**
 (73) **Immedica Pharma AB Norrtullsgatan
 15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE**

(11) **9129**
 (73) **Immedica Pharma AB Norrtullsgatan
 15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE**

ПРЕНОС

(11) **6790**
 (73) **Medical Need Europe AB
 Norrtullsgatan 15 1 13 29
 Stockholm,Sweden, SE**

**Norrtullsgatan 15 1 13 29
 Stockholm,Sweden, SE**

(11) **7397**
 (73) **Exelixis Patent Company LLC
 1851 Harbor Bay Parkway,Alameda,CA
 94502, US**

(11) **7956**
 (73) **Medical Need Europe AB
 Norrtullsgatan 15 1 13 29
 Stockholm,Sweden, SE**

(11) **7456**
 (73) **Medical Need Europe AB**

(11) **9129**
 (73) **Medical Need Europe AB
 Norrtullsgatan 15 1 13 29
 Stockholm,Sweden, SE**

ПРЕСТАНОК

(11) **982**
 (73) **Biogen International GmbH Landis +
 Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH**

(73) **Sanofi – Aventis 174, Avenue de
 France, 75013 Paris, FR**

(11) **892**
 (73) **Future New Developments Limited
 George Town, Grand Cayman, KY**

(11) **1415**
 (73) **Sanofi – Aventis 174, Avenue de
 France, 75013 Paris, FR**

(11) **933**
 (73) **Les Laboratoires Servier S.A. 22 rue
 Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR**

(11) **1629**
 (73) **Dr.Tahir AHMED 629 Destacada
 Avenue, Coral Gables, Coral Gables,
 Florida 33156, US**

(11) **1111**
 (73) **DOMPE' pha.r.ma S.p.A. Via Campo
 di Pile, 67100 L'Aquila, IT**

(11) **1781**
 (73) **Leone, Enzo 20124 Milano, IT**

(11) **1237**

(11) **2085**

(73) **Powderject Vaccines, Inc 585 Science Drive, Suite C Madison, Wisconsin 53711, US**

(11) **2148**

(73) **Biogen MA, Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US**

(11) **2225**

(73) **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US**

(11) **2204**

(73) **Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US**

(11) **2301**

(73) **Biogen Idec MA Inc. Cambridge , Massachusetts 02142, US**

(11) **2747**

(73) **AMGEN INC. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(11) **2367**

(73) **KIRIN-AMGEN INC. c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320, US**

(11) **3241**

(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. 76100 Rehovot, IL**

(11) **3848**

(73) **Филевски Владимир " Вељко Влаховиќ " 18/10 Скопје, МК**

(11) **3608**

(73) **Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 - 1799, US**

(11) **4427**

(73) **Kirin-Amgen Inc. c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320, US**

(11) **4815**

(73) **Kirin-Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, US**

(11) **5205**

(73) **Biogen MA, Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US**

(51) **C 07C 51/09, C 07C 57/04, C 07C 67/03, C 07C 69/54, C 07D 301/08, C 07D 305/12, C 08G 63/00**

(11) **9627** (13) T1
(21) **2018/679** (22) 30/08/2018
(45) 31/10/2019

(96) 25/10/2012 EP12842768.9

(97) 30/05/2018 EP2771307

(73) **Novomer, Inc. 1 Bowdoin Square, Suite 300 Boston, Massachusetts 02114, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) FARMER, Jay, J.; PORCELLI, Richard, V. and LAPOINTE, Robert, E.

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКРИЛАТИ ОД ЕПОКСИДИ**

(57) има уште патентни барања

(51) **H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/70, H 04N 19/18, H 04N 19/19, H 04N 19/176**

(11) **9608** (13) T1
(21) **2018/756** (22) 20/09/2018
(45) 31/10/2019

(30) KR20090102818 28/10/2009 KR

(96) 28/10/2010 EP15158614.6

(97) 19/09/2018 EP2899981

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han, Woo-Jin

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА РЕЗИДУАЛЕН БЛОК**

(57) 1 Апаратура за декодирање слика, апаратурата содржи:

Екстрактор конфигуриран за екстрахирање, од податочен тек, поделена информација на постојна кодирана единица којашто покажува дали постојната кодирана единица е поделена во кодирани единици со пониска длабочина, кадешто постојната кодирана единица е хиерархиски поделена од максимална кодирана единица, кога поделената информација на постојната кодирана единица покажува дека постојната кодирана единица не е повеќе поделена во кодирани единици со пониска длабочина, екстрахирање, од податочниот тек, на

информација околу начинот на предвидување на постојната кодирана единица којашто покажува внатрешен начин или меѓу начин и информација околу тип на партиција која што покажува на димензија на предвидена единица добиена од постојната кодирана единица и добивање, од податочниот тек, ознака за кодиран блок која покажува дали трансформациски резидуален блок добиен од постојната кодирана единица вклучува најмалку една не-нулти ефективен коефициент на трансформација; кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на ознаки за ефективен коефициент за множество на единици на фреквентен појас, кадешто ознаките за ефективен коефициент за множество единици на фреквентен појас се добиени од единиците со фреквентен појас освен единица со прв фреквентен појас кореспондентна на најнискиот фреквентен појас помеѓу множеството на единици со фреквентен појас, множеството на единици со фреквентен појас е вклучено во трансформацискиот резидуален блок; кога ознаката на ефективен коефициент на единица со втор фреквентен појас покажува на единица со втор фреквентен појас којашто вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на

трансформациски коефициенти за единица со втор фреквентен појас врз основа на значајна мапа којашто ги покажува локациите на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквентен појас и информација за ниво на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквентен појас добиена од податочниот тек;

кога ознаката на ефективен коефициент на единицата со втор фреквентен појас покажува на единица со втор фреквентен појас којашто не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, определување на трансформациски коефициенти на единици со втор фреквентен појас како нула;

кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на трансформациски коефициенти на единицата со втор фреквентен појас врз основа на значајна мапа која ги покажува локациите на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквентен појас и информација за

нивото на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквентен појас добиени од податочниот тек;

декодер конфигуриран за изведба на инверзна-трансформација на трансформацискиот резидуален блок наведениот декодер е конфигуриран за изведба на внатрешно предвидување и меѓу предвидување на единицата за предвидување врз основа на информацијата за начинот за предвидување и информацијата околу видот на партиција;


кадешто единицата со втор фреквентен појас е една од множеството на единици со фреквентен појас и различна од единицата со прв фреквентен појас,

кадешто обликот на максималната кодирана единица е квадратен со ширина и должина во износ од 2,

кадешто обликот на постојната кодирана единица е квадрат, и

кадешто обликот на трансформацискиот резидуален блок е квадрат и кадешто множеството на единици со фреквентен појас добиени од трансформацискиот резидуален блок имаат иста димензија.

Слика 1



(51) A 61K 38/26, A 61K 47/00, A 61P 3/10

(11) 9609

(13) T1

(21) 2018/759

(22) 21/09/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20120160743 22/03/2012 --;

EP20130153459 31/01/2013 -- and

US201361748840P 04/01/2013 US

(96) 15/03/2013 EP13709231.8

(97) 15/08/2018 EP2827885

(73) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880

Bagsværd, DK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ELIASSEN, Helle; VILHELMSEN, Thomas and HANSEN, Tue

(54) СОСТАВИ НА GLP-1 ПЕПТИДИ И НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи прв тип на гранули и втор тип на гранули, кадешто споменатиот прв тип на гранули содржи сол на N-(8-(2-хидроксibenзоил)амино)каприлна киселина и не GLP-1 пептид, и кадешто споменатиот втор тип на гранули содржи GLP-1

пептид и не сол на N-(8-(2-хидроксibenзоил)амино)каприлна киселина, и кадешто споменатиот состав е во формата на цврста дозирана форма избрана од групата составена од таблета, капсула и кесичка.
има уште 37 патентни барања

(51) **B 01D 11/00, B 01D 11/04, B 01D 21/00, E 02D 27/32, E 02D 27/12, B 03B 5/60, C 22B 3/00, C 22B 3/02, C 22B 3/22, B 65D 88/12**

(11) **9610**

(13) T1

(21) **2018/760**

(22) 24/09/2018

(45) 31/10/2019

(30) FI20120005714 26/06/2012 FI

(96) 12/06/2013 EP13810718.0

(97) 08/08/2018 EP2864011

(73) **Outotec (Finland) Oy Rauhanpuisto 9 02230 Espoo, FI**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and VAARNO, Jussi

(54) **СЕТЛЕР ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА РАСТВОРУВАЧ, КОЈ ОПФАКА ОСНОВА**

(57) 1 Сетлер за екстракција на растворувач (1) кој се употребува во хидрометалургиски течни-течни екстракциони процеси за одвојување на растворите помешани во

дисперзија во различни фази на растворување, при што наведениот сетлер (1) кој опфаќа основа (2), назначен со тоа, што сетлерот за екстракција на растворот (1) се состои од мноштво самоподдржувачки модули (3), секој самоподдржувачки модул (3) кој содржи самоподдржлива рамка структура која има облик на правоаголен паралелепипед со надворешни димензии и аголни фитинзи (4) во согласност со ISO превоз со стандарди за контејнери; и дека основата (2) содржи мноштво столбови (5) на кои самоподдржливи модули (3) се поддржани на височина над нивото на земјата, со што се обезбедува простор за цевки и пристап до сетлерот, и дека столбовите (5) опфаќаат придружни фитинзи за прицврстување на контејнери (6, 7) за испорака, на кои аголните фитинзи (4) од модулите (3) може да се поврзат.

има уште 6 патентни барања




Fig. 1

(51) **C 12N 15/113**(11) **9611**

(13) T1

(21) **2018/761**

(22) 24/09/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20130306440 18/10/2013 --

(96) 20/10/2014 EP14786893.9

(97) 15/08/2018 EP3058071

(73) **Centre National de la Recherche Scientifique; Université de Strasbourg and Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 3, rue Michel-Ange 75016 Paris, FR; 4, rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg, FR and 10 rue de Tolbiac 75013 Paris, FR**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LAPORTE, Jocelyn; COWLING, Belinda and TASFAOUT, Nicheim

(54) **ДИНАМИН 2 ИНХИБИТОР ЗА ТРЕТМАН НА ЦЕНТРОНУКЛЕАРНИ МИОПАТИИ**

(57) 1 Инхибитор на Динамин 2 за употреба во третманот на центронуклеарна миопатиа, при што инхибиторот на динамин 2 е одбран од групата составена од антитело насочено против Динамин 2, молекул на нуклеинска киселина кој е во интеракција директно со нуклеинска киселина која го кодира Динамин 2, и мала

молекула која ја инхибира активната, експресијата или функцијата на Динамин 2, наведената мала молекула е одбрана во групата составена од 3-Хидроксинафтален-2-карбоксилна киселина (3,4-дихидроксибензилиден) хидразид, 3-Хидрокси-N'-[(2,4,5-трихидроксифенил)метилен]нафтален-2-карбохидразид, Тетрадецилтриметиламониум бромид, 4-Хлоро-2-((2-(3-нитрофенил)-3-диоксо-2,3-дихидро-1H-изоиндол-5-карбонил)-амино)-бензоева киселина, 2-Циано-N-октил-3-[1-(3-диметиламинопропил)-1H-индол-3-ил] акриламид, 3-(2,4-Дихлоро-5-метоксифенил)-2-сулфанилхиназолин-4(3H)-еден, N, N'- (Пропан-3-дил) бис (7,8-дихидрокси-2-имино-2H-хромен-3-карбоксамид), N, N'-(Етан-2-дил)бис(7,8-дихидрокси-2-имино-2H-хромен-3-карбоксамид), Октадецил ТриМетилАмониум Бромид, Динамински инхибиторен пептид со аминокиселинска секвенца: QVPSRPNRAP, 3-хидрокси-N'-[(2,4,5-трихидроксифенил)метилен] нафтален-2-карбохидразид, и 4-(N, N-Диметил- N-октадецил-N-етил)-4-аза-10-оксатрицикло- [5.2.1] декан-3,5-дион бромид. има уште 13 патентни барања



(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00**

(11) **9612** (13) T1
(21) **2018/762** (22) 24/09/2018
(45) 31/10/2019

(30) EP20050025657 24/11/2005 --
(96) 24/11/2006 EP10011772.0
(97) 05/09/2018 EP2325210
(73) **Astellas Pharma Inc. and TRON -
Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz gemeinnützige GmbH
5- Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo
103-841 JP and Freiligrathstrasse 12
55131 Mainz, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk;
Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg,
Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja
Kristina and Thiel, Philippe

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Моноклонално антителио коешто содржи
алотипична модификација на тешката низа на
антитело, кадешто антителото содржи
комбинација на тешки низи и лесни низи
избрани од следните можности (i) до (ix):

(i) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 115 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 122,

(ii) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 116 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 12

(iii) тешката низа којашто содржи

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 117 и лесната низа содржи

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 123,

(iv) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 119 и лесната низа содржи

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 126,

(v) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 118 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 125,

(vi) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со
SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 124,

(vii) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со
SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 127,

(viii) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со
SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со
SEQ ID NO: 128, и

(ix) тешката низа којашто содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 120 и лесната низа содржи
аминокиселинска секвенца претставена со SEQ
ID NO: 129;

кадешто споменатата тешка низа содржи
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 46 и
алотипичната модификација е преместување
на K93R, D235E и L237M во рамките на
аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 46.
има уште 9 патентни барања

Сл.1



(51) **C 07K 16/12, C 07K 14/20, C 12N 15/70, C 12N 5/07, C 12P 21/02, A 61K 39/02**

(11) **9613**

(13) T1

(21) **2018/764**

(22) 25/09/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201261668627P 06/07/2012 US and
US201313802991 14/03/2013 US

(96) 08/07/2013 EP13734430.5

(97) 05/09/2018 EP2869839

(73) **Valneva Austria GmbH Campus Vienna
Biocenter 3 1030 Vienna, AT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MEINKE, Andreas; COMSTEDT, Pär;
GROHMANN, Brigitte; HANNER, Markus;
LUNDBERG, Urban; REINISCH, Christoph;
SCHLEGL, Robert; SCHÜLER, Wolfgang and
WIZEL, Benjamin

(54) **МУТИРАНИ ФРАГМЕНТИ НА OspA И
ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО ТОА**

(57) 1 Полипептид којшто го содржи
полипептидот со аминокиселинската секвенца
на SEQ ID NO: 186;

или било која функционална варијанта на
споменатата аминокиселинска секвенца
- со секвенчна идентичност од барем 80%,
подобро барем 85%, уште подобро барем 90%,
најдобро барем 95% за секвенцата со SEQ ID
NO: 186, и

- со разлика во заштитен капацитет (Δ pc)
помеѓу функционалната варијанта и плацебото
(негативна) контрола од барем 50%, особено
барем 60%, особено барем 70%, подобро
барем 80%, уште подобро 90%, најдобро 95%,
особено најдобро барем 95%.
има уште 14 патентни барања

Слика 1

[illegible]

(51) C 07K 14/715, C 07K 16/28, C 07K 14/54, C 07K 16/24, C 12N 15/113, A 61K 39/00

(11) 9614

(13) T1

(21) 2018/765

(22) 25/09/2018

(45) 31/10/2019

(30) GB20150022186 16/12/2015 GB

(96) 16/12/2016 EP16822941.7

(97) 01/08/2018 EP3298040

(73) National University of Singapore and Singapore Health Services Pte Ltd 21 Lower Kent Ridge Road Singapore 119077 , SG and 31 Third Hospital Avenue No 03-03 Bowyer Block Singapore 168753 , SG


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5. 1000 Скопје

(72) COOK, Stuart Alexander and SCHAEFER, Sebastian

(54) ТРЕТМАН НА ФИБРОЗА

(57) 1 Антителото кое може да се врзува за интерлеукин 11 (IL-11) или IL-11 рецептор α (IL-11R α) и инхибирање на сигнализирање посредувано со IL-1 за употреба во метод за третирање или спречување фиброза кај човекот.

има уште 11 патентни барања



(51) В 01D 5/00, С 02F 1/32, С 02F 1/44, С 02F 1/18, Е 03В 3/28, F 24F 3/14, А 61L 9/22

(11) 9615

(13) Т1

(21) 2018/781

(22) 01/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) CN20151431527 21/07/2015 CN

(96) 21/07/2016 EP16180554.4

(97) 26/09/2018 EP3120907

(73) NG, Tat Yung and NG, Tsz Yan Irys
Room A, 13/F 499 King's Road North Point,
Hong Kong, CN and Room A, 13/F. 499 King's
Road North Point, Hong Kong, CN

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) NG, Tsz Yan Irys

(54) **СИСТЕМ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
РОСА ОД АТМОСФЕРАТА**

(57) 1 Уред на систем за трансформација на
роса од атмосферата, кадешто уред на систем
за трансформација на роса од атмосферата
содржи уред за прочистување на воздух (1) и
уред за подготовка на вода (2);
уредот за прочистување на воздух (1) содржи
кукиште (11) и филтерска единица поставена во


кукиштето, филтерската единица содржи
филтерско платно (12), слој од фибер
материјал (13), мрежен слој од активен јаглерод
(14), погонски мотор (15), шуплива плоча (16),
пропелер (17), одвод за воздух (18),
ултравиолетова гермицидна лампа (19) и
контролна плоча (110);
уредот за подготовка на вода (2) содржи
кукиште (21), кондензациски испарувач (24),
собирен резервоар за вода (26), погонска пумпа
(28), издувувач
(217), издувна плоча (223), и генератор на
негативни кислородни јони (226),
се карактеризира со тоа што
левите и десните страни во средниот долен дел
на кукиштето (11) се обезбедени со отвори на
кукиштето, филтерското платно (12) е
поставено во кукиштето (11) и се наоѓа во
предниот дел од отворите на кукиштето,
горниот завршеток на филтерското платно (12)
е обезбедено со слој од фибер материјал (13),
мрежниот слој од активен јаглерод (14) е
поставен над слојот од фибер материјал (13) на
одалученост, филтерското платно (12), слојот

од фибер материјал (13), и мрежниот слој од активен јаглерод (14) се поставени паралелно еден на друг и се фиксно поврзани кон внатршниот зид на куќиштето (1), шупливата плоча(16) се поставени над мрежниот слој од активен јаглерод (14), шупливата плоча(16) е фиксно поврзана со внатрешниот зид на куќиштето (1), погонскиот мотор (15) за погонување на пропелерот (17) е фиксно монтиран на шупливата плоча(16), излезното вратило на погонскиот мотор (15) е поврзано со пропелерот (17), горниот завршеток на куќиштето (11) е обезбедено со издувна плоча (18), ултравиолетовата гермицидна лампа (19) е поставена на внатрешниот зид на куќиштето (1) лоцирана помеѓу издувната плоча (18) и шупливата плоча(16), и контролната плоча (110) е поставена на надворешниот зид на прагот куќиштето (11); уредот за подготовка на водата (2) понатаму содржи контролна плоча (225) поставена на куќиштето, регулатор на влажност (22), воздушен филтер (23), коритото за прибирање на вода, контролер на нивото на коритото за прибирање на вода (27), систем за филтрирање (29), систем за прочистување со реверзна осмоза (210), нанометарски ултравиолетов стерилизациски дезинфикатор (211), резервоар за прочистен вода со константна температура (212), вентил (216) за питка неутрална вода, електролитска бања (213), вентил (214) за питка кисела вода, вентил (215) за питка алкална вода, компресор (220), довод на вода од чешма или техничка вода; уредот за прочистување на воздух (1) у уредот за подготовка на вода (2) се поврзани низ цевовод (00), и цевоводот (00) е поврзан помеѓу издувната плоча (18) и филтер за воздух (23); уредот на систем за трансформација на роса од атмосферата е конфигуриран на тој начин што работниот принцип на уредот на систем за трансформација на роса од атмосферата е таков што: пропелерот (17) е контролиран да ротира низ погонскиот мотор (15), воздухот

навлегува во внатрешноста на куќиштето (11) од отворот на куќиштето, потоа филтерското платно (12), слојот од фибер материјал (13) и мрежниот слој од активен јаглерод (14) секвечно го процесираат воздухот, воздухот откако е процесираан, навлегува низ шупливата плоча(16) и потоа се дезинфицира со ултравиолетовата гермицидна лампа (19), и прочистениот воздух се издувува кон филтерот за воздух (23) преку издувната плоча (18) преку цевоводот (00); системот за екстракција на роса е составен од регулатор на влажноста (22), издувач (217), кондензациски испарувач (24) и компресорот ја намалува температурата на воздухот до температура на роса низ кондензацискиот испарувач (24); под температурната точка на роса, влажноста на воздухот е екстрахирана и кондензирана во водни меури, за да потоа водните меури автоматски капат во коритото за собирање на вода (25) од кондензацискиот испарувач (24); коритото за собирање на вода (25) ја собира водата во собирен резервоар за вода (26), собирниот резервоар за вода (26) е контролиран од страна на погонска пумпа(28) поврзана со собирниот резервоар за вода (26) да ја погонува водата во согласност со контролерот за ниво на водата (27), и водата откако е повторно прочистена преку системот за филтрација (29), систем за прочистување со реверзна осмоза (210) и нанометарскиот ултравиолетов стерилизациски дезинфикатор (211) се чуваат на константна температура во резервоарот за прочистена вода (212); и внатрешноста на резервоарот за прочистена вода (212) е обезбеден со дисплеј за ниво на вода и дното на резервоарот за прочистена вода (212) е соодветно поврзан кон вентилот за напојување со електролизирана вода (216) и електролитската бања (213) за да корисникот избере да ја испушти неутрална вода или да направи неутралната вода за помине низ електролитската бања (213), и киселата вода

или алкалната вода се испуштаат со помош на вентилот за напојување со топла вода (214) и вентилот за напојување со ладна вода (215); и прочистениот и воздухот на којшто му е отстранета влажноста по поминување низ системот за екстракција на влажноста на регулаторот за влажност (22), издувувачот

(217), кондензацискиот испарувач (24) и компресорот (220) од уредот за подготовка на вода (2), се испушта со помош на кондензацискиот испарувач (24) преку издувната плоча (223) по поминувањето низ генератор на негативни кислородни јони (226). има уште 2 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/506, A 61P 31/16**

(11) **9616**

(13) T1

(21) **2018/782**

(22) 01/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) US20090187713P 17/06/2009 US and
US20090287781P 18/12/2009 US

(96) 17/06/2010 EP16181549.3

(97) 25/07/2018 EP3141252

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US**


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHARIFSON, Paul; MALTAIS, Francois;
PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng;
FARMER, Luc; CLARK, Michael, P.;


BANDARAGE, Upul, K.; BETHIEL, Randy, S.;
COURT, John, J.; DENG, Hongbo; DRUTU, Ioana;
DUFFY, John, P.; GAO, Huai; GU, Wenxin;
JACOBS, Dylan, H.; KENNEDY, Joseph, M.;
LEDEBOER, Mark, W.; LEDFORD, Brian;
WANNAMAKER, M., Woods; BYRN, Randal;
ZHOU, Yi; LIN, Chao; JIANG, Min; GERMANN,
Ursula, A.; JONES, Steven; SALITURO,
Francesco G. and KWONG, Ann Dak-Yee

(54) **ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА
ВИРУСИ НА ГРИП**

(57) 1 Составот кој што содржи соединение
кое што ја има следната структура
и фармацевтски прифатлив носител, средство,
или адјувант за употреба како лек за третирање
на инфекција со вирус на грип.
има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) **H 04L 5/00**(11) **9617**

(13) T1

(21) **2018/783**

(22) 01/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) JP20090035617 18/02/2009 JP

(96) 17/02/2010 EP10743560,4

(97) 11/07/2018 EP2400807

(73) **Sun Patent Trust New York, NY 10017, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) OGAWA, Yoshihiko; NISHIO, Akihiko; NAKAO, Seigo; IWAI, Takashi; IMAMURA, Daichi and FUTAGI, Sadaki

(54) **АПАРАТУРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И МЕТОД ЗА ПЛАНИРАЊЕ**

(57) 1 Апаратура за планирање (300) која што се состои од:


дел за подесување на доделувањето на фреквенција (301) прилагоден така да ја подесува големината на групата на ресурсни блокови во согласност и со ширината на опсегот на системот и со бројот на кластери кои што треба да бидат доделени на една терминална апаратура (400);

каде што големината на групата на ресурсни блокови е бројот на гранични ресурсни блокови вклучени во респективна група во ресурсни блокови, и каде што секој од кластерите содржи една или повеќе групи на ресурсни блокови во согласност со подесената големина на групата на ресурсни блокови; и

и каде што апаратурата за планирање (300) понатаму се состои од:

планер (113) прилагоден да доделува ресурс на фреквенција на терминалната апаратура (400) врз основа на големината на групата на ресурсни блокови која што е подесена од делот за подесување на доделувањето на фреквенции (301);
што се карактеризира со тоа што една вредност, која што е подесена како

големина на групата на ресурсни блокови, зависи од ширината на опсегот на системот и бројот на кластери; и
каде што секој кластер доделен на терминалната апаратура (400) е одвоен од друг кластер, кој што е исто така доделен на терминалната апаратура (400), во доменот на фреквенции.
има уште 7 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 48/00, A 61K 31/7105**

(11) **9618**

(13) T1

(21) **2018/784**

(22) 02/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201361783663P 14/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14718284.4

(97) 25/07/2018 EP2968586

(73) **Translate Bio, Inc. and Ethris GmbH**


29 Hartwell Avenue Lexington, MA 0242 US and Semmelweisstrasse 3 82152 Planegg, DE

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank; HEARTLEIN, Michael; SMITH, Lianne; RUDOLPH, Carsten and PLANK, Christian

(54) **КОМПОЗИЦИИ ЦФТР ИРНК И ПОВРЗАНИ ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ**

(57) 1 In vitro препишана iRNK опфаќа кодирачка секвенца која е најмалку 80% идентична SEQ ID NO: 3 за употреба во лекување на цистична фиброза кај цицачи.
има уште 14 патентни барања



Слика 1А

(51) **B 29C 53/66, B 29C 70/38, B 29C 53/80**

(11) **9619**

(13) T1

(21) **2018/785**

(22) 02/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) IT2015UB00273 06/05/2015 IT

(96) 06/05/2016 EP16168638.1

(97) 04/07/2018 EP3090856

(73) **AVIO S.p.A. Via Leonida Bissolati 76
Roma, IT**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) MASTRONARDI, Roberto; REPOLE, Rosario
Rocco and CARDELLI, Massimiliano

(54) **ОБЛИКУВАЧКА МАШИНА ЗА
ОБЛИКУВАЊЕ ШУПЛИВО ТЕЛО, ОСОБЕНО
КУЌИШТЕ ЗА МОТОР НА ЦВРСТО ГОРИВО И
ГЛАВА ЗА НАНЕСУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ТАКВА ОБЛИКУВАЧКА МАШИНА**


(57) 1 Глава за нанесување материјал за
обликувачка машина за обликување шупливи
тела; главата за нанесување материјал се

состои од потпорна рамка прилагодена за да
биде поврзана со подвижен член, моторизирани
средства за снабдување и средства за
насочување кои ги носи наведената потпорната
рамка за снабдување, долж претходно
утврдена патека за снабдување, ремен кој се
состои од слој од леплив материјал и заштитна
лента распоредена само на една страна од
наведениот слој од леплив материјал,
моторизирани намотувачки средства за
намотување на наведената заштитна лента и
кои ги носи наведената рамка, и прв притисен
валјак за туркање на наведената лента и
наведениот слој од леплив материјал кон
површина за нанесување на наведениот леплив
материјал и што може да ротира околу својата
оска која е ортогонална на патеката за
снабдување, назначена со тоа што
дополнително се состои од втор притисен
валјак за туркање на наведената лента и
наведениот слој од леплив материјал кон
наведената површина за нанесување; каде што
наведениот втор притисен валјак е носен од

страна на наведената потпорна рамка и може да ротира околу својата оска која со наведената патека за снабдување формира агол којшто не е 90о; каде што првото средство за активирање и средство за насочување се вметнати помеѓу наведената потпорна рамка и наведениот втор

притисен валјак за придвижување на вториот притисен валјак во спротивни правци долж насоката која е попречна на наведената патека за снабдување.

има уште 15 патентни барања



Нацрт 1.

(51) **A 61K 38/17, A 61K 38/49, A 61M 31/00, A 61P 25/00, A 61P 9/10**

(11) **9620**

(13) **T1**

(21) **2018/786**

(22) **02/10/2018**

(45) **31/10/2019**

(30) **US201161501117P 24/06/2011 US and US201261617001P 28/03/2012 US**

(96) **23/06/2012 EP12802409.8**

(97) **29/08/2018 EP2723363**

(73) **NoNO Inc. 88 Strath Avenue Toronto ON M8X 1R5, CA**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) **TYMIANSKI, Michael**

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ИСХЕМИЈА**

(57) **1 PSD-95 инхибитор за употреба во лекување на штетниот ефект од исхемија на централниот нервен систем кај човечки субјект којшто има или е во ризик од исхемија кадешто реперфузионата терапија е изведена кај субјектот, и PSD-95 инхибитор и реперфузионата терапија го третираат**

штетниот ефект од исхемија на централниот нервен систем кај субјект, кадешто PSD-95 инхибиторот е администриран пред реперфузионата терапија да е изведена, кадешто реперфузионата терапија е изведена по определување на квалификациите на субјектот за реперфузија базирана на исхемична полусенка и недостаток на хеморагија како што е покажано со CT, MRI или

PET анализа и кадешто инхибиторот содржи пептид којшто има аминокиселинска секвенца составена од или којашто содржи KLSSIESDV (SEQ ID NO:5) или KLSSIETDV (SEQ ID NO:43), кадешто пептидот е поврзан за интернализационен пептид или липидиран при што се покачува преминот на пептидот преку мембрана или крвно мозочната бариера. има уште 9 патентни барања



(51) **C 12N 5/0735**

(11) **9621**

(21) **2018/787**

(13) T1

(22) 02/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201462017582P 26/06/2014 US and

US201462017627P 26/06/2014 US

(96) 26/06/2015 EP15745288.9

(97) 26/09/2018 EP3161128

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old**

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија**
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **FRENDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo;**
GAGLIARDI, Anthony; KUNO, Junko;
AUERBACH, Wojtek and VALENZUELA, David M.

**(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНИ
ГЕНЕТСКИ МОДИФИКАЦИИ И ПОСТАПКИ НА
УПОТРЕБА**

(57) 1 Постапка за модифицирање на целен
геномски локус на Y хромозом во клетка,
којашто содржи:

(a) обезбедување на клетката којашто го
содржи целниот геномски локус на Y хромозом,
кадешто целниот геномски локус содржи место
за препознавање за нуклеазен агенс, и кадешто
клетката е во култура којашто содржи DMEM
базна средина;


(b) воведување во клетката:

(i) нуклеазниот агенс, кадешто нуклеазниот
агенс вклучува засек или прекинување на
двојна-низа на местото на препознавање; и
(ii) голем вектор за таргетирање којшто содржи
вметнат полинуклеотид
придружен од први и втори хомологни гранки
коишто одговараат на првите и вторите целни
места лоцирани во рамките на целниот
геномски локус, кадешто вкупниот износ на

првата хомологна гранка и втората хомологна
гранка е најмалку 10 kb, и каде што векторот за
таргетирање се подложува на хомологна
рекомбинација со целниот геномски локус; и

(c) идентификација на барем една клетка
којашто содржи во нејзиниот геном вметнат
полинуклеотид интегриран во целниот геномски
локус, кадешто интеграцијата на вметнатниот
полинуклеотид вклучува генетска модификација
којашто содржи бришење на еднотелната
нуклеинска киселинска секвенца и замена со
егзотелната нуклеинска секвенца на целниот
геномски локус,

кадешто клетката не е добиена со употреба на
постапка којашто вклучува модифицирање на
микробната линија со генетска идентичност на
човечки суштества или коишто вклучуваат
употреба на човечки ембрион за индустриски
или комерцијални цели и
кадешто постапката не е постапка за лекување
на човечко или животинско тело со терапија.
има уште 14 патентни барања



Сл.1

(51) **A 23L 2/56, A 23L 27/30, A 23L 2/60**(11) **9622**

(13) T1

(21) **2018/788**

(22) 03/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) EРA14003778 10/11/2014 --

(96) 22/10/2015 EP15784281.6

(97) 15/08/2018 EP3217813

(73) **ADM WILD Europe GmbH & Co. KG
Rudolf-Wild-Straße 107-115 69214 Eppelheim,
DE**(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
лок.8, 1000, Скопје(72) HEIDEBACH, Thomas; SATTLER, Robert;
DE WITH, Axel and SASS, Matthias(54) **Состав кој што се состои од
гликозилирани стевиол гликозиди**

(57) 1 Состав кој што се состои од:

а) мешавина од стевиол гликозиди која што се
состои од најмалку еден гликозилиран стевиол

гликозид, и

б) природен маскирачки агенс, наведениот
природен маскирачки агенс се добива од рогач
и/или плодови од агруми преку постапка која
што се состои од чекорите на:i) добивање на воден екстракт од рогач
и/или воден екстракт од плодови на агруми;ii) фракционирање на производот од
чекорот i) за да се добие прва фракција која
што се состои од полисахариди, полиоли,
протеини, слободни аминокиселини, влакна,
масти и полифеноли; втора фракција од
јонизирани молекули кои што се состојат од
минерали и органски киселини; и трета
фракција која што се состои од моносахариди и
дисахариди; иiii) мешање на првата фракција и втората
фракција.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/417, A 61K 31/4178, A 61K 45/06,
A 61P 11/00, A 61P 9/10**(11) **9623**

(13) T1

(21) **2018/789**

(22) 03/10/2018

(45) 31/10/2019


(30) US201261726119P 14/11/2012 US

(96) 14/11/2013 EP13803292.5

(97) 01/08/2018 EP2919780

(73) **BIAL - Portela & CA., S.A. Av. da
Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do
Coronado, PT**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) SOARES DA SILVA, Patrício Manuel Vieira
Araújo and BONIFÁCIO, Maria João Macedo da
Silva(54) **3-ДИХИДРОИМИДАЗОЛ-2-ТИОН
ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО
НА БЕЛОДРОБНА АРТЕРИСКА
ХИПЕРТЕНЗИЈА И ПОВРЕДА НА БЕЛИ
ДРОБОВИ**


(57) 1 Соединение со формула I:

за употреба во лекување на белодробна
артериска хипертензија, каде што R₂ и R₃ се
истиот или различни и означуваат водороди,
халогени, алкил, алкиларил, алкилокси,
хидрокси, нитро, amino, алкилкарбониламино,
алкиламино или диалкиламино група;
R₄ означува водород, алкил, -алкиларил или -
алкилхетероарил; X означува CH₂, кислороден
атом или сулфурен атом; n е 2 или 3, со
клаузулата дека кога n е X не е CH₂; и
индивидуалните (R)- и (S)-енантиомери или
смеси на енантиомери и нивни фармацевтски

прифатливи соли, опционално во комбинација
со најмалку уште една друга активна

фармацевтска состојка.
има уште 18 патентни барања

Сл.1



(51) **C 07D 309/10, A 61K 31/70, A 61P 3/00**

(11) **9624**

(13) T1

(21) **2018/790**

(22) 03/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) WO2010CN73865 12/06/2010 --

(96) 10/06/2011 EP11791943.1

(97) 18/07/2018 EP2580225

(73) **Theracos Sub, LLC 225 Cedar Hill Street, Suite 200 Marlborough, MA 01752, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) XU, Ge; LV, Binhua; SEED, Brian; CAI, Mengzhuang; LIU, Qian and ROBERGE, Jacques Y.

(54) **КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА
БЕНЗИЛБЕНЗЕН SGLT2 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Кристална форма на соединението со формулата:


се карактеризира со

(a) модел на прашкаста дифракција со X-зраци (XRPD) којшто содржи највисоки врвови на 11.2, 12.9, 15.5, 17.8, 19. 20.0, 20.6, 20.7, 21.2 и 22.8 степени 2θ (± 0.1 степени 2θ), кадешто споменатиот XRPD е направен со употреба на $\text{CuK}\alpha 1$ радијација; или

(b) Раманов спектар којшто содржи највисоки врвови на 353, 688 и 825 cm^{-1} ; или

(c) Раманов спектар во согласност со оние од Слика 4.

има уште 15 патентни барања



(51) **C 07D 401/14**

(11) **9626**

(13) T1

(21) **2018/791**

(22) 03/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) IN2014CHE2142 28/04/2014 IN

(96) 26/03/2015 EP15713170.7

(97) 15/08/2018 EP3137455

(73) **MMV Medicines for Malaria Venture**
20 route de Pré-Bois, ICC 1215 Geneva, CH

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) HAMEED PEER MOHAMED, Shahul; PATIL, Vikas; MURUGAN, Kannan; VITHALRAO BELLALE, Eknath; RAICHURKAR, Anandkumar; LANDGE, Sudhir; PUTTUR, Jayashree; ROY CHOUDHURY, Nilanjana; SHANBHAG, Gajanan; KOUSHIK, Krishna; IYER, Pravin; KIRTHIKA SAMBANDAMURTHY, Vasan; SOLAPURE, Suresh and NARAYANAN, Shridhar

(54) **Соединенија на триаминопиримидин**
корисни за превенција и третман на
маларија

(57) 1 Соединение со формула (I):

(I)

или комплексен, хидрат, солват или полиморф, тавтомер, геометриски изомер, оптички активна форма или негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто: HAR е 5-член хетероарилен прстенест систем одбран од

R1 во секоја појава е независно одбран од H, C16 алкил, CF3 и C3-C5 циклоалкил;
 R2 во секоја појава е независно одбран од

хало, -CN и C16 алкил;
R3 во секоја појава е одбран од H, C16 алкил,
C3-C5 циклоалкил и CF3;
R4 во секоја појава е независно одбран од H и
C16 алкил;

R5 во секој случај е независно одбран од H и
C16 алкил; и
R6 во секоја појава е независно одбран од H и
C16 алкил.
има уште 19 патентни барања

(51) **C 21C 5/52, F 27B 3/18, F 27B 3/26, F 27D 17/00**

(11) **9628** (13) T1
(21) **2018/792** (22) 03/10/2018
(45) 31/10/2019

(30) DE102009001646 18/03/2009 DE and
DE102009029617 18/09/2009 DE

(96) 10/03/2010 EP10713716.8

(97) 18/07/2018 EP2409101

(73) **Daou, Rafic Boulos El Kalaa Street Rafic Daou Bldg. 3rd and 4th Floor 25 Bdadoum, District of Aley, LB**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ бул.
Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) Daou, Rafic Boulos

(54) **ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕЛИК**

(57) 1 Погон за производство на челик (1),
опфаќа:

- електрична ладна печка (10) за циклично
топење на материјали за полнење, составена
од парчиња од старо железо (71);
- средство за циклично производство на

електрична енергија (30, 3 32) кое за време на
топењето од термичката енергија вклучена во
топлиот процес за издувни гасови (печка на
врвот 20) на електричната ладна печка (10); и
- средства за пренесување (50, 5 ...), со помош
на кои (50, 5 ...), за време на циклусот на
процесот на топење, електричната ладна печка
(10) континуирано се надолнува со парчиња
старо железо (71) сечени со систем за сечење
(40), се карактеризира со
- систем за сечење (40)
- кој е составен дек на електричен лак на
печката (10) за сечење на отпадоци од железо
и / или челик (старо 70),
- и е управувано од електричен мотор (41), при
што електричниот мотор (41) се напојува за
време на циклусот на процесот на топење со
електрична енергија која се обновува од
средствата за генерирање на енергија (30, 3
32).

има уште 14 патентни барања

(51) **H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H 04N 19/593, H 04N 19/6 H 04N 19/176**

(11) **9629** (13) T1
(21) **2018/793** (22) 04/10/2018
(45) 31/10/2019

(30) KR20100074462 31/07/2010 KR and
KR20110062603 28/06/2011 KR

(96) 29/07/2011 EP17160965.4

(97) 12/09/2018 EP3197160

(73) **M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
лок.8, 1000, Скопје

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock

(54) **АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА**

(57) 1 Апарат за декодирање на слика,


апаратот се состои од:

- единица за ентропи декодирање (210)
- конфигурирана за да воспостави режим на
интра предикција и едно-димензионални (1D)
- квантизирани коефициенти;
- единица за инверзно скенирање (220)
- конфигурирана за да инверзно ги скенира 1D
- квантизираните коефициенти во единиците на

под-блоковите за да генерира квантизиран блок за трансформирање;
единица за инверзна квантизација (230) конфигурирана за да инверзно го квантизира квантизираниот блок за трансформирање користејќи ја големината на чекорот на квантизирање за да генерира блок за трансформирање;
единица за инверзно трансформирање (240) конфигурирана за да инверзно го трансформира блокот за трансформирање за да го генерира резидуалниот блок;
единица за интра предикција (250) конфигурирана за да генерира блок за предикција која што кореспондира со постоечкиот блок согласно режимот на интра предикција; и
единица за собирање (290) конфигурирана за да воспостави оригинален блок со собирање на резидуалниот блок и блокот за предикција, каде што единицата за инверзно скенирање воспоставува множество на под-блокови со примена на прв модел на скенирање определен согласно режимот на интра предикција врз 1D квантизираните коефициенти, и го воспоставува квантизираниот блок за трансформирање со примена на втор модел на скенирање определен согласно режимот на интра предикција врз множеството на под-

блокови,
каде што, кога режимот на интра предикција е хоризонтален режим, вториот модел на скенирање е вертикално скенирање, каде што првиот модел на скенирање е ист со вториот модел на скенирање, и
каде што единицата за интра предикција (250) вклучува:
единица за генерирање на референтен пиксел (252) конфигурирана за да генерира референтни пиксели користејќи достапни референтни пиксели од постоечкиот блок кога постојат недостапни референтни пиксели;
единица за филтрирање на референтни пиксели (253) конфигурирана за да адаптивно ги филтрира референтните пиксели соседни на постоечкиот блок врз база на режимот на интра предикција и големината на постоечкиот блок;
единица за генерирање на блок за предикција (254) конфигурирана за да генерира блок за предикција на постоечкиот блок согласно режимот на интра предикција; и
единица за филтрирање на блокот за предикција (255) конфигурирана за да адаптивно филтрира некои пиксели за предикција од блокот за предикција врз база на режимот на интра предикција и големината на постоечкиот блок.
има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/725, C 12N 15/85**

(11) **9630**

(13) T1

(21) **2018/794**

(22) 04/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201161552582P 28/10/2011 US;
US201261621198P 06/04/2012 US and
US201261700908P 14/09/2012 US

(96) 26/10/2012 EP12784833.1

(97) 18/07/2018 EP2771357

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;
GURER, Cagan; TU, Naxin; VORONINA, Vera and
MEAGHER, Karolina

(54) **ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН Т-РЕЦЕПТОР НА КЛЕТКИ НА ГЛУШЕЦ**

(57) 1 Генетски модифициран глодар, којшто содржи во својот геном:
неопределен Т клеточен рецептор (TCR) α со променлив генолошки locus кој што содржи барем еден човечки Vα сегмент и барем еден човечки Јα сегмент, каде што променливиот ген TCRα е оперативно поврзан со константна генска секвенца на глодар TCRα и/или

неповрзан TCR β со променлив генолошки локус кој содржи барем еден човечки V β сегмент, барем еден човечки D β сегмент, и барем еден човечки J β сегмент, при што неповрзаниот TCR β варијабилан ген е оперативно поврзан со константна генска секвенца на глодар TCR β , и каде што неповрзаните човечки сегменти од

варијабилан регион на Т-клетки се клетките се способни за преуредување за да формираат гени кои кодираат променливи домени на хуманиот Т-клеточен рецептор, вклучувајќи домени кои специфично се врзуваат за антиген од интерес.

има уште 16 патентни барања

(51) **A 01N 43/78, A 01N 43/54, A 01N 43/40, A 01N 43/36, A 01N 41/06, C 07C 311/08, C 07D 295/096, C 07D 277/66, C 07D 239/34, C 07D 213/643, C 07D 207/335, C 07D 295/155, C 07D 207/325**

(11) **9631**

(13) T1

(21) **2018/795**

(22) 04/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20140172659 17/06/2014 --

(96) 10/06/2015 EP15731190.3

(97) 15/08/2018 EP3157902


(73) **Elanco Tiergesundheit AG Mattenstr. 24A 4058 Basel, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GAUVRY, Noëlle; PAUTRAT, Francois; PERRET, Jean-Luc and TANTAOUI, Chouaib

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФОНИЛАМИНОБЕНЗАМИД**

(57) 1 Соединение со формула



или негова сол или енантиомер, каде што X е O, S, NH, C(O), C(CN) или CH=CH, R0 е H, C1-C4-алкил или хидроксил; n е 0 или

секој R е независно халоген; C1-C6-алкил; C1-C6-халоалкил; C3-C6-циклоалкил; C3-C6-халоциклоалкил; amino; N-моно- или N,N-ди-C1-C4-алкиламино; хидрокси; C1-C6-алкокси; C1-C6-халоалкокси; C1-C6-алкилтио; C1-C6-

халоалкилтио; C1-C6-алкил-сулфинил; C1-C6-халоалкилсулфинил; C1-C6-алкилсулфонил; C1-C6-халоалкилсулфонил; SF5; три-C1-C4-алкилсил; C1-C6-алкоксикарбонил; аминокарбонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-алкил

-аминокарбонил; аминсулфонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-алкил

-аминсулфонил; N-C1-C6-

алкилсулфониламино; C1-C6-алкокси

-карбониламино; N-C1-C4-алкил-N-C1-C6-

алкоксикарбониламино; цијано; нитро; или C3-C6-хетероцикл којшто е несупституиран или

супституиран со халоген, C1-C4-алкил, C1-C4-халоалкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-халоалкокси, amino, цијано или нитро; m е цел број од 0 до 4;

секој R1 е независно халоген; C1-C6-алкил; C1-C6-халоалкил; C3-C6-циклоалкил; C3-C6-халоциклоалкил; C1-C6-алкокси; C1-C6-халоалкокси; C1-C6-алкилтио; C1-C6-халоалкилтио; C1-C6-алкил-сулфинил; C1-C6-хало

-алкилсулфинил; C1-C6-алкилсулфонил; C1-C6-халоалкилсулфонил; SF5; amino;

N-моно- или N,N-ди-C1-C6-алкиламино; три-C1-C4-алкилсил; C1-C6-алкоксикарбонил;

аминокарбонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-алкиламинокарбонил; N,N-ди-C1-C4-

алкиламино-C1-C4-алкиламинокарбонил; аминсулфонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-

алкиламиносулфонил; N-C1-C6-

алкилсулфониламино; C1-C6-

алкоксикарбониламино; N- C1-C4-алкил-N-C1-C6-алкоксикарбониламино; цијано; нитро;

хидрокси; B(OH)₂; или фенил, бензоил, C3-C6-хетероциклил, C3-C6-хетероциклокси или C6-C8-бензохетероциклил, којшто е секој несупституиран или супституиран со халоген, C1-C4-алкил, C1-C4-халоалкил, C3-C6-

циклоалкил; C1-C4-алкокси, C1-C4-халоалкокси, amino, цијано или нитро; и г е цел број од 1 до 4.
има уште 14 патентни барања

(51) **H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/136**

(11) **9632**

(13) T1

(21) **2018/796**

(22) 04/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) KR20090102818 28/10/2009 KR

(96) 28/10/2010 EP15158613.8

(97) 03/10/2018 EP2899980

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han, Woo-Jin

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА РЕЗИДУАЛЕН БЛОК**

(57) 1 Апаратура за декодирање слика, апаратурата содржи:

екстрахирање, од податочен тек, поделена информација на постојна кодирана единица којашто покажува дали постојната кодирана единица е поделена во кодирани единици со пониска длабочина, кадешто постојната кодирана единица е хиерархиски поделена од максимална кодирана единица, кога поделената информација на постојната кодирана единица покажува дека постојната кодирана единица не е повеќе поделена во кодирани единици со пониска длабочина, екстрахирање, од податочниот тек, на информација околу начинот на предвидување на постојната кодирана единица којашто покажува внатрешен начин или меѓу начин и информација околу тип на партиција која што покажува на димензија на предвидена единица добиена од постојната кодирана единица и


добивање, од податочниот тек, ознака за кодиран блок која покажува дали трансформациски резидуален блок добиен од постојната кодирана единица вклучува најмалку една не-нулти ефективен коефициент на трансформација;
кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на ознаки за ефективен коефициент за множество на единици на фреквентен појас, кадешто ознаките за ефективен коефициент за множество единици на фреквентен појас се добиени од единиците со фреквентен појас освен единица со прв фреквентен појас кореспондентна на најнискиот фреквентен појас помеѓу множеството на единици со фреквентен појас, множеството на единици со фреквентен појас е вклучено во трансформацискиот резидуален блок;
кога ознаката на ефективен коефициент на единица со втор фреквентен појас покажува на единица со втор фреквентен појас којашто вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на трансформациски коефициенти за единица со втор фреквентен појас врз основа на значајна мапа којашто ги покажува локациите на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквентен појас и информација за ниво на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквентен појас добиена од податочниот тек;
кога ознаката на ефективен коефициент на

единицата со втор фреквентен појас покажува на единица со втор фреквентен појас којашто не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, определување на трансформациски коефициенти на единици со втор фреквентен појас како нула;
кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на трансформациски коефициенти на единицата со втор фреквентен појас врз основа на значајна мапа која ги покажува локациите на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквентен појас и информација за нивото на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквентен појас добиени од податочниот тек;
изведба на инверзна-трансформација на

трансформацискиот резидуален блок;
изведба на внатрешно предвидување и меѓу предвидување на единицата за предвидување врз основа на информацијата за начинот за предвидување и информацијата околу видот на партиција;
кадешто единицата со втор фреквентен појас е една од множеството на единици со фреквентен појас и различна од единицата со прв фреквентен појас,
кадешто обликот на максималната кодирана единица е квадратен со ширина и должина во износ од 2,
кадешто обликот на постојната кодирана единица е квадрат, и
кадешто обликот на трансформацискиот резидуален блок е квадрат, и
единиците со фреквентен појас имаат иста димензија.

има уште 0 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07B 59/00, C 07D 417/14, A 61K 31/50 A 61K 31/53**

(11) **9633**

(13) T1

(21) **2018/798**

(22) 05/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) GB20140009624 30/05/2014 GB

(96) 27/05/2015 EP15726266.8

(97) 11/07/2018 EP3148994


(73) **Cancer Research Technology Limited and Astrazeneca AB Angel Building 407 St John Street London EC1V 4AD, GB and 151 85 Södertälje, CH**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) **FINLAY, Maurice Raymond Verschoyle; EKWURU, Chukuemeka Tennyson; CHARLES, Mark David; RAUBO, Piotr Antoni; WINTER, Jonathan James Gordon and NISSINK, Johannes Wilhelmus Maria**

(54) **3,4-ТИАДИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:

Q е пиридазин-3-ил, 2,4-триазин-3-ил или 2,4-триазин-6-ил;


R е хидро, флуоро или метокси;

R1 е хидро, метокси, дифлуорометокси или трифлуорометокси; и

R2 е метил или етил.

има уште 12 патентни барања

Напои 1: Модел на прекршување на X-зраци врз прашок од форма Д на (2S)-2-метокси-2-фенил-N-[5-[[[(3R)-1-(1,2,4-триазин-3-ил)пиролidin-3-ил]амино]-1,3,4-тиадiazол-2-ил]ацетамид



(51) **C 07D 207/40, A 61K 31/40 A 61P 31/00**

(11) **9634**

(13) T1

(21) **2018/799**

(22) 05/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20130168291 17/05/2013 --;

EP20130175181 04/07/2013 --; EP20130182281

29/08/2013 --; EP20130191209 31/10/2013 --;

EP20130198160 18/12/2013 -- and

EP20140157900 05/03/2014 --

(96) 16/05/2014 EP14727752.9

(97) 29/08/2018 EP2997011

(73) **Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
VANDYCK, Koen; LAST, Stefaan, Julien;
ROMBOOTS, Geert; VERSCHUEREN, Wim,
Gaston; HACHÉ, Geerwin, Yvonne, Paul and MC
GOWAN, David, Craig

**(54) СУЛФАМОИЛПИРОЛАМИД ДЕРИВАТИ И
НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ
ЗА ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б**

(57) 1 Соединение со формулата (ID)
или стереоизомер или таутомерна форма на
истото, назначено со тоа, што:
Секое X независно претставува CR₇;
Ra, Rb и Rc се независно селектирани од
групата составена од водород, Флуоро, Бром,
Хлоро, -CHF₂, -CF₂-метил, -CH₂F, -CF₃, -OCF₃,
-CN, C1-C3алкил и C3-C4циклоалкил;
Rd е Водород или Флуоро;
R4 е Водород, C1-C3алкил или C3-
C4циклоалкил;
R5 е Водород;
R6 е селектирани од групата составена од C2-
C6алкил, C1-C4алкил-R8 опционално
супституирани со едно или повеќе Флуоро, C1-
C4алкил-R9 опционално супституирани со едно
или повеќе Флуоро, и 3-7 член моно или
полицикличен заситен прстен што опционално
содржи еден или повеќе хетероатоми секој

независно селектиран од групата составена од
O, S и N, таков 3-7 член заситен прстен или C2-
C6алкил опционално е супституиран со еден
или повеќе супституенти секој независно
селектиран од групата составена од Водород, -
ОН, Флуоро, оксо, R₉, R₁₀ и C1-C4алкил
опционално супституиран со R₁₀;
R₇ претставува водород, -CN, Флуоро, Хлоро,
Бром, -CHF₂, -CF₂-метил, -CH₂F, -CF₃, C1-
C3алкил опционално супституирани со метокси,
C2-C3алкенил или C3-C4циклоалкил;
R₈ претставува 3-7 член заситен прстен што
опционално содржи еден или повеќе
хетероатоми секој независно селектиран од
групата составена од O, S и N, таков 3-7 член
заситен прстен опционално е супституиран со
едно или повеќе C1-C4алкил опционално
супституирани со R₁₀;
R₉ претставува, C1-C4алкилокси, -SO₂-метил, -
C(=O)-OR₁₁ или -C(=O)-N(R₁₁)₂;
R₁₀ претставува -CN, -ОН, Флуоро, -CHF₂, -
CH₂F или -CF₃;
R₁₁ претставува водород или C1-C3алкил;
или фармацевтски прифатлива сол или солват
на истото каде што такво соединение не е
има уште 34 патентни барања

(51) **C 07K 14/435**

(11) **9635**

(13) T1

(21) **2018/800**

(22) 05/10/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201261735823P 11/12/2012 US

(96) 10/12/2013 EP13849992.6

(97) 22/08/2018 EP2931745

**(73) MedImmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB**

**(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) AGORAM, Balaji; ANTONSSON, Madeleine;
BEDNAREK, Maria; BURMEISTER, Nicole;
BENTHEM, Lambertus; FAIRMAN, David;
FRITSCH-FREDIN, Maria; JACKSON, Ronald;


LOFMARK, Rasmus, Jansson and METCALFE,
Jacqueline

**(54) ГЛУКАГОН/GLP-1 АГОНИСТИ ЗА
ТРЕТМАНОТ НА ДЕБЕЛИНА**

(57) 1 Изолиран пептид што ја содржи
секвенцата на аминокиселина:
HX2QGTFTSDX10SX12X13LX15X16X17X18AX2
0X21FX23X24WLX27X28GX30; каде што X₂ е G
или S, X₁₀ е K, X₁₂ е K, E, R, или S, X₁₃ е K или
Y, X₁₅ е D или E, X₁₆ е S или G, X₁₇ е E, R, Q,
или K, X₁₈ е R, S, или A, X₂₀ е R, K, или Q, X₂₁
е D или E, X₂₃ е V или I, X₂₄ е A или Q, X₂₇ е E
или V, X₂₈ е A или K, и X₃₀ е G или R (CEK ИД
БР:4), каде што лизин остатокот на X₁₀ е
модифициран со додавање на палмитоил

средина на (H)епсилон групата од лизин
остатокот, каде што пептидот се врзува за
глукагон рецептор, се врзува за GLP-1

рецептор, или се врзува и за глукагон и за GLP-
1 рецептор.
има уште 14 патентни барања



(51) В 01D 45/08, В 01D 45/06

(11) 9644

(13) T1

(21) 2018/1001

(22) 30/11/2018

(45) 31/10/2019

(30)

(96) 10/02/2015 EP15154410.3

(97) 19/09/2018 EP3056254

(73) Chen, Po-Hui No. 186, Bising Rd. Fenyuan Township, Changhua County 50245, TW

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chen, Po-Hui

(54) ФИЛТЕРСКИ СКЛОП ЗА УПОТРЕБА КАЈ ФИЛТЕР ЗА ФЛУИДИ


(57) 1 Филтерски склоп за употреба кај филтер за флуиди којшто содржи:

множество на филтерски единици сериски склопени, и секоја филтерска единица содржи: поврзувачки член 10 којшто вклучува диск за поврзување 1 цевка за поврзување 12 којашто се испакнува од горна површина 111 на дискот

за поврзување 11 и е обезбедена со водечки премин 121 кој пенетрира низ дискот за поврзување 1 прстен за поврзување 13 којшто се испакнува од долна површина 112 на поврзувачкиот диск пришто филтерската единица понатаму содржи влезен член 20 којшто вклучува влезна плоча 2 влезен прстен 22 којшто се испакнува од горна површина на влезната плоча 21 и прицврстен кон прстенот за поврзување 13, издолжена цевка 23 којашто пенетрира низ влезната плоча 21 и обезбедува вметнување на цевка за спојување 12 на друга филтерна единица со цел поврзување со издолжената цевка 23 и цевката за поврзување 12 од поврзувачкиот член 10 на другата филтерна единица, множество на влезни цевки 24 коишто се испакнуваат од долна површина 212 на влезната плоча 21 и секоја обезбедена со влезен премин 241 кој пенетрира низ влезната плоча 21 и посебен дел 25 поставен на секоја

од влезните цевки 24 за разделување на влезниот премин 241 во горна влезна комора 2411 и долна влезна комора 2412, со кој од посебните делови 25 вклучува влезен отвор 251 во комуникација со горните и долните влезни комори 241 2412; и излезен член 30 прицврстен на горната површина од влезната плоча 2 и којшто

вклучува отвор 31 за вметнување на издолжената цевка 23, и множество на излезни испакнатини 32 за запечатување на горните влезни комори 241 и секоја од излезните испакнатини 32 вклучува излезен отвор во комуникација со една од соодветните горни влезни комори 2411.
има уште 9 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 45/06, A 61K 38/47**

(11) **9645**

(13) T1

(21) **2018/1002**

(22) 30/11/2018

(45) 31/10/2019

(30) US20000219237P 18/07/2000 US

(96) 10/07/2001 EP16178390.7

(97) 19/09/2018 EP3108895

(73) **Duke University Erwin Road Durham, NC 27710, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **CHEN, Yuan-Tsong**

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТ НА СКЛАДИРАЊЕ НА ГЛИКОГЕН ТИП II**

(57) 1 Рекомбинатна човечка киселина α -гликозидаза (GAA) произведена во клеточна

култура од јајници на Кинески хрчак за употреба во постапка за лекување на болест на складирање на гликоген тип II кај човек којшто е CRIM (вкрстено-реактивен имунолошки материјал)-негативен за ендеген GAA, кадешто споменатата рекомбинантна човечка киселина α -гликозидаза е администрирана во врска со имуносупресивен или имунотерапевтски режим и кадешто имуносупресивниот или имунотерапевтскиот режим е администриран пред првата администрација на споменатата рекомбинантна човечка киселина α -гликозидаза.
има уште 8 патентни барања



(51) **E 04F 21/165, E 04F 21/00**

(11) **9647**

(13) T1

(21) **2018/1003**

(22) 03/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201462016323P 24/06/2014 US and
US201514719851 22/05/2015 US

(96) 19/06/2015 EP15734766.7

(97) 03/10/2018 EP3161225

(73) **United States Gypsum Company
Chicago, IL 60661-3676, US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NEGRI, Robert H.; ST. JAMES, Bernie; ST.
JAMES, Elliot and ST. JAMES, Aaron

(54) **АВТОМАТСКИ УРЕД ЗА**

**РАСПРНСУВАЊЕ НА ЛЕНТА ЗА СПОЕВИ НА
СИДНА ПЛОЧА**

(57) 1 Уред за автоматско распрснување (10)
на лента за споеви на сидна плоча, кој што се
состои од:

тело (12) за држење на залиха од лепак и кое
што има заден крај (16) и спротивен преден крај
(18);


склоп за калем (20) поставен на споменатото
тело и конфигуриран така да држи калем со
лента;

најмалку еден погонски валјак (34) поставен на
споменатиот преден крај и кој што прима еден
крај на калемот со лента;

склоп за нанесување на лепак (38) поврзан со
погонскиот валјак и монтиран во оперативна

врска со споменатиот преден крај за распрснување на измерена количина од лепакот врз горната површина на лентата по ротацијата на споменатиот најмалку еден погонски валјак; што се карактеризира со тоа што споменатото тело (12) е конфигурирано така да држи до-волно лепак за да ја покрие лентата која што се одмотува со најмалку 200 ротации на споменатиот најмалку еден погонски валјак (34); кабелски барабан (62) кој што дејствува како чекрк поврзан со споменатиот погонски валјак за заедничко ротирање, и кабел (44) поврзан на едниот крај (46) со споменатиот барабан, а на спротивниот крај (42) со еден клип (40) кој што може реципрочно да се движи во рамките на споменатото тело; при што споменатиот

најмалку еден погонски валјак е поврзан за споменатиот барабан со прв и втор член за пренос на силата (74, 84), каде што споменатиот погонски валјак има погонска осовина (70) со погонски запчаник (72), и е поврзан преку споменатиот прв член за пренос на силата (74) со еден запчаник за празен од (76) со осовина за празен од (78) и ланец (80), а споменатиот втор член за пренос на силата (84) е поврзан за споменатиот запчаник за празен од и со запчаник на барабанот (86), така што ротацијата на споменатиот погонски валјак дејствува преку споменатите прв и втор член за пренос на силата за да се ротира споменатиот барабан. има уште 7 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 01F 7/00**(11) **9654**

(13) T1

(21) **2018/1004**

(22) 03/12/2018

(45) 31/10/2019

(30)

(96) 03/07/2013 EP13762573.7

(97) 05/09/2018 EP3016736

(73) **Admix, Inc. 144 Harvey Road
Londonderry, NH 03053, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **HEIDE-JØRGENSEN, Jens Peter and
LEITNER, Peter**(54) **ИНТЕГРИРАНА РОТИРАЧКА МЕШАЛКА
И ГЛАВА ЗА РАСПРСКУВАЊЕ**(57) 1 Интегрирана ротирачка мешалка и глава
за распрскување (1) која се состои од:

- погонска осовина (2) конфигурирана да биде поврзана со погонски мотор,
- цилиндрична комора за мешање (4), коаксијална и ригидно поврзана со погонската осовина (2), која преку својот периферен сид има мноштво испусни отвори,
- прво мноштво на еднакво аугуларно оддалечени перки од пропелер (8) на еден аксијален крај од претходно-наведената комора за мешање, при што секоја перка од претходно-наведеното прво мноштво на перки од пропелер (8) има водечки раб (10) сместен целосно надвор од комората за мешање (4), поставен аксијално надвор за претходно-наведениот еден крај, и заден дел (11) кој има заден раб поставен аксијално навнатре за претходно-наведениот водечки раб (10),
- второ мноштво на еднакво аугуларно оддалечени перки од пропелер (12) на другиот аксијален крај од претходно-наведената комора за мешање (4), при што секоја перка од претходно-наведеното второ мноштво перки од пропелер (12) има водечки раб (13) сместен

целосно надвор од комората за мешање (4), поставен аксијално надвор за претходно-наведениот друг крај, и заден дел (14) кој има заден раб поставен аксијално навнатре за претходно-наведениот водечки раб,

- водечкиот раб (10) на секоја од претходно-наведеното прво мноштво перки од пропелер (8) формира дел од прв дел на ножица, при што неговиот радијално внатрешен крај е ригидно поврзан со претходно-наведената погонска осовина (2), а неговиот радијално надворешен крај е ригидно поврзан со претходно-наведениот еден аксијален крај од комората за мешање (4),

- водечкиот раб (13) на секоја од претходно-наведеното второ мноштво перки од пропелер (12) формира дел од втор дел на ножица, чиј радијално надворешен крај е ригидно поврзан со претходно-наведениот друг аксијален крај од комората за мешање (4), кој се карактеризира со

- мноштво еднакво аугуларно оддалечени краци на ножица (19) сместени целосно надвор од комората за мешање (4) и радијално издолжени од претходно-наведената погонска осовина (2),

- радијално внатрешниот крај на секој од претходно-наведеното мноштво еднакво оддалечени краци на ножица (19), ригидно поврзан со претходно-наведената погонска осовина (2), и радијално надворешниот крај на секој од претходно-наведеното мноштво еднакво оддалечени краци на ножица (19), ригидно поврзан со соодветен од радијално надворешниот крај на еден од првите делови на ножица,

- секој од претходно-наведените краци на ножица има наострен водечки раб (23) и заден раб (24).

има уште 21 патентни барања

(51) **A 63F 5/00, A 63F 9/00, A 63F 7/24**(11) **9656**

(13) T1

(21) **2018/1005**

(22) 03/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20160158784 04/03/2016 --

(96) 11/03/2016 EP16159807.3


(97) 19/09/2018 EP3213798

(73) **NOVOMATIC Gaming Industries GmbH
Wiener Straße 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **BURGSTALLER, Jürgen; STEGEL, Miha;
ZUPANCIC, Silvester and JOJIC, Sinisa**(54) **СИСТЕМ ЗА ИГРАЊЕ РУЛЕТ**

(57) 1 Лансер за лансирање на топче (4) во простор за игра (10), којшто содржи генератор на воздушен проток (5), најмалку една лансирна цевка (6, 7) топчеста рампа (8) за внесување на топче (4) во лансирната цевка (6, 7) и воздухот струи низ неа, кадешто наведениот генератор

на воздушен проток (5) може да се поврзе со пар на лансирни цевки (6, 7) кои дефинираат различни насоки на лансирање, кадешто наведената рампа за топче (8) вклучува држач на топче (9) адаптиран да се поместува од станицата за прием на топче (11) помеѓу наведениот пар на лансирни цевки (6, 7) кон секој од наведените лансирни цевки (6, 7) за транспорт на топчето (4) од станицата за прием на топче (11) кон една од наведените лансирни цевки (6, 7), се карактеризира со тоа што наведениот држач на топче (9) вклучува ротор (12) којшто има седло за прием на топче (13) и е кружно подржан околу оската на роторот (14), кадешто наведеното седло за прием на топчето (13) и отворите на наведените лансирни цевки (6, 7) се позиционирани на кружна патека околу наведената оска на роторот (14).

има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51)

(11) **9660**

(13) T1

(21) **2018/1006**

(22) 04/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20120179393 06/08/2012 --;

US201261680493P 07/08/2012 US and

US201361778950P 13/03/2013 US

(96) 05/08/2013 EP13745418.7

(97) 19/09/2018 EP2880181


(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt, DE**(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
лок.8, 1000, Скопје**(72) **LADEL, Christoph, Hubertus; BERTON, Alix,
Anne, Simone; VALSESIA, Armand and FARMER,
Pierre, Jacques**(54) **БИОМАРКЕРИ ЗА ПРОГНОЗА КАЈ
ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА РСКАВИЦАТА**

(57) 1 Метода за прогнозирање на степенот на пореметување кај субјект кој што има остеоартритис, методата ги содржи чекорите на:

а. Детерминирање, од примерок на нуклеинска киселина, на присуството на

генотипот G/G кај IL-1RN rs9005 и T/T кај IL-1RN rs315952; и

б. Прогнозирање согласно резултатот од чекорот а. на поблага форма на остеоартритис. има уште 1 патентни барања



(51) C 09K 3/18

(11) 9672

(13) T1

(21) **2018/1008**

(22) 04/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) DE201510214249 28/07/2015 DE

(96) 26/07/2016 EP16181202.9

(97) 12/09/2018 EP3124571

**(73) Kannegießer, Jan Rappoltsweilerstrasse
49 68229 Mannheim. DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Kannegießer, Jan

(54) **ТЕЧЕН АГЕНС ЗА ОДЛЕДУВАЊЕ И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ**

(57) 1 Течен состав за одледување составен од воден раствор што има pH од 7.0 до 9.0 што ги содржи барем компонентите а) 30.0% до 40.0% по тежина од барем еден хлорид на еден или повеќе од елементите Be, Mg, Ca, Ba или Ra и/или соединенија што содржат хлориди на овие елементи, и б) 0.5% до 2.0% по тежина од барем еден фосфонат како инхибитор на корозија. има уште 8 патентни барања

(51) D 07B 1/06, C 10M 173/02, B 21C 1/00, B 21C 9/02, C 23F 11/14, C 23F 11/167

(11) 9674

(13) T1

(21) **2018/1009**

(22) 04/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20120154052 06/02/2012 --

(96) 24/07/2012 EP12738135.8

(97) 05/09/2018 EP2812481

(73) NV Bekaert SA Bekaertstraat 2 8550
Zwevegem, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BUYTAERT, Guy; WEMEL, Dieter and REIS,
Patricia

**(54) ИЗДОЛЖЕН ЧЕЛИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ШТО
СОДРЖИ ТРОЕН ИЛИ ЧЕТВОРЕН СЛОЈ ОД
МЕСИНГ И СООДВЕТНА МЕТОДА**

(57) 1 Челична жица приспособена за
зајакнувањето на гумени производи,
наведената челична жица има ниво на грубост
Ra во опсег од 0.10 μm до 2.0 μm , наведената
челична жица е покриена со троен слој од
месинг или четворен слој од месинг од бакар-
М-цинк,
каде што М е еден или два метали селектиран
од групата составена од кобалт, никел, калај,
индиум, манган, железо, бизмут и молибден,
содржината на бакар во наведениот слој е во
опсег од 58 тежински проценти до 75 тежински
проценти,

содржината на наведените еден или два
метали во наведениот слој е во опсег од 0.5
тежински проценти до 10 тежински проценти,
остатокот е цинк и неизбежни нечистотии,
наведениот еден или два метали е присутен
низ наведениот слој, фосфор е присутен на
и/или во наведениот слој во количина од повеќе
од 1 милиграм на квадратен метар од
наведениот слој и помалку од 4 милиграми на
квадратен метар од наведениот слој,
наведената количина на фосфор е измерена со
помош на Техника со индуктивно поврзана
плазма, наведениот слој додатно содржи
остатоци од едно или повеќе соединенија кои
се сложуваат со бакарот во слојот за да
формираат нерастворлив филм на неговата
површина, како што е измерено со ToF-SIMS
техника.

има уште 8 патентни барања

(51) **H 01L 35/08, H 01L 35/34, C 23C 4/08**

(11) **9677**

(13) T1

(21) **2018/1010**

(22) 04/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) DE201410219756 30/09/2014 DE

(96) 29/09/2015 EP15781597.8

(97) 12/09/2018 EP3201373


(73) **Evonik Degussa GmbH Rellinghauser
Strasse 1-11 45128 Essen, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BUSSE, Jens; HOCH, Sascha; KERN,
Magdalena; GIESSELER, Mareike; SCHULTZ,
Thorsten and STENNER, Patrik

**(54) ПЛАЗМА ОБЛОГА ОД
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН АКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ
СО НИКЕЛ И КАЛАЈ**

(57) 1 Метода за произведување термонога за
термоелектрична компонента во која дифузна
бариера од никел се нанесува на
термоелектричен активен материјал со помош
на плазма пламен, назначено со тоа, што никел
честички со средна сферичност поголема од
0.74 се доставуваат до плазма пламенот.
има уште 11 патентни барања



Нацрт 1

(51) **C 07C 227/40, C 07F 5/00, A 61K 9/14, A 61K 49/18, A 61K 49/10, A 61K 9/00**

(11) **9687**

(13) T1

(21) **2018/1011**

(22) 04/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20140178283 24/07/2014 --

(96) 20/07/2015 EP15738381.1

(97) 12/09/2018 EP3172186


(73) **Bracco Imaging S.p.A. Via Egidio Folli 50 20134 Milano, IT**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FRETТА, Roberta; MAZZON, Roberta and ANELLI, Pier Lucio

(54) **ПРЕПАРАТ ОД ТВРДА ФОРМА НА ГАДОБЕНАТ ДИМЕГЛУМИН**

(57) 1 Постапка за подготвување на тврда форма на гадобенат димеглумин соединение со формулата



што содржи:

а) добивање раствор од гадобенат димеглуминот во растворувач А селектиран од вода, водени растворувачи, органски растворувачи што има лог П вредност еднаква на или помала од -0.5 и нивни мешавини, назначено со тоа, што количината по тежина на водата опционално присутна во растворот е најмногу еднаква на или помала од количината по тежина на гадобенат димеглуминот содржан во растворот;

б) додавање на добиениот раствор од гадобенат димеглумин на антирастворувач Б, за да се добие тврда форма на гадобенат димеглуминот; и

ц) собирање на добиената тврда форма на гадобенат димеглуминот.

има уште 20 патентни барања

(51) **С 07Н 17/02, А 61К 31/7056, А 61Р 3/10**
 (11) **9688** (13) Т1
 (21) **2018/1012** (22) 04/12/2018
 (45) 31/10/2019

(30) US201361901488P 08/11/2013 US

(96) 30/10/2014 EP14802974.7

(97) 24/10/2018 EP3066108

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **REUTZEL-EDENS, Susan Marie**

(54) **4-{4-[(1E)-4-(2,9-ДИАЗАСПИРО [5.5]УНДЕЦ-2-ИЛ)БУТ-1-ЕН-1-ИЛ]-2-**

МЕТИЛБЕНЗИЛ}-5-(ПРОПАН-2-ИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-3-ИЛ БЕТА-D-ГЛУКОПИРАНОЗИДЕН АЦЕТАТ

(57) 1 Соединение со формулата:



или негов хидрат.

има уште 8 патентни барања

(51) **Е 06В 3/667**
 (11) **9692** (13) Т1
 (21) **2018/1014** (22) 04/12/2018
 (45) 31/10/2019

(30) DE201510110455 29/06/2015 DE

(96) 29/06/2016 EP16176988.0

(97) 05/09/2018 EP3112575

(73) **CERA GmbH Gewerbepark - Fürgen 14 87674 Ruderatshofen, DE**

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје**


(72) **RAFELD-CECH, Karin**

(54) **ПРИКЛУЧЕН КОНЕКТОР**

(57) 1 Приклучен конектор (1) со напречен пресек во облик на буквата У или во форма на кутија, кој е изграден како прав, наклонет, полигонален или вкрстен конектор, за шупливи просторни блокови за изолациони стаклени панели и со основен дел (2) и два надолжни странични рабови, што може да се формираат како краци (3, 4) кои произлегуваат од основниот дел (2), при што основниот дел (2) заедно со надолжните страничните рабови го формираат телото на конекторот (1), назначено

со тоа што по можност еластично флексибилните острици (5) се протегаат нанадвор, за секој дел што може да се вметне, тие можат да бидат поставени барем на дел од надолжните страни, така што сечилата се направени за да бидат наклонети или свиткани, при што може да се формира наклон или свиткување наназад во обратана насока од насоката на вметнување, при што испакнатините (9) особено се предвидени во пределот на каравите од краците (3, 4) што се свртени спротивно од основата, при што уред за носење и/или стабилизација (11) поставен е во пределот на слободните краеве на краците (3, 4), по можност во пределот на средиштето на должината на приклучниот конектор (1), помеѓу двата краци (3, 4) и при што уредот за носење и/или стабилизација (11) е поставен на или под максималната висина на конекторот (1), се карактеризира со тоа што дефлекторот (101), кој може да биде изграден, како на пример, закосени, испакнати, суперелевации или слично, поставен е барем на едниот крај на надолжната страна на уредот за носење и/или стабилизација (11).

има уште 15 патентни барања



Нацрт 1.

(51) **C 07D 401/12, C 07D 217/12, C 07D 405/12, A 61K 31/472, A 61K 31/4725, A 61P 7/06, A 61P 3/10, A 61P 3/04, A 61P 35/00**

(11) **9693**

(13) T1

(21) **2018/1016**

(22) 05/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201261745485P 21/12/2012 US and US201361790525P 15/03/2013 US

(96) 20/12/2013 EP13821599.1

(97) 05/09/2018 EP2935222


(73) **Epizyme, Inc. 400 Technology Square, 4th Floor Cambridge, MA 02139, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MUNCHNOF, Michael, John; CHESWORTH, Richard; DUNCAN, Kenneth, W.; BORIACK-SJODIN, Paula Ann and JIN, Lei

(54) **PRMT5 ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



I

или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што

----- претставува единечна или двојна врска;
R1 е водород, Rz, или -C(O)Rz, каде што Rz е опционално супституиран C1-6 алкил;
L е -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -N(R)C(O)O-, или -OC(O)N(R)-;

секое R е независно водород или опционално супституиран C1-6 алифатик;

Ar е моноцикличен или бицикличен ароматичен

прстен што има 0-4 хетероатоми независно селектирани од азот, кислород, и сулфур, каде што Ar е супституирано со 0, 2, 3, 4, или 5 Ry групи, како дозволи за валентност;

секое Ry е независно селектирано од групата составена од хало, -CN, -NO2, опционално супституиран алифатик, опционално супституиран карбоциклил, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран хетероарил, -ORA, -N(RB)2, -SRA, -C(=O)RA, -C(O)ORA, -C(O)SRA, -C(O)N(RB)2, -C(O)N(RB)N(RB)2, -OC(O)RA, -OC(O)N(RB)2, -NRBC(O)RA, -NRBC(O)N(RB)2, -NRBC(O)N(RB)N(RB)2, -NRBC(O)ORA, -SC(O)RA, -C(=NRB)RA, -C(=NNRB)RA, -C(=NORA)RA, -C(=NRB)N(RB)2, -NRBC(=NRB)RB, -C(=S)RA, -C(=S)N(RB)2, -NRBC(=S)RA, -S(O)RA, -OS(O)2RA, -SO2RA, -NRBSO2RA, or-SO2N(RB)2;

секое RA е независно селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран алифатик, опционално супституиран карбоциклил, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран арил, и опционално супституиран хетероарил;

секое RB е независно селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран алифатик, опционално супституиран карбоциклил, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран арил, и опционално супституиран хетероарил, или две RB групи се земено заедно со нивните интервенирачки атоми за да

формираат опционално супституиран хетероцикличен прстен;
 R5, R6, R7, и R8 се независно водород, хало, или опционално супституиран алифатик;
 секое Rx е независно селектирано од групата составена од хало, -CN, опционално супституиран алифатик, -OR', и -N(R'')₂;
 R' е водород или опционално супституиран алифатик;
 секое R'' е независно водород или опционално супституиран алифатик, или две R'' се земени заедно со нивните интервенирачки атоми за да формираат хетероцикличен прстен; и
 n е 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, или 10, како дозволи за валентност;
 каде што, и освен ако не е поинаку наведено, хетероциклил или хетероциклик се однесува на радикал на 3-10 член не-ароматичен прстенест систем што има прстенести јаглеродни атоми и 1-4 прстенести хетероатоми, каде што секој хетероатом е независно селектиран од азот, кислород, и сулфур;
 карбоциклил или карбоциклик се однесува на радикал на не-ароматична циклична јаглеводородна група што има од 3 до 10 прстенести јаглеродни атоми и нула хетероатоми во не-ароматичниот прстенест систем;
 арил се однесува на радикал на моноцикличен или полицикличен ароматичен прстенест систем што има 6-14 прстенести јаглеродни атоми и нула хетероатоми обезбедени во ароматичниот прстенест систем; и
 хетероарил се однесува на радикал на 5-10 член моноцикличен или бицикличен 4n+2 ароматичен прстенест систем што има прстенести јаглеродни атоми и 1-4 прстенести хетероатоми обезбедени во ароматичниот прстенест систем, каде што секој хетероатом е независно селектиран од азот, кислород и сулфур; каде што
 опционални супституенти на јаглероден атом се селектирани од халоген, -CN, -NO₂, -N₃, -SO₂H,

-SO₃H, -OH, -OR_{aa}, -ON(R_{bb})₂, -N(R_{bb})₂, -N(R_{bb})₃+X⁻, -N(OR_{cc})R_{bb}, -SH, -SR_{aa}, -SSR_{cc}, -C(=O)R_{aa}, -CO₂H, -CHO, -C(OR_{cc})₂, -CO₂R_{aa}, -OC(=O)R_{aa}, -OCO₂R_{aa}, -C(=O)N(R_{bb})₂, -OC(=O)N(R_{bb})₂, -NR_{bb}C(=O)R_{aa}, -NR_{bb}CO₂R_{aa}, -NR_{bb}C(=O)N(R_{bb})₂, -C(=NR_{bb})R_{aa}, -C(=NR_{bb})OR_{aa}, -OC(=NR_{bb})R_{aa}, -OC(=NR_{bb})OR_{aa}, -C(=NR_{bb})N(R_{bb})₂, -OC(=NR_{bb})N(R_{bb})₂, -NR_{bb}C(=NR_{bb})N(R_{bb})₂, -C(=O)NR_{bb}SO₂R_{aa}, -NR_{bb}SO₂R_{aa}, -SO₂N(R_{bb})₂, -SO₂R_{aa}, -SO₂OR_{aa}, -OSO₂R_{aa}, -S(=O)R_{aa}, -OS(=O)R_{aa}, -Si(R_{aa})₃, -OSi(R_{aa})₃, -C(=S)N(R_{bb})₂, -C(=O)SR_{aa}, -C(=S)SR_{aa}, -SC(=S)SR_{aa}, -SC(=O)SR_{aa}, -OC(=O)SR_{aa}, -SC(=O)OR_{aa}, -SC(=O)R_{aa}, -P(=O)₂R_{aa}, -OP(=O)₂R_{aa}, -P(=O)(R_{aa})₂, -OP(=O)(R_{aa})₂, -OP(=O)(OR_{cc})₂, -P(=O)N(R_{bb})₂, -OP(=O)N(R_{bb})₂, -P(=O)(NR_{bb})₂, -OP(=O)(NR_{bb})₂, -NR_{bb}P(=O)(OR_{cc})₂, -NR_{bb}P(=O)(NR_{bb})₂, -P(R_{cc})₂, -P(R_{cc})₃, -OP(R_{cc})₂, -OP(R_{cc})₃, -B(R_{aa})₂, -B(OR_{cc})₂, -BR_{aa}(OR_{cc})₅ C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член хетероарил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 R_{dd} групи; или два геминални водороди на јаглероден атом се заменети со групата =O, =S, =NN(R_{bb})₂, =NNR_{bb}C(=O)R_{aa}, =NNR_{bb}C(=O)OR_{aa}, =NNR_{bb}S(=O)₂R_{aa}, =NR_{bb}, или =NOR_{cc};
 опционални супституенти на азотен атом се селектирани од водород, -OH, -OR_{aa}, -N(R_{cc})₂, -CN, -C(=O)R_{aa}, -C(=O)N(R_{cc})₂, -CO₂R_{aa}, -SO₂R_{aa}, -C(=NR_{bb})R_{aa}, -C(=NR_{cc})OR_{aa}, -C(=NR_{cc})N(R_{cc})₂, -SO₂N(R_{cc})₂, -SO₂R_{cc}, -SO₂OR_{cc}, -SOR_{aa}, -C(=S)N(R_{cc})₂, -C(=O)SR_{cc}, -C(=S)SR_{cc}, -P(=O)₂R_{aa}, -P(=O)(R_{aa})₂, -P(=O)N(R_{cc})₂, -P(=O)(NR_{cc})₂, C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член

хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член хетероарил, или две Rcc групи прикачени на азотен атом се споени за да формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rdd групи;

секој пример од Raa е, независно, селектиран од C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член хетероарил, или две Raa групи се споени за да формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rdd групи;

секој пример од Rbb е, независно, селектиран од водород, -OH, -ORaa, -N(Rcc)2, -CN, -C(=O)Raa, -C(=O)N(Rcc)2, -CO2Raa, -SO2Raa, -C(=NRcc)ORaa, -C(=NRcc)N(Rcc)2, -SO2N(Rcc)2, -SO2Rcc, -SO2ORcc, -SORaa, -C(=S)N(Rcc)2, -C(=O)SRcc, -C(=S)SRcc, -P(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, -P(=O)2N(Rcc)2, -P(=O)(NRcc)2, C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член хетероарил, или две Rbb групи се споени за да формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rdd групи;

секој пример од Rcc е, независно, селектиран од водород, C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член хетероарил, или две Rcc групи се споени за да формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил

е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rdd групи;

секој пример од Rdd е, независно, селектиран од халоген, -CN, -NO2, -N3, -SO2H, -SO3H, -OH, -ORee, -ON(Rff)2, -N(Rff)2, -N(Rff)3+X-, -N(ORee)Rff, -SH, -SRee, -SSRee, -C(=O)Ree, -CO2H, -CO2Ree, -OC(=O)Ree, -OCO2Ree, -C(=O)N(Rff)2, -OC(=O)N(Rff)2, -NRffC(=O)Ree, -NRffCO2Ree, -NRffC(=O)N(Rff)2, -C(=NRff)ORee, -OC(=NRff)Ree, -OC(=NRff)ORee, -C(=NRff)N(Rff)2, -OC(=NRff)N(Rff)2, -NRffC(=NRff)N(Rff)2, -NRffSO2Ree, -SO2N(Rff)2, -SO2Ree, -SO2ORee, -OSO2Ree, -S(=O)Ree, -Si(Ree)3, -OSi(Ree)3, -C(=S)N(Rff)2, -C(=O)SRee, -C(=S)SRee, -SC(=S)SRee, -P(=O)2Ree, -P(=O)(Ree)2, -OP(=O)(Ree)2, -OP(=O)(ORee)2, C1-6 алкил, C1-6

перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-10 член хетероциклил, C6-10 арил, 5-10 член хетероарил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rgg групи, или два геминални Rdd супституенти може да се споени за да формираат =O или =S;

секој пример од Ree е, независно, селектиран од C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, C6-10 арил, 3-10 член хетероциклил, и 3-10 член хетероарил, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rgg групи;

секој пример од Rff е, независно, селектиран од водород, C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-10 член хетероциклил, C6-10 арил и 5-10 член хетероарил, или две Rff групи се споени за да формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил е независно супституиран со 0, 2, 3, 4, или 5 Rgg групи; и

секој пример од Rgg е, независно, халоген, -CN, -NO₂, -N₃, -SO₂H, -SO₃H, -OH, -OC1-6 алкил, -ON(C1-6 алкил)₂, -N(C1-6 алкил)₂, -N(C1-6 алкил)₃+X-, -NH(C1-6 алкил)₂+X-, -NH₂(C1-6 алкил)+X-, -NH₃+X-, -N(OC1-6 алкил)(C1-6 алкил), -N(OH)(C1-6 алкил), -NH(OH), -SH, -SC1-6 алкил, -SS(C1-6 алкил), -C(=O)(C1-6 алкил), -CO₂H, -CO₂(C1-6 алкил), -OC(=O)(C1-6 алкил), -OCO₂(C1-6 алкил), -C(=O)NH₂, -C(=O)N(C1-6 алкил)₂, -OC(=O)NH(C1-6 алкил), -NHC(=O)(C1-6 алкил), -N(C1-6 алкил)C(=O)(C1-6 алкил), -NHCO₂(C1-6 алкил), -NHC(=O)N(C1-6 алкил)₂, -NHC(=O)NH(C1-6 алкил), -NHC(=O)NH₂, -C(=NH)O(C1-6 алкил), -OC(=NH)(C1-6 алкил), -OC(=NH)OC1-6 алкил, -C(=NH)N(C1-6 алкил)₂, -C(=NH)NH(C1-6 алкил), -C(=NH)NH₂, -OC(=NH)N(C1-6 алкил)₂, -OC(NH)NH(C1-6 алкил), -OC(NH)NH₂, -NHC(NH)N(C1-6 алкил)₂,

-NHC(=NH)NH₂, -NHCO₂(C1-6 алкил), -SO₂N(C1-6 алкил)₂, -SO₂NH(C1-6 алкил), -SO₂NH₂, -SO₂C1-6 алкил, -SO₂OC1-6 алкил, -OSO₂C1-6 алкил, -SOC1-6 алкил, -Si(C1-6 алкил)₃, -OSi(C1-6 алкил)₃-C(=S)N(C1-6 алкил)₂, C(=S)NH(C1-6 алкил), C(=S)NH₂, -C(=O)S(C1-6 алкил), -C(=S)SC1-6 алкил, -SC(=S)SC1-6 алкил, -P(=O)₂(C1-6 алкил), -P(=O)(C1-6 алкил)₂, -OP(=O)(C1-6 алкил)₂, -OP(=O)(OC1-6 алкил)₂, C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоцикл, C6-10 арил, 3-10 член хетероцикл, 5-10 член хетероарил; или два геминални Rgg супституенти може да се споени за да формираат =O или =S; каде што X- е контрајон.

има уште 24 патентни барања

(51) **C 07K 14/705, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 61K 45/06**

(11) **9694**

(13) T1

(21) **2018/1017**

(22) 05/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) US20090153038P 17/02/2009 US

(96) 17/02/2010 EP10744211.3

(97) 05/09/2018 EP2398498

(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) ZHANG, Yi; POPPLEWELL, Andrew, George; LAWSON, Alastair, David, Griffiths; NESBITT,

Andrew, Malcolm; SHAW, Stephen, Graham and SHPEKTOR, Diana

(54) **МОЛЕКУЛИ ОД АНТИТЕЛА ШТО ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ ОХ40**

(57) 1 Антагонистично антитело што врзува човечки ОХ40 и редуцира врзување на ОХ40 за ОХ40 лиганд, содржи:

тежок ланец што содржи променлив домен што ја содржи секвенцата дадена во СЕК ИД БР:9; и лесен ланец содржи променлив домен што ја содржи секвенцата дадена во СЕК ИД БР:7.

има уште 28 патентни барања

Намг: 1

(b) Промекава редица на домена домен о.д. антигену А26 (СЕК ИД БР-7)

DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRATQSIYNALAWYQQKPGKAPKLLIYNANTLHTGVPSRF
SASQSGTDSITLTISLQPEDFATYYCQYYDYPLTFGGGTKEIEK

(c) Промекава редица на домена домен о.д. антигену А26 (СЕК ИД БР-9)

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTPTNYGSIHWIRCAPOKGLWVASTISPSGGLTYRD
EVKORPTISRDDAONSPLYQMNSLRADTAVYYCATGGEGIFDTWGQDTLTVSS

(d)

CDRH1: NYGTH (СЕК ИД БР-1)
CDRH2: SISPSGGLTYRDSVVG (СЕК ИД БР-2)
SISPSGGLTYRDSVVG (СЕК ИД БР-20)
CDRH3: GGGGIFDY (СЕК ИД БР-3)
CDRL1: RATQSIYNALA (СЕК ИД БР-4)
RATEDIYNALA (СЕК ИД БР-2)
CDRL2: NANTLHT (СЕК ИД БР-5)
CDRL3: QYYDYPLT (СЕК ИД БР-6)

(e) Домен домен о.д. антигену А26 (СЕК ИД БР-11)

DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRATQSIYNALAWYQQKPGKAPKLLIYNANTLHTGVPSRF
SASQSGTDSITLTISLQPEDFATYYCQYYDYPLTFGGGTKEIEKRTVAAPSVFIFPPSDEQ
LEGGTASVVCCLNNFYPKAAVQWVDMALQSGNSQESVTEQDSKSTYLSLTLSKADY
EIKKVYACEVTHQGLSSPVTKSPNRGEC

(f) Домен домен о.д. антигену А26 идоучително патентна соопштина (СЕК ИД БР-12)

MKKAIAIAVALAGFATVAQADIQMTQSPSSLSASVGDRTITCRATQSIYNALAWYQQKPG
KAPKLLIYNANTLHTGVPSRFASQSGTDSITLTISLQPEDFATYYCQYYDYPLTFGGGT
VEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCCLNNFYPKAAVQWVDMALQSGNSQESVTE
QDSKSTYLSLTLSKADYEIKKVYACEVTHQGLSSPVTKSPNRGEC

(51) C 07F 9/656 C 07F 9/06

(11) 9695

(13) T1

(21) 2018/1018

(22) 05/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) US201361919671P 20/12/2013 US

(96) 19/12/2014 EP14828102.5

(97) 12/09/2018 EP3083648

(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DIORAZIO, Louis, Joseph; JONES, Martin,
Francis; MCKEEVER, Benedict; FERRIS, Leigh;
JANBON, Sophie, Laure Marie; SIEDLECKI,
Pawel, Stanislaw; CHURCHILL, Gwydion, Huw
and CRAFTS, Peter, Alan


(54) ФАРМАЦЕВТСКА ПОСТАПКА И МЕЃУПРОИЗВОДИ

(57) 1 Постапка за подготвување соединение со формулата (I) или негов хидрат:



што содржи:

а) контактирање амид солват на соединението со формулата (II):



со амин при услови погодни за формирање сол на амин на соединението со формулата (II); и б) контактирање солта на амин со реагенс што содржи натриум јони при услови погодни за формирање на соединението со формулата (I) или негов хидрат.

има уште 10 патентни барања

(51) **B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 29/85, B 01J 23/72, B 01J 35/10, B 01J 37/02, F 01N 3/023, F 01N 3/035, F 01N 3/20**

(11) **9696**

(13) T1

(21) **2018/1019**

(22) 05/12/2018

(45) 31/10/2019

(30)

(96) 27/04/2012 EP16204057.0

(97) 05/09/2018 EP3165733

(73) **Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MARIN, Manuel Moliner; MARTI, Cristina Franch; GIMENO, Antonio Eduardo Palomares; CANÓS, Avelino Corma; VENNESSTRØM, Peter N. R.; KUSTOV, Arkady; THØGERSEN, Joakim Reimer and GRILL, Marie

(54) **МЕТОД ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ**

(57) 1 Метод за прочистување издувни гасови од мотори со внатрешно соговување, што се

состои од

намалување на содржината на саѓи во издувните гасови со поминување на гасовите низ филтер;

последователно намалување на содржината на азотни оксиди во присуство на амонијак или негов прекурсор во контакт со катализатор активен во NH₃-SCR;

периодично активно регенерирање на филтерот со горење на саѓите што се останати во филтерот и зголемување на температурата на издувните гасови до 850 °C и содржината на водена пара на повеќе од 15 % и до 100 %; и

поминување на издувните гасови од филтерот преку катализаторот за време на регенерацијата на филтерот, при што катализаторот се состои од зеолит SSZ-39 со атомски сооднос на силициум и алуминиум помеѓу 5 и 50 и каде што зеолитот SSZ-39 е зајакнат со бакар.

има уште 3 патентни барања

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 11/00, A 61P 1/00**

(11) **9707**

(13) T1

(21) **2018/1020**

(22) 05/12/2018

(45) 31/10/2019

(30) EP20120197767 18/12/2012 -- and

EP20130158757 12/03/2013 --

(96) 16/12/2013 EP13826565.7

(97) 03/10/2018 EP2935274


(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ARMANI, Elisabetta; ALCARAZ, Lilian; CAPALDI, Carmelida; HEALD, Robert Andrew and SUTTON, Jonathan Mark

(54) **3-ОКСО-2,3,5,8-ТЕТРАХИДРО-[2,4]ТРИАЗОЛО [4,3-А]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I), или негова фармацевтска прифатлива сол:



кадешто

A е CH;

B е CH;

D е CH;

R1 е избран од листата составена од:

- водород;
- (C1-C6)алкил;
- NR7R8(C1-C6)алкил;
- (C1-C4)алкенил;
- фенил(C1-C6)алкил кадешто таквиот фенил прстен е опционално супституиран со група NR15R16(C1-C6)алкил или со N+R15R16R17(C1-C6)алкил;
- група-CH2(CH2)nOH;
- група-(CH2)nCONR5R6;
- група-(CH2)nSO2NR5R6;
- група-CH2-(CH2)nNR5SO2R6;
- група-(CH2)t-(C6H4)-SO2(C1-C4)алкил;
- група-(CH2)rSO2(C1-C4)алкил кадешто таквиот (C1-C4)алкил е опционално супституиран со група-NR15R16 или - N+R15R16R17;
- група-SO2-фенил кадешто таквиот фенил прстен е опционално супституиран со NR7R8(C1-C6)алкил; и
- група-(CH2)n-W кадешто W е 5-6-член хетероарил прстен којшто е опционално супституиран со група-SO2(C1-C4)алкил; n е 2 или 3;
- t е нула, 2 или 3;
- r е нула, 2, 3 или 4;
- R5 е избран од групата составена од: водород, (C1-C6)алкил, NR16R15(C1-C6)алкил and N+R17R15R16(C1-C6)алкил;
- R6 е водород или (C1-C6)алкил;
- R7 е избран од групата составена од: водород,

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилкарбонил, -SO2(C1-C4)алкил и NR16R15(C1-C6)алкил;

R8 е водород или (C1-C6)алкил;

алтернативно, R7 и R8 заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да може да формираат (C5-C7)хетероциклоалкил прстенест систем којшто е опционално супституиран со една или повеќе групи (C1-C6) алкил и оксо;

R16 е водород или (C1-C6)алкил;

R15 е водород или (C1-C6)алкил;

R17 е водород или (C1-C6)алкил;

R3 е група-C(O)-XR4;

X е дивалентна група-O-;

R4 е група избрана од листата составена од:

- водород;
- (C1-C6)алкил;

R2 е

група-[CH2]y-G-[CH2]j-CH2-N+R22R23R24 или R2 е група:

R18 е водород или (C1-C6)алкил;

R19 е водород или (C1-C6)алкил;

R20 е избран од групата составена од: водород, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилNR18R19;

R21 е водород или (C1-C6)алкил;

j е во опсег од нула до 4;

y е во опсег од нула до 4;

G е дивалентен поврзувач избран од групата составена од: врска, C2-C6-алкинилен, - [CONR25]-;

R25 е водород или (C1-C6)алкил;

R22 е избран од групата составена од: (C1-C6)алкил, којшто е (C1-C6)алкил е опционално супституиран со една или повеќе групи (C3-C6)циклоалкил, фенил, бензил, CN, -OR26, - SO2R26, -CO2R26, -CONR26R27 или - SO2NR26R27 ;

(C3-C10)циклоалкил којшто е опционално супституиран со една или повеќе групи -OR26, и (C4-C7)хетероциклоалкил којшто е опционално супституиран со една или повеќе групи - SO2R26;

R26 е водород или (C1-C6)алкил;

R27 е водород или (C1-C6)алкил;

R23 е водород или (C1-C6)алкил, којшто (C1-C6)алкил е опционално супституиран со една или повеќе групи -OR29, -SO2R29, -CONR29R30;

R24 е водород или (C1-C6)алкил, којшто (C1-C6)алкил е опционално супституиран со една или повеќе групи -OR31; алтернативно, R23 и R24 заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да може да формираат 5-11-член заситен моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстенест систем којшто е опционално супституиран со една или повеќе групи -OR28, хало, C1-C6 алкил, -SO2R33, -CONR33R34 или -SO2NR33R34; и којшто 5-11-член заситен моноцикличен или бицикличен прстен опционално содржат понатаму хетероатом којшто е кислород или азот или група-SO2;

или R22 заедно со R23, R24 и азотниот атом којшто тие се сврзани, може да формира споен

бицикличен хетероцикличен прстенест систем;

R28 е водород или (C1-C6)алкил;

R29 е водород или (C1-C6)алкил;

R30 е водород или (C1-C6)алкил;

R31 е водород или (C1-C6)алкил;

R32 е водород или (C1-C6)алкил;

R33 е водород или (C1-C6)алкил;

R34 е водород или (C1-C6)алкил;

R38 претставува еден или два опционални супституенти на секоја појава избрани во листата составена од: (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкоксил, хидроксил-C1-C6-алкил, хало; каде што ако една или повеќе групи N+R15R16R17- се присутни, тие формираат кватернарни соли со фармацевтски прифатлив спротивен јон;

и каде што групи R5 до R38, и n може да имаат исти или различни значења на секоја појава, ако е присутно во повеќе од една група.

има уште 10 патентни барања

(51) **A 61K 31/542, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 61K 47/32, A 61K 47/26**

(11) **9691**

(13) T1

(21) **2019/344**

(22) 19/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) 20120100173 22/03/2012 GR

(96) 08/03/2013 EP13710972.4

(97) 27/03/2019 EP2827838

(73) **Pharmathen S.A.**

6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis, GR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KARAVAS, Evangelos; SAMARA, Vasiliki; KOUTRI, Ioanna; KOUTRIS, Efthimios; MILOULI, Efsthathia and KONTIZA, Ioanna

(54) **ОФТАЛМОЛОШКИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ ИНХИБИТОР НА КАРБОНСКА АНХИДРАЗА И МЕТОД ЗА НЕГОВА ПОДГОТОВКА**

(57) 1 Процес за подготовка на стабилен офталмолошки состав за локална примена за третирање на окуларна хипертензија и глаукома, кој што содржи бринзоламид или негови офталмолошки при-фатливи соли, како активна состојка и од 0,01% до 0,05% според тежината врз основа на вкупната тежина на составот на сурфактантот полоксамер 407, со цел да се обезбеди соодветно растворање и стабилизирање на активната состојка со ниска растворливост во водените формулации, при што ги опфаќа следните чекори:

- ☐ Прво формирање на раствор она сурфактант во вода за инјектирање;
- ☐ Потоа додавање на вкупното количество на бринзоламид во растворот;
- ☐ Автоклавирање на горенаведената мешавина и потоа да се хомогенизира сè додека не се достигне собна температура;
- ☐ Пренесување на добиениот раствор преку колоидна мелница за да се постигне саканата големина на честички;

- ☐ Потоа, формирање втор раствор во вода за инјектирање со додавање на најмалку еден осмотички агенс, агенс за тоничност, агенс за суспендирање, хелатен агенс и агенс за конзервирање и мешање сè додека не се постигне целосна хомогеност;
- ☐ прилагодување на рН вредноста на вториот раствор со додавање на NaOH или HCl;
- ☐ автоклавирање на добиениот раствор и

потоа да се хомогенизира сè додека не се достигне собна температура;

- ☐ Мешање постепено на двете формирани раствори сè додека не станат еднолични, и

- ☐ На крајот, прилагодување на крајната мешавина со вода за инјектирање и полнење во со-одветен контейнер.

има уште 1 патентни барања

(51) **C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 12N 5/10, C 12N 15/00, C 12N 15/09, C 12P 21/08, A 61K 39/395, A 61P 11/06**

(11) **9680**

(13) T1

(21) **2019/351**

(22) 22/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) JP20130165676 09/08/2013 JP

(96) 08/08/2014 EP14833804.9

(97) 17/04/2019 EP3031913

(73) **Astellas Pharma Inc. 5- Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-841 JP**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SATO, Hiromu; YAMAJUKU, Daisuke; ARAI, Kazunori and OGINO, Mako

(54) **НОВО АНТИТЕЛО ПРОТИВ ХУМАН TSLP РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Антитело против хуман TSLP рецептор или негов антиген-врзувачки фрагмент избрано


од (1)или(2) во наставок:

(1) антитело против хуман TSLP рецептор или негов антиген-врзувачки фрагмент, кое опфаќа варијабилан регион на тежок ланец кој се состои од аминокиселинска секвенца на аминокиселински броеви 1 до 118 од SEQ ID NO: 1 и варијабилан регион на лесен ланец кој се состои од аминокиселинска секвенца на аминокиселински броеви 1 до 108 од SEQ ID NO: 3;

(2) антитело против хуман TSLP рецептор или негов антиген-врзувачки фрагмент во кое глутаминска киселина е N на крајот на тешкиот ланец на антитело или на неговиот антиген-врзувачки фрагмент од (1) модификуван во пироглутаминска киселина.

има уште 10 патентни барања

Fig. 1



(51) **С 22В 3/24, С 22В 3/00**

(11) **9678**

(13) T1

(21) **2019/352**

(22) 22/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) FI20150005768 29/10/2015 FI

(96) 27/10/2016 EP16797588.7

(97) 27/02/2019 EP3368700

(73) **Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LUNDSTRÖM, Mari; ANTIAINEN, Riina and O'CALLAGHAN, John

(54) **МЕТОД ЗА ПОВРАТ НА ЗЛАТО**


(57) 1 Постапка за поврат на златото, и по можност, сребро, од златна и опционално сребро-двојна огноотпорна суровина, која ги содржи чекорите на

(а) исфрлање на злато, и евентуално сребро-двојно огноотпорна суровина во хлоридниот раствор за истекување за растворање на злато и, по можност, сребро и за добивање на раствор за исцедок кој содржи злато и, по можност, сребро во раствор, при што редоксот на растворот за истекување во чекорот на истекување е над 550 mV наспроти Ag/AgCl; и истовремено контактирање на растворот за исцедок што содржи злато, и по можност со сребро, во раствор со повторно ре-сорптивен материјал за да се добие златно-содржлив материјал, и опционално сребро содржан ре-сорптивен материјал; и

(б) поврат на злато и, по можност, сребро, од златниот и опционално сребро-ре-сорптивен материјал.

има уште 15 патентни барања

Figure 1

(51) **C 07D 295/096**(11) **9675**

(13) T1

(21) **2019/353**

(22) 22/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) DK20120000006 03/01/2012 DK and


US201261582527P 03/01/2012 US

(96) 20/12/2012 EP12815676.7


(97) 17/04/2019 EP2800746

(73) **H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby, DK**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) **CHRISTENSEN, Kim Lasse**(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1-[2-(2,4-ДИМЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФАНИЛ)-ФЕНИЛ]-ПИПЕРАЗИН**

(57) 1 Постапка за производство




или негови фармацевтски прифатливи соли (Соединение I), при што спомнатата постапка опфаќа реагирање на соединение на формула II




II

во која X претставува Br или I, со соединение на формула III



III

во која Y претставува Cl или Br, а R' претставува водород или јон на метал, и соединение на формула IV



IV

во која R претставува водород или заштитна група, во присуство на растворувач, на база и паладијумски катализатор кој се состои од извор на паладијум и фосфински лиганд на температура помеѓу 50°C и 130°C, каде кога R претставува заштитна група,

спомнатата заштитна група се отстранува во наредната фаза.

има уште 17 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85**

(11) **9673**

(13) T1

(21) **2019/354**

(22) 22/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) US20090285250P 10/12/2009 US

(96) 10/12/2010 EP15177538.4

(97) 06/02/2019 EP2954779

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J. and MACDONALD, Lynn**

(54) **ГЛУШЕЦ ЗА ДОБИВАЊЕ НА АНТИТЕЛА СО ТЕШКА НИЗА**

(57) 1 Постапката за добивање на антитело или изолирање на клетка којашто го дава истото, постапката содржи:


а. имунизирање на глушец со антиген од

интерес, кадешто глушецот содржи ендогена имуноглобулинска тешка низа на константен регион којшто содржи IgG ген на константен регион којшто има недостаток на секвенца за кодирање на CH1 регион како резултат на генетска модификација на герм линија којашто содржи делеција на нуклеотидна секвенца којашто кодира CH1 домен и ендоген ген IgM на константен регион којшто кодира функционален CH1 домен, кадешто глушецот изразува IgM којшто содржи функционален CH1 домен и IgG којшто има недостаток на CH1 домен во целост;

б. дозволување на глушецот да гради имун одговор против антигенот од интерес; и

с. изолирање од глушецот на клетка којашто дава антитело коешто специфично се врзува за антигенот од интерес.

има уште 15 патентни барања



(51) **A 61C 13/00, A 61C 8/00, A 61C 13/34**(11) **9669**

(13) T1

(21) **2019/355**

(22) 23/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) HUP1400483 14/10/2014 HU

(96) 12/10/2015 EP15802187.3

(97) 30/01/2019 EP3206623


(73) **Elsner Global LLC Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556 Main Street Charlestown, Nevis, --**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје (72) Elsner, Edvin

(54) **УМЕТОК СО КАНАЛ ЗА ЗАВРТКА**

(57) 1 Уметок со канал за завртка за формирање на закривен канал за завртка во забарски калап за лиење, каде таа завртка опфаќа основно тело (9) кое има пролазен отвор, завртка (6) за зачврстување на спомнатото основно тело (9) за имплант, и дел на каналот за завртка поставен на спомнатото

основно тело (9) или спомнатата завртка (6), назначен со тоа, што спомнатиот дел на каналот за завртка ја опфаќа внатрешната секција (10) и завршен прстен (11), од кои секој е изведен со централниот канал, при што спомнатата внатрешна секција (10) ги опфаќа внатрешните прстени (12) кои се зглобно сместени во или сместени еден врз друг, каде се спомнатите внатрешни прстени (12) и спомнатиот завршен прстен (11) цилиндрично симетрични елементи, при што најмалку контактните површини на спомнатите внатрешни прстени (12) и спомнатиот завршен прстен (11) суштински се обликувани како сегмент на сфера, и при што спомнатите внатрешни прстени (12) и спомнатиот завршен прстен (11) се прилагодени заедно да формираат закривен дел на каналот за завртка. има уште 8 патентни барања





(51) **C 07K 16/00**

(11) **9667**

(13) T1

(21) **2019/356**

(22) 23/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201161488716P 21/05/2011 US and
US201161530353P 01/09/2011 US

(96) 16/05/2012 EP12790075.1

(97) 23/01/2019 EP2714733

(73) **MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center
Drive Rockville, MD 20850, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JOHNSON, Leslie, S. and HUANG, Ling

(54) **CD3-ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ
СПОСОБНИ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ И
НЕ-ЧОВЕЧКИ CD3**

(57) 1 CD3-врзувачки молекул што содржи
антиген-врзувачки фрагмент од антители,
назначено со тоа, што наведениот антиген-
врзувачки фрагмент содржи антители CD3-
специфичен VL домен и антители CD3-
специфичен VH домен, каде што наведениот
CD3-специфичен VL домен и наведениот CD3-
специфичен VH домен формираат антиген-
врзувачки домен способен за имуноспецифично
врзување и на епитоп на човечки CD3 и на
епитоп на CD3 на цицач што не е човек, каде
што:

(и) наведениот CD3-специфичен VL домен е

селектиран од групата составена од h-mab2 VL-
4 што ја има секвенцата на аминокиселина од
CEK ИД БР:22, h-mab2 VL-6 што ја има
секвенцата на аминокиселина од CEK ИД
БР:26, h-mab2 VL-7 што ја има секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:28, h-mab2 VL-8
што ја има секвенцата на аминокиселина од
CEK ИД БР:30, h-mab2 VL-9 што ја има
секвенцата на аминокиселина од CEK ИД
БР:32, и h-mab2 VL-10 што ја има секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:34, и
(ии) наведениот CD3-специфичен VH домен е
селектиран од групата составена од h-mab2 VH-
1 што ја има секвенцата на аминокиселина од
CEK ИД БР:36, h-mab2 VH-2 што ја има
секвенцата на аминокиселина од CEK ИД
БР:38, h-mab2 VH-3 што ја има секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:40, h-mab2 VH-4
што ја има секвенцата на аминокиселина од
CEK ИД БР:42, h-mab2 VH-5 што ја има
секвенцата на аминокиселина од CEK ИД
БР:44, h-mab2 VH-6 што ја има секвенцата на
аминокиселина од CEK ИД БР:46, h-mab2 VH-7
што ја има секвенцата на аминокиселина од
CEK ИД БР:48, и h-mab2 VH-8 што ја има
секвенцата на аминокиселина од CEK ИД
БР:50.

има уште 18 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **9665**

(13) T1

(21) **2019/357**

(22) 23/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201361880606P 20/09/2013 US and
US201462014471 P 19/06/2014 US

(96) 18/09/2014 EP16197459.7

(97) 20/03/2019 EP3178849

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton, NJ 08543-
4000, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LONBERG, Nils; KORMAN, Alan J.;
FONTANA, David J.; GUTIERREZ, Andres A.;
SELBY, Mark J. and LEWIS, Katherine E.

(54) **КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ-LAG-3
АНТИТЕЛА И АНТИ-PD-1 АНТИТЕЛА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ТУМОРИ**

(57) 1 1. Продукт кој содржи анти-LAG-3
антитело и анти-PD-1 антители за комбинирана
употреба во третирање на солиден тумор кај
пациент човек,

каде што третманот опфаќа најмалку еден циклус на внесување, каде што циклусот е период од осум недели, каде што за секој од најмалку еден циклус, четири дози од анти-LAG-3 антителото се внесени во дози од 3, 20, 80, или 240 mg и четири дози од анти-PD-1 антителото се внесени во дози од 80 или 240 mg;

анти-LAG-3 антитело содржи варијабилни региони на тешката и лесната низа кои ги содржат секвенците наведени со SEQ ID NOs:3 и 5, соодветно; и

анти-PD-1 антителото содржи (a) варијабилен регион на тешката низа CDR1 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:23;

(b) варијабилен регион на тешката низа CDR2 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:24;


(c) варијабилен регион на тешката низа CDR3 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:25;

(d) варијабилен регион на лесната низа CDR1 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:26;

(e) варијабилен регион на лесната низа CDR2 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:27; и

(f) варијабилен регион на лесната низа CDR3 кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID NO:28.

има уште 18 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07D 403/06, A 61K 31/496, A 61P 19/04, A 61P 19/02**

(11) **9664**

(13) T1

(21) **2019/358**

(22) 23/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) EP20140307129 22/12/2014 EP

(96) 18/12/2015 EP15813831.3

(97) 06/02/2019 EP3237406


(73) **Les Laboratoires Servier and Galapagos NV 35, Rue de Verdun 92284 Suresnes, FR and Generaal De Wittelaan L11/A3 2800 Mechelen, BE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) GOSMINI, Romain, Luc, Marie; BREBION, Franck, Laurent; ALVEY, Luke, Jonathan; AMANTINI, David; DEPREZ, Pierre, Marc, Marie, Joseph; JARY, Hélène, Marie; PEIXOTO, Christophe; VARIN, Marie, Laurence, Claire; DE CEUNINCK, Frédéric, André and POP-BOTÉZ, Iuliana, Ecaterina

(54) **5 - [(ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ) -3-ОКСО-ПРОПИЛ]-ИМИДАЗОЛИДИН-2,4-ДИОН ДЕРИВАТИ КАКО АДАМТС ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН НА ОСТЕОАРТРИТИС**

(57) 1 Соединение според Формула I:



I

каде

R1 е:

- H
- C1-4 алкил опционално супституиран со една или повеќе независно избрани R4 групи,
- C3-7 моноцикличен циклоалкил опционално супституиран со една или повеќе независно

избрани R4 групи,

- 4-7 член моноцикличен хетероциклоалкил кој содржи 1 до 2 хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со еден или повеќе независно избрани C1-4 алкил, - C(=O) C1-4 алкил или -C(=O)OC1-4 алкил
 - фенил опционално супституиран со една или повеќе независно избрани R5 групи,
 - фенил фузиран на 5-6 член моноцикличен хетероциклоалкил кој содржи 2 или 3 хетероатоми независно избрани од N, O и S, кој хетероциклоалки е опционално супституиран со едно или повеќе = O,
 - 5-6 член моноцикличен хетероарил кој содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со една или повеќе независно избрани R5 групи;
- R2 е независно избран од:

- H
- OH
- C1-4 алкокси, и
- C1-4 алкил опционално супституиран со едно

- o OH,
- o -CN,
- o C1-4 алкокси опционално супституиран со еден фенил, и
- o 5-6 член моноцикличен хетероарил кој содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со една или повеќе независно избрани C1-4 алкил; секој R3a, и R3b е независно избран од
- H, и
- C1-4 алкил;

Cy е

- 6-10 член моноцикличен или фузиран бицикличен арил, опционално супституиран со една или повеќе независно избрани R6 групи,
- 5-10 член моноцикличен или фузиран бицикличен хетероарил кој содржи 2 или 3 хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со една или повеќе

независно избрани R6 групи;

R4 е

- halo,
- OH,
- -CN,
- C1-4 алкил,
- C1-4 алкокси опционално супституиран со C1-4 алкокси, или фенил,
- C1-4 тиаалкокси,
- 4-7- член моноцикличен хетероциклоалкил кој содржи еден или повеќе хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со една или повеќе halo, или - C(=O)OC1-4 алкил,
- фенил,
- -S(=O)2C1-4 алкил
- -C(=O)OR7a
- -C(=O)NR7bR7c
- -NHC(=O)OR7d
- -NHC(=O)R7e
- -NR8aR8b;


секој R5 е

- halo,
- OH,
- -CN,
- C1-4 алкил опционално супституиран со едно или повеќе независно избрани halo, -NR9aR9b, или -C(=O)NR9cR9d,
- C1-4 алкокси опционално супституиран со - NR9eR9f, или
- -S(=O)2C1-4 алкил;

секој R6 е

- halo,

- - CN,
 - - NO2,
 - - CH3,
 - 5-10 член моноцикличен или фузиран бицикличен хетероарил кој содржи 2 или 3 хетероатоми независно избрани од N, O и S, опционално супституиран со една или повеќе независно избрани halo, C1-4 алкил, или C1-4 алкокси, или
 - -NR9gR9h;
- секој R7a, R7b, R7c, R7d, или R7e, е
- H, или
 - C1-4 алкил опционално супституиран со OH, или C1-4 алкокси;
- секој R8a, или R8b е независно избран од
- H, и
 - C1-4 алкил опционално супституиран со OH, C1-4 алкокси, или фенил;
- секој R9a, R9b, R9c, R9d, R9e, R9f, R9g, и R9h е независно избран од H, и C1-4 алкил; или фармацевтски прифатлива сол, или солват, или фармацевтски прифатлива сол од солват; под услов:
- R1 и R2 не се симултано H, и
 - Кога R1 е Me, и R2 е H, тогаш Су не е



или фармацевтски прифатлива сол, или солват, или сол од солват.
има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 471/14, A 61K 31/415, A 61K 31/44, A 61K 31/4412, A 61K 31/4418, A 61K 31/519, A 61K 31/69, A 61K 31/706, A 61K 31/7068, A 61K 45/06, A 61K 31/196, A 61K 31/555, A 61P 35/00

(11) 9661

(13) T1

(21) 2019/360

(22) 23/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) WO2014US48241 25/07/2014 --;
US201361904718P 15/11/2013 US;
US201414208657 13/03/2014 US and
US201414341392 25/07/2014 US
(96) 12/09/2014 EP14861931.5
(97) 27/02/2019 EP3068401

(73) **Oncoceutics, Inc. 3675 Market Street Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **STOGNIEW, Martin; ALLEN, Joshua, E.; POTTORF, Richard S.; NALLAGANCHU, Bhaskara Rao and OLSON, Gary L.**

(54) **7-БЕНЗИЛ-4-(2-МЕТИЛБЕНЗИЛ)-2,4,6,7,8,9-ХЕКСАХИДРОИМИДАЗО [2-А]ПИРИДО [3,4-Е]ПИРИМИДИН-5(1Н)-ОН, НЕГОВИ СОЛИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА**



(57) 1 Соединение коешто има формула (10)



или негова сол,

кадешто R1 е CH₂Ph, и кадешто R2 е CH₂-(2,4-ди F-Ph).

има уште 5 патентни барања



(51) **A 61K 31/4436, A 61K 47/02, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61P 3/10**

(11) **9662**

(13) **T1**

(21) **2019/361**

(22) **24/04/2019**

(45) **31/10/2019**

(30) **IN2015MUM1475 08/04/2015 IN**

(96) **05/04/2016 EP16718474.6**

(97) **27/02/2019 EP3280447**

(73) **Torrent Pharmaceuticals Limited Torrent House Off Ashram Road Near Dinesh Hall 380 009 Ahmedabad Gujarat, IN**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **GUPTA, Ramesh, Chandra; DESHPANDE, Shailesh; CHAUDHARI, Anita; DUTT, Chaitanya; KOTECHA, Jignesh; ABRAHAM, Jaya; MISHRA,**

Vivek; KESARWANI, Amit; ZAMBAD, Shital, Kumar; MATHUR, Anoop; LATAD, Sachin and PATEL, Manish

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Орална фармацевтска формулација којашто содржи соединение со формула (I):



или негов ко-кристал; кадешто X- е

фармацевтски прифатлив анијон избран од халид или карбоксилатен јон или X- е отсутен;

а) агенс за подобрување на пропусливоста избран од натриум каприлат, натриум капрат, натриум лаурат и натриум олеат и
 б) база избрана од органска база, неорганска база, фосфатен пуфер и сол на карбоксилна киселина којашто содржи помалку од 5 јаглеродни атоми или
 с) нивни смеси
 и опционално други фармацевтски прифатливи ексципиенси.
 има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 417/14, C 07D 405/04, A 61K 31/43, A 61P 9/10, A 61P 13/12, A 61P 9/12**

(11) **9663**

(13) T1

(21) **2019/362**

(22) 24/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201462064234P 15/10/2014 US

(96) 14/10/2015 EP15785014.0

(97) 06/03/2019 EP3207039

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
 Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
 DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SURPRENANT, Simon; HORNBERGER, Keith R.; MEYERS, Kenneth Michael; NEMOTO, Peter Allen and YU, Hui

(54) **ИНХИБИТОРИ НА СИНТЕЗА НА
 АЛДОСТЕРОН**

(57) 1 Соединение со формулата I
 кадешто:

R1 е избран од -C(O)NH₂, -C(O)NH(CH₃) и -CN;

R2 е -(X)-R₄, кадешто

-(X)- е врска, -CH₂-, или -O-; и

R₄ е избран од

-H;

C1-3 алкил, опционално супституиран со една

или четири групи избрани од -F, -OH, и -SO₂C1-3 алкил;

халоген;

-CN;

-SO₂C1-3алкил;

-C(O)N(C1-3алкил)₂, дава дека -(X)- не е -O-;

-NHC(O)R₅ или -N(CH₃)C(O)R₅, дава дека -(X)-

е -CH₂- и кадешто R₅ е избран од C3-

бциклоалкил и C1-3алкил опционално

супституиран со еден до три -F групи;

-NH₂SO₂C1-3алкил;

-CH(циклопропил)NH₂SO₂C1-3алкил;

-OCH₂C(O)N(C1-3алкил)₂, дава дека -(X)- е -CH₂-;

-S(=O)(=NH)CH₃, дава дека -(X)- е -CH₂-;

хетероциклил избран од тетрахидропиранил, тетрахидрофуранил, пиролидинил, 1-диоксо[2]-тиазин, морфолинил, оксазолидинил,

пиперидинил, азетидинил, кадешто

споменатиот хетероциклил е опционално

супституиран со една до три групи избрани од -

C(O)C1-3алкил, халоген, -OH, оксо и C1-3алкил;

-C(O)-хетероциклил, дава дека -(X)- е -CH₂,

кадешто споменатиот хетероциклил е избран

од морфолин-4-ил, пиролидин-1-ил и

пиперидин-1-ил, опционално супституиран со

една до две групи избрани од -F и -OH ; C3-

бциклоалкил опционално супституиран со -CN или -OH; и
 фенил, опционално супституиран со -SO₂NH₂; и
 R3 е H, или C1-Залкил опционално супституиран со -OH; или

R2 и R3 заедно формира фузиран пет-член циклоалкил прстен опционално супституиран со -OH;
 или негова сол или стереоизомер.
 има уште 20 патентни барања

(51) **A 61F 6/00**

(11) **9659**

(13) T1

(21) **2019/363**

(22) 24/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) EA201400848 28/08/2014 EP

(96) 23/09/2014 EP14805782.1

(97) 06/02/2019 EP3223759

(73) **Gerasimenko, Vadim Mikhailovich ul. Malaya Konyushennaya, d. 4/2, kv. 72 St. Petersburg 191186, RU**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **Lepilin, Maksim Evgen'evich**

(54) **АМБАЛАЖА ЗА ПРЕЗЕРВАТИВ**

(57) 1 Амбалажа за презерватив која ја опфаќа облогата (1), во внатрешноста на која се сместени држачи (2) со кукаст облик, еден секој од четрите агла, со презервативот (3) во зацврстена положба во нејзината внатрешност, и странични стегнувачи (4) поврзани со држачите, со линија (6) на отварањата кои се изведени на амбалажа, при што линијата на

отварањето се протега преку централниот дел на презервативот од и до положба на суштински средишно помеѓу парови на странични стегнувачи, а која може да ја подели облогата на два дела кога облогата се отвара по оваа линија, при што страничните стегнувачи во потполност се сместени во облогата, која облога има обем (5) чии граници меѓусебно се херметички заптивени по целиот обем на облогата, со нејзината надворешна контура нагласена во внатрешноста на рамната каде страничните стегнувачи со држачите се сместени, при што облогаата е изработена од материјал кој овозможува додирен зафат, со прстите на рака, на контурите на краевите на страничните стегнувачи кои се најдалеку од држачот со кукастиот облик, и/или дел на граничник на облогата преку страничните стегнувачи го повторува образецот одреден во површината на спомнатите најдалечни краеве на страничните стегнувачи.
 има уште 2 патентни барања

1/1
 Достава на корекции, докази и преводи ПА МК/Е/2019/005895 0000 000000 received at 06/05/2019 01:23:38 PM by
 majap:MajaP
 Affecting files :MK/P/2019/000363




Fig. 1

(51) **C 07D 417/04, C 07D 263/42, A 61K 31/426, A 61P 29/00**

(11) **9658**

(13) T1

(21) **2019/364**

(22) 30/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) 14173502 23/06/2014 EP

(96) 23/06/2015 EP15730801.6

(97) 27/03/2019 EP3157918


(73) **Dompé farmaceutici S.p.A. Via S. Martino Della Battaglia 12 20122 Milan, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BECCARI, Andrea; ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca; BRANDOLINI, Laura; LILLINI, Samuele and NANO, Giuseppe

(54) **2-АРИЛ-4-ХИДРОКСИ-3-ТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО TRPM8-ИНХИБИТОРИ ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРАЛГИЈА, БОЛКА, ХОББ И АСТМА**

(57) 1 Соединение со формула (I):



каде што

X е кислород, сулфур, NH, NOH, или NОМе;

R е група селектирана од арил и хетероарил, незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти селектирани од

- водород,

- халоген,

- CF₃,

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил,

- OR₅ и

- NR₆R₇, каде што R₅, R₆ и R₇ се независно водород или линеарен или разгранет C1-C6 алкил;

R₁ е група селектирана од

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил,

- (CH₂)_m-OR₂, каде што m е цел број помеѓу 1 и 3 и R₂ е селектиран од водород и линеарен C1-C3 алкил,


- C3-C6 циклоалкил, и

- N(R₃)OR₄, каде што R₃ и R₄ се независно водород или линеарен или разгранет C1-C3 алкил,

и негови фармацевтски прифатливи соли, за употреба како лек.

има уште 15 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 01K 13/00, A 45D 24/30, A 45D 24/04**
 (11) **9657** (13) T1
 (21) **2019/365** (22) 30/04/2019
 (45) 31/10/2019

(30) FR20140057732 09/08/2014 FR
 (96) 15/07/2015 EP15738327.4
 (97) 30/01/2019 EP3177135
 (73) **SSERTSON GROUP 1 Impasse Sud Zac des Epalits 42610 Saint-Romain Le Puy, FR**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CATHAUD, Eddy; BERGER, Jacqueline Jeanne Clémence and DEBIAUNE, Xavier

(54) **ЧЕШЕЛ НА ЧЕТКА ЗА НЕГУВАЊЕ НА КРЗНО НА ЖИВОТНО**

(57) 1 1. Чешел за ручна четка за негување на крзно на животно, каде спомнатиот чешел (1) е направен од сечива чиво тело (2) е изведено со средство за причврстување на

носач (5) за четкање со рачка (6) и опфаќа, на периферниот раб, два сета на заби А и В кои можат да продрат во слојот на влакното, сместена на двете страни на средишната раван Р на ламералното тело и при што тие заби (7 и 8) се интеркалирани еден со друг, назначен со тоа, што забите се изведени со противповредени заоблувања на нивните краеве и на делот по должина на работ тргнувајќи од овој крај, и ограничени се помеѓу надворешните површини (9a, 9b), се равни и паралелни на средишната равна Р на ламерално тело, и со закривена екстремни внатрешна површина, имено главниот сет на заби А со долгите заби и секундарниот сет на заби В со пократки и со потекнки од оние на главниот сет на заби.
 има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/517, A 61P 35/00**

(11) **9655**

(13) **T1**

(21) **2019/366**

(22) **30/04/2019**

(45) **31/10/2019**

(30) **US201261680473P 07/08/2012 US**

(96) **05/08/2013 EP13748243.6**

(97) **27/02/2019 EP2882440**

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје**

(72) **STUART, Darrin; CAPONIGRO, Giordano and MOUTOUH-DE PARSEVAL, Laure**

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ В-RAF ИНХИБИТОР, EGFR ИНХИБИТОР И ОПЦИОНАЛНО PI3K-АЛФА ИНХИБИТОР**


(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
(б) EGFR инхибитор, каде што EGFR инхибиторот е цетуксимаб или ерлотиниб, и, опционално,
(ц) PI3K-α инхибитор, каде што PI3K-α инхибиторот е Соединение Б



(B)

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 12 патентни барања



(a) V-Raf инхибитор со формулата

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/00, C 07K 16/44, C 07K 16/32, A 61K 39/00**

(11) **9653**

(13) T1

(21) **2019/367**

(22) 30/04/2019

(45) 31/10/2019

(30) 139352 P 19/12/2008 US; 156035P 27/02/2009 US and 256779P 30/10/2009 US
(96) 17/12/2009 EP14161122.8

(97) 30/01/2019 EP2786762

(73) **MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center Drive Rockville, MD 20850 , US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Johnson, Leslie, S. and Huang, Ling

(54) **КОВАЛЕНТНИ ДИЈАТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Молекул на дијатело што содржи прв полипептиден ланец и втор полипептиден ланец, полипептидните ланци се ковалентно врзани еден за друг, назначено со тоа, што:
I. првиот полипептиден ланец содржи, во N-крај до C-крај насоката:
(i) прв домен што содржи врзувачки регион од променлив домен на лесен ланец од прв имуноглобулин (VL1) специфичен за епитоп (1),
(ii) втор домен што содржи врзувачки регион од променлив домен на тежок ланец од втор имуноглобулин (VH2) специфичен за епитоп (2), и
(iii) позитивно или негативно оптоварен полипептиден домен што спонтано присвојува спирална конформација, каде што позитивно оптоварениот полипептиден домен е сепаратор на E-навој што ја има секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР: 299 и негативно оптоварениот полипептиден домен е сепаратор на K-навој што ја има секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР: 300;
кој прв домен и втор домен се ковалентно поврзани така што првиот домен и вториот домен не се спојуваат заедно за да формираат место на врзување на епитоп (1) или место на

врзување на епитоп (2);

II. вториот полипептиден ланец содржи, во N-крај до C-крај насоката:

(i) четврти домен што содржи врзувачки регион од променлив домен на лесен ланец од вториот имуноглобулин (VL2) специфичен за епитопот (2),

(ii) петти домен што содржи врзувачки регион од променлив домен на тежок ланец од првиот имуноглобулин (VH1) специфичен за епитопот (1);


(iii) позитивно или негативно оптоварен полипептиден домен што спонтано присвојува спирална конформација поврзан за петтиот домен, каде што позитивно оптоварениот полипептиден домен е сепаратор на E-навој што ја има секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР: 299 и негативно оптоварениот полипептиден домен е сепаратор на K-навој што ја има секвенцата на аминокиселина од СЕК ИД БР: 300, каде што кога првиот полипептиден ланец го содржи сепараторот на E-навој, вториот полипептиден ланец го содржи сепараторот на K-навој, или кога првиот полипептиден ланец го содржи сепараторот на K-навој, вториот полипептиден ланец го содржи сепараторот на E-навој;

кој четврти домен и петти домен се ковалентно поврзани така што четвртиот домен и петтиот домен не се спојуваат заедно за да го формираат местото на врзување на епитоп (1) или местото на врзување на епитоп (2);

каде што првиот домен и петтиот домен се спојуваат заедно за да формираат место на врзување (VL1)(VH1) што го врзува епитопот (1);

каде што вториот домен и четвртиот домен се спојуваат заедно за да формираат место на врзување (VL2)(VH2) што го врзува епитопот (2).

има уште 16 патентни барања



НАЦРТ 1А

(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/53, A 61P 35/00**

(11) **9652** (13) T1

(21) **2019/368** (22) 30/04/2019
(45) 31/10/2019

(30) US20080055661P 23/05/2008 US

(96) 21/05/2009 EP17162947.0

(97) 27/03/2019 EP3216793

(73) **Wyeth LLC 235 East 42nd Street New York, NY 10017-5755, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VENKATESAN, Aranapakam M.; CHEN, Zecheng; DEHNHARDT, Christoph M.; DOS SANTOS, Osvaldo; DELOS SANTOS, Efren Guillermo; ZASK, Arie; VERHEIJEN, Jeroen C.; KAPLAN, Joshua Aaron; RICHARD, David J.; AYRAL-KALOUSTIAN, Semiramis; MANSOUR, Tarek S.; GOPALSAMY, Ariamala; CURRAN, Kevin J. and SHI, Mengxiao

(54) **ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО P13 КИНАЗНИ И МТОР ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Фармацевтска прифатлива сол на 1-(4-{[4-(диметиламино)пиперидин-1-ил]карбонил}фенил)-3-[4-(4,6-диморфолин-4-ил-3,5-тиазин-2-ил)фенил]уреа, кадешто фармацевтската прифатлива сол е избрана од групата составена од ацетат, алуминиум, амсонат (4,4-диаминостилбен-2,2-дисулфонат), бензатин (N,N'-добензилетилендиамин), бензенсулфонат, бензоат, бикарбонат, бизмут,

бисулфат, битартарат, борат, бромид, бутрат, калциум, калциум едетат, камсилат (камфорсулфонат), карбонат, хлорид, холин, цитрат, клавикуларат, диетаноламин, дихидрохлорид, дифосфат, едетат, едисилат (камфоросулфонат), езилат (етансулфонат), етилендиамин, фумарат, глутепат (глукохептонат), глюконат, глукуронат, глутамат, хексафлуорофосфат, хексилрезорцинат, хидрабамин (N,N'-бис(дехидроабиетилетилендиамин), хидробромид, хидрохлорид, хидроксинафтоат, 1-хидрокси-2-нафтоат, 3-хидрокси-2-нафтоат, јодид, изотионат (2-хидроксиетансулфонат), лактат, лактобионат, лаурат, лаурил сулфат, литиум, магнезиум, малат, малеат, манделат, меглумин (1-деокси-1-(метиламино)- D-глицитол), мезилат, мукат, напсилат, нитрат, N-метилглукамин амониумова сол, олеат, оксалат, палмитат, памоат (4,4'-метиленис-3-хидрокси-2-нафтоат или ембонат), пантотенат, фосфат, пикрат, полигалакторуноат, калиум, пропионат, р-толуенсулфат, салицилат, натриум, стеарат, субацетат, сукцинат, сулфат, сулфосаликулат, сурамат, танат, тартарат, теоклат (8-хлоро-3,7-дихидро-3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион), тритиодид, трометамин (2-амино-2-(хидроксиметил)-3-пропандион), валерат и цинк соли.
има уште 7 патентни барања

(51) **E 02F 9/24, E 02F 5/12, E 02F 5/10, E 02F 5/08, G 02B 6/50, H 02G 1/06, H 02G 9/06, G 05D 3/10, F 16L 1/032, B 23D 61/18, B 23D 59/00**

(11) **9651**

(13) T1

(21) **2019/369**

(22) 02/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) 1051177 10/11/2010 SE; 1100598

19/08/2011 SE and 1150732 05/08/2011 SE

(96) 10/11/2011 EP11840667.7

(97) 27/02/2019 EP2659558

(73) **DellCron Innovation AB Box 42109 126 14 Stockholm, SE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GUSTAVSSON, Conny and HULTMAN, Hasse

(54) **МЕТОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА НАЈМАЛКУ ЕДЕН КАНАЛ / КОМУНИКАЦИСКИ КАБЕЛ ПОД ПОВРШИНАТА НА ПАТ ВО ЕДНА ОБЛАСТ**

(57) 1 Метод за поставување на мноштво канали / кабли во област за изградба на дистрибутивна мрежа и / или пристапна мрежа; при што наведената област се состои од прв слој (L1) и втор слој (L2); при што споменатиот прв слој (L1) е патен слој, како што е асфалт или бетон, а споменатиот втор слој (L2) е носечки слој и се наоѓа под споменатиот прв слој (L1) и се состои од, на пример, песок, чакал, каменча и земја; при што споменатиот метод ги опфаќа следните чекори;

- дизајнирање на план за мрежа за споменатата дистрибутивна мрежа и / или споменатата-та пристапна мрежа во споменатата област; каде што споменатиот план за мрежата пропишува инсталирање на мноштво канали / кабли во најмалку еден главен микро ров; споменатиот план за мрежата понатаму пропишува најмалку една точка за спојување (F) и / или најмалку

едно разгранување поврзано со споменатиот најмалку еден главен микро ров за поврзување на крајната дестинација како што е имот, зграда или семеен дом;

- организирање на споменатото мноштво на канали / кабли во согласност со споменатиот план за мрежата;

- пилење на најмалку еден главен микро ров во споменатата област преку споменатиот прв слој (L1) и во споменатиот втор слој (L2) со користење на машина за пилење која што има дијамантско сечило поставено за нагорно ротациско сечење; при што споменатата машина за пилење понатаму има уред за стабилизирање, кој што за време на работењето е поставен веднаш зад споменатото дијамантско сечило во споменатиот микро ров и кој што има преден дел со облик кој што е комплементарен со обликот на споменатото дијамантско сечило; каде што споменатото дијамантско сечило и споменатиот уред за стабилизирање се поставени така што нивните соодветни работни длабочини може да се прилагодат за да се прилагоди длабочината на положување; каде што спомената работна длабочина за споменатиот уред за стабилизирање е помала од споменатата работна длабочина за споменатото дијамантско сечило;

- стабилизирање на сидовите на споменатиот втор слој (L2) во споменатиот главен микро ров со помош на странични елементи на споменатиот уред за стабилизирање;

- инсталирање на споменатото мноштво канали / кабли во споменатиот втор слој (L2) под споменатиот прв слој (L1) на споменатиот главен микро ров според споменатиот план за мрежата, со помош на најмалку едно средство за насочување кое што се наоѓа во споменатиот уред за стабилизирање; каде што, споменатото пилење, споменатото стабилизирање и споменатото инсталирање

се изведуваат во еден процес;
 - sukcesивно насочување на секој од споменатото мноштво на канали / кабли до нивната крајна точка; при што споменатата крајна точка е една од споменатите најмалку една точка за спојување (F) или една од споменатите крајни дестинации поврзани преку едно од споменатите разгранувања, во согласност со споменатиот план за мрежата;

- повторно полнење на сите споменати микро ровови до соодветно ниво со соодветен материјал за полнење откако споменатото мноштво на канали / кабли се насочени кон нивните споменати крајни точки;
 - заптивање на микро ровот со соодветен материјал за заптивање.
 има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61P 25/28**(11) **9650**

(13) T1

(21) **2019/370**

(22) 02/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) 201161485421P 12/05/2011 US

(96) 10/05/2012 EP12781736.9

(97) 13/02/2019 EP2707101

(73) **Proteostasis Therapeutics, Inc. 80 Guest Street, 5th Floor Boston, MA 02135, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје



Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FOLEY, Megan; TAIT, Bradley and CULLEN, Matthew

(54) **РЕГУЛАТОРИ НА ПРОТЕОСТАЗА**

(57) 1 Соединение селектирано од овие прикажани подолу, или негова фармацевтски прифатлива сол или солват:

Compound	
A34	

Compound	
A36	
A38	

има уште 5 патентни барања

- (11) **9649** (13) T1
 (21) **2019/371** (22) 02/05/2019
 (45) 31/10/2019
 (30) MI20140821 05/05/2014 IT
 (96) 04/05/2015 EP15166219.4
 (97) 27/02/2019 EP2941965
 (73) **DOX-AL ITALIA S.P.A. Piazzale Luigi Cadorna, 10 20123 Milano, IT**
 (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Veneroni, Flavio and Dameno, Susanna
 (54) **ОБЛОЖЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ**
 (57) 1 Процес за подготвување на матрица за храна за животни кој што ги опфаќа следните чекори:
 а) мешање на гранули од суровина од растително или минерално потекло, каде што секоја гранула од суровината содржи еден или

повеќе додатоци за храна залепени на неа во одредена количина;
 (б) прскање на споменатата мешавина од гранули со водорастворлива мешавина за обложување која што содржи супстанца за обложување со тенок слој селектирана од скроб и неговите деривати, целулоза и нејзини деривати;
 в) добивање на матрица за храна за животни која што содржи целосно или делумно обложени гранули,
 каде што суровината од растително или минерално потекло е селектирана од групата која што се состои од калциум карбонат, брашно од лешник, пченкарен клас, гриз, сепиолит, бентонит, шеќери и луспи од грозје, и каде што споменатиот додаток за храна кој што е залепен на гранулите од суровината е манганова сол.
 има уште 10 патентни барања

(51) **A 61J 11/00, A 61J 9/04, A 61J 9/00, A 61J 11/04**

(11) **9648** (13) T1
(21) **2019/372** (22) 02/05/2019
(45) 31/10/2019

(30) 2013794 13/11/2014 NL
(96) 13/11/2015 EP15794560.1
(97) 06/02/2019 EP3217945

(73) **Hero AG Karl Roth-Strasse 8 5600 Lenzburg, CH**


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) GEELS, Abke; ALTORF, Erich; VAN CARPELLEN, Witte and LEWERISSA, Ronald Michiel

(54) **СКЛОП ЗА ХРАНЕЊЕ НА НОВОРОДЕНЧИЊА**

(57) 1 Склоп за хранење на новороденчиња (1) кој содржи шише за хранење (2) и запечатена чаша (3), чашата има затворена празнина која содржи еднократна доза од формула за новороденчиња (8) што треба да се измеша со вода, назначен со тоа што шишето за хранење (2) содржи:

- држач за чаша (9), прилагоден да ја држи

чашата (3), во отворена состојба, односно со затворајот (7) барем делумно отстранет;
- цуцла (10), цуцлата (10) со основа во облик на лак (12) и устие (13) на таа база, со тоа што цуцлата имитира града;
- прстен за составување (11), при што прстенот за составување со можност за отстранување ја поставува цуцлата (10) на држачот за чашата (9);
- отвор за полнење со вода (14), при што отворот за полнење со вода (14) е поставен во прстенот за составување (11) и/или во основата (12) на цуцлата (10), преку кој отвор за полнење со вода (14) празнината за мешање (16) во шишето за хранење може (2) да се полни со вода додека отворената чаша (3) ја држи држачот за чаша (9) и цуцлата (10) е поставена на држачот за чаша (9), при што чашата (3) и цуцлата барем делумно ја одредуваат празнината за мешање (16),
- направа за затворање (15) прилагодена да го запечати споменатиот отвор за полнење со вода (14) за да овозможи мешање, во празнината за мешање (16) барем делумно одредена од цуцлата (10) и чашата (3), на формулата за новороденчиња со водата, преку протресување на шишето за хранење (2).
има уште 12 патентни барања



(51) **B 01J 37/02, B 01J 35/04, F 01N 3/28, G 01M 3/32, B 05B 13/00, B 05B 13/06, B 05C 7/04, B 05D 7/00**

(11) **9646** (13) T1
(21) **2019/373** (22) 02/05/2019
(45) 31/10/2019

(96) 11/12/2014 EP14816197.9

(97) 20/02/2019 EP3230708

(73) **Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MASSON, Stéphane; GEISER, Joachim and HASSELMANN, Wolfgang

(54) ПРОЦЕС ЗА ОТКРИВАЊЕ ИСТЕКУВАЊА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТАЛИЗАТОРИ

(57) 1 Процес за откривање истекувања во уред (122) кој се користи за производство на автомобилски издувни катализатори, при што уредот (122) се состои од комора за обложување (127), во која се позиционирани два сензори (123, 126) за мерење на височината на облогата (washcoat) на различни нивоа во рамки на комората за обложување (127), и која е поврзана со контролна единица (125), која се состои од следните чекори:

- а) воведување облога (113) во комората за обложување (127) до фиксно ниво (130) помеѓу долниот (126) и горниот сензор (123);
 - б) чекање најмалку 5 секунди, но помалку од 30 секунди; и
 - в) анализа за да се утврди дали контролната единица (125) сигнализира дека нивото на облога (130) продолжува да се зголемува и го допира горниот сензор (123), или сигнализира дека е изгубен контактот со долниот сензор (126).
- има уште 3 патентни барања

(51) **В 01J 29/78, В 01J 29/85, В 01J 29/83**

(11) **9643**

(13) T1

(21) **2019/374**

(22) 02/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) 20110004607 07/06/2011 EP

(96) 06/06/2012 EP12725793.9

(97) 27/02/2019 EP2718011

(73) **Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SOEGER, Nicola; SEYLER, Michael; ADELMANN, Katja and SPURK, Paul**


(54) ПРОЦЕС ЗА СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧКА РЕДУКЦИЈА НА АЗОТНИ ОКСИДИ КАЈ ИЗДУВНИ ГАСОВИ НА ДИЗЕЛ МОТОРИ

(57) 1 Метод за селективна каталитичка редукција на азотни оксиди кај издувни гасови на дизел мотори со

- додавање амонијак или соединение претходник од коешто може да се создаде

- амонијак, од извор независен од моторот, во издувниот гас којшто содржи азотни оксиди и којшто ќе се исчисти, и
 - поминување на смесата произведена во чекорот а) низ катализатор, се карактеризира со тоа што катализаторот содржи
 - а) молекуларно сито избрано од групата којашто се состои од шабазит SAPO-34 и ALPO-34, коешто содржи од 1 до 10 wt.% бакар во однос на вкупната тежина на зеолит; и
 - б) мешан оксид којшто се состои од оксиди на цериум, циркониум, ниобиум и еден или повеќе ретки земјени елементи, или се состои од оксиди на цериум, циркониум, ниобиум, волфрам и еден или повеќе ретки земјени елементи;
 - при што стапката на тежина помеѓу молекуларното сито и мешаниот оксид е од 3:1 до 10:1.
- има уште 0 патентни барања

a)



b)




Figure 1

(51) C 08G 65/333, C 08G 65/329

(11) 9642

(13) T1

(21) 2019/375

(22) 03/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) 473213 P 23/05/2003 US

(96) 21/05/2004 EP13162374.6

(97) 03/04/2019 EP2644206

(73) **Nektar Therapeutics 455 Mission Bay
Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA
94158, US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Harris, Milton J.; Kozlowski, Antoni;
McManus, Samuel P.; Bentley, Michael D. and
Charles, Stephen A.

(54) **РЕГ ДЕРИВАТИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
ДВА РЕГ СИНЦИРИ**

(57) 1 Полимерен реагенс кој што ја има
следната структура



каде што:

POLY1 е полиалкилен оксид;

POLY2 е полиалкилен оксид;

(a) е 0, 2 или 3;

(b) е 0, 2 или 3;

(e) е 0, 2 или 3;

(f) е 0, 2 или 3;

(g') е 0, 2 или 3;

(h) е 0, 2 или 3;

(j) е 0 до 20;

секој R¹ е независно H или органски радикал
селектиран од групата која што се состои од
алкил, заменет алкил, алкенил, заменет
алкенил, алкинил, заменет алкинил, арил и
заменет арил;

X кога е присутен, е прва раздвојувачка
половина;

X₂, кога е присутен, е втора раздвојувачка



половина;
 X5, кога е присутен, е петта раздвојувачка
 половина;
 X6, кога е присутен, е шеста раздвојувачка
 половина;
 X7, кога е присутен, е седма раздвојувачка
 половина;

X8, кога е присутен, е осма раздвојувачка
 половина;
 R5 е разгранувачка половина; и
 Z е реактивна група.

има уште 14 патентни барања

(51) **H 01R 9/24**

(11) **9636**

(13) T1

(21) **2019/417**

(22) 15/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) DE102014113075 10/09/2014 DE and
 DE102015109020 08/06/2015 DE

(96) 31/08/2015 EP15760126.1

(97) 20/02/2019 EP3192129

(73) **Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstrasse 16 32758 Detmold, DE

(74) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ** бул.
 Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) **SPEITH, Markus; WIENEKE, Andreas;**
SCHREIBER, Dietmar; RIEKE, Thorsten; BETT,
Thorsten; SCHNEIDER, Maximilian; ROSIN,
Maximilian and HÜLSMANN, René

(54) **ЛЕНТА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И МЕТОДА**
ЗА ТОА

(57) има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/46, A 61P 35/02**

(11) **9637**

(13) T1

(21) **2019/420**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US20080112323P 07/11/2008 US and
 US20090183291P 02/06/2009 US

(96) 06/11/2009 EP15185767.9

(97) 27/03/2019 EP2982696

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. Ленинова
 бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **ZUGMAIER, Gerhard and DEGENHARD,**
Evelyn

(54) **ТРЕТМАН НА АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА**
ЛЕУКЕМИЈА

(57) 1 CD19хCD3 биспецифичен единечен
 ланец на конструкција на антитело за употреба
 во метода за третманот, подобрувањето или
 елиминирањето на акутна лимфобластна
 леукемија (ALL) кај возрасен пациент,
 назначено со тоа, што наведениот пациент е
 Филаделфија хромозом позитивен (Ph+).
 има уште 17 патентни барања

Нацрт 1



(51) **C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A 61P 3/14, A 61P 5/00**

(11) **9638**

(13) T1

(21) **2019/421**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 229695 P 29/07/2009 US; US 255816 P 28/10/2009 US and US 313635 P 12/03/2010 US

(96) 29/07/2010 EP16190682.1

(97) 06/03/2019 EP3192520

(73) **KAI Pharmaceuticals, Inc. 270 Littlefield Avenue South San Francisco CA 94080, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) YIN, Qun; KARIM, Felix; BARUCH, Amos; MACLEAN, Derek and DAS, Kanad

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПАРАТИРОИДНИОТ ХОРМОН**

(57) 1 Соединение кое што содржи пептид и конјугирана група, назначено со тоа, што пептидот ја содржи секвенцата на аминокиселина:

X1 - X2 - X3 - X4 - X5 - X6 - X7

при што

X1 е D-цистеин;

X2 е D-аланин или D-аргинин;

X3 е D-аргинин;

X4 е D-аланин или D-аргинин;


X5 е D-аргинин;

X6 е D-аланин; и


X7 е D-аргинин;

за употреба при третирање на хиперпаратироидизам или хиперкалцемиско пореметување.

има уште 12 патентни барања



НАЦРТ 1



НАЦРТ 2А

(51) A 45C 13/02, A 45C 13/10, A 45C 13/26, A 45C 5/14, A 45C 9/00, A 45F 3/04, A 45F 4/12, A 45F 4/02, B 62D 51/02, B 62K 15/00, B 62K 13/00, B 62K 17/00

(11) 9639

(13) T1

(21) 2019/422

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) CN201510988590 24/12/2015 CN

(96) 19/12/2016 EP16876976.8

(97) 20/02/2019 EP3225129

(73) Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. Shikou Industry Base Jiedai Village Huangtang Town Hui'an County Quanzhou, Fujian 362000, CN

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHEN, Huicong


(54) ИНТЕЛЕГЕНТНА УЧИЛИШНА ТОРБА

(57) 1 Интелегентна училишна торба, што содржи тело на училишна торба (1), каде што, простори за складирање (16) се формирани во

телото на училишната торба (1); тркала и уред за придвижување за придвижување на тркалата се поставени на телото на училишната торба (1), уредот за придвижување е поврзан со педали (4) на кои корисникот може да згази, и уредот за придвижување е електрично монотркало (3) чија што брзина на одење се контролира преку жирокоп со сензор за гравитација, назначено со тоа, што средства за селекција на книги (17) се поставени на дното на просторите за складирање (16) и содржат прво кукиште (171), прво вретено (172), прва пружина за компресија (173), плочка за одбирање (174) и копче (175); првото вретено е поставено во првото кукиште, со еден крај минува низ првото кукиште, и крајот што минува низ кукиштето е фиксно поврзан на долната крајна површина на плочката за одбирање; првото вретено е обезбедено со прв блок за стопирање (176) за ограничување на издолжувањето на првото вретено, прва

преграда (177) е поставена во првото куќиште, првата преграда е обезбедена со прва дупка за премин (178) за другиот крај од првото вретено да помине низ истиот, првата пружина за компресија е обвиеана на првото вретено помеѓу првиот блок за стопирање и првата преграда, блок за заклучување (179) е поставен на крајот каде првото вретено поминува низ првата дупка за премин, копчето содржи кука за заклучување (1751) составена со блокот за заклучување, копче-капаче (1752) и втора пружина за компресија (1753), куката за заклучување е поставена во првото куќиште, еден крај на истата поминува низ страничен сид на првото

куќиште е фиксно поврзан со копчето-капаче, втората пружина за компресија е обвиеана на куката за заклучување и поставена помеѓу првото куќиште и копчето-капаче, плочката за одбирање е поставена на дното во внатрешноста на просторите за складирање, копчето-капаче е поставено на една страна од телото на училишната торба, просторите за складирање се формирани на кој било страничен сид во внатрешноста на телото на училишната торба, или на дното во внатрешноста на телото на училишната торба. има уште 8 патентни барања



Нашрт 1

(51) **A 61K 51/00, A 61K 39/395**

(11) **9640**

(13) T1

(21) **2019/423**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 183774 P 03/06/2009 US

(96) 02/06/2010 EP10783998.7

(97) 20/02/2019 EP2437790

(73) **Immunogen, Inc. 830 Winter Street
Waltham, MA 0245 US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KELLOGG, Brenda A.; SINGH, Rajeeva and
SHARI, Ravi V.J.

(54) **МЕТОДИ ЗА КОНЈУГАЦИЈА**


(57) 1 Процес за подготовка на прочистен
конјугат во раствор, каде што конјугатот содржи
маитансично-ид кој што содржи тиол група која
што е поврзана за антитело, при што процесот
ги содржи следните чекори: (а) доведување на

маитансиноидот во контакт со бифункционален линкер реагенс за ковалентно да го закачи линкерот за маитансиноидот и со тоа да се подготви непрочистена прва мешавина која што го содржи маитансиноидот кој што има линкери врзани за него, (б) конјугирање на антитело за маитансиноидот кој што има линкери врзани за него со подложување на реакција на непрочистената прва мешавина со

антителото за да се подготви втора мешавина, и (в) подложување на втората мешавина на тангенцијална филтрација на протокот, дијализа, гел филтрација, асорптивна хроматографија, селективна презипитација или комбинација од тоа за да се подготви прочистениот конјугат.
има уште 15 патентни барања

СЛИКА 1

Конјугација на антитело со реакциска мешавина на DM1 (или DM4) и малеимид-
PEG_n-NHS линкер



(51) **C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 37/06**

(11) **9641**

(13) T1

(21) **2019/424**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) GB20060020729 18/10/2006 GB

(96) 18/10/2007 EP12175103.6

(97) 06/03/2019 EP2514764

(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **Popplewell, Andrew George; Rapecki, Stephen Edward and Adams, Ralph**

(54) **АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА IL-17A И IL-17F**

(57) 1 Неутрализирачко антитело коешто врзува човечки IL-17A и човечки IL-17F коешто има врзувачки афинитет за IL-17F подобро од 2nM и врзувачки афинитет за IL-17A подобро од 100pM како што е измерено со површинска плазмон резонанца
има уште 18 патентни барања

Слика 1

(a) Light Chain variable region of antibody CA028_496 (SEQ ID NO:7)
AIQLTQSPSSLSASVGRVTITCRADSVTTLMMHYQOKPGKAPKLLIYLVSNRESGVPSRF
SGSGSGTDFTLTITSSLPEDFATYYCQQTWSDPWTFGQGTKVEIKR

(b) Heavy Chain variable region of antibody CA028_496 (SEQ ID NO:9)
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSDYNMAWVRQAPGKGLEWVATITTYEGRNTYYRD
SVKGRFTISRDNKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCASPPQYYEGSIYRLWFAHWGQGTLTIVTS
S

(c)

CDRH1: GFTFSDYNMA (SEQ ID NO:1)
CDRH2: TITYEGRNTYYRDSVKG (SEQ ID NO:2)
CDRH3: PPQYYEGSIYRLWFAH (SEQ ID NO:3)
CDRL1: RADESVTTLMH (SEQ ID NO:4)
CDRL2: LVSNRES (SEQ ID NO:5)
CDRL3: CQTWSDPWT (SEQ ID NO:6)

(d) Light chain of antibody CA028_496 (SEQ ID NO:11)
AIQLTQSPSSLSASVGRVTITCRADSVTTLMMHYQOKPGKAPKLLIYLVSNRESGVPSRF
SGSGSGTDFTLTITSSLPEDFATYYCQQTWSDPWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQ
LKSGTASVVCCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSSTYLSSTLTLSKADY
EKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

(e) Heavy chain of antibody CA028_496 (SEQ ID NO:15)
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSDYNMAWVRQAPGKGLEWVATITTYEGRNTYYRD
SVKGRFTISRDNKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCASPPQYYEGSIYRLWFAHWGQGTLTIVTS
SASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSG
LYSLSSVTVFSSSLGTCTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPFCPPCPAFEFLLGGPSVFLF
PPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVDSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSV
LTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTIKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTLC
LVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMI
EALHNHYTQKSLSLGLK

(f) DNA encoding light chain of antibody CA028_496 including signal sequence (SEQ ID NO:14)
atgtcagttccacacaggtgctgggectgcttctgtgtggtcaccgatgctaggtgtgc
catccagctgacccagagagcccttctctctcagcgccagtgctggagacagagtgactatta
cctgcagggctgacgaaagcgtgaccacattgatgcactggtaaccaacagaagcctggcaaa
gccccaaagctcctgatctatctggtttccaatcgggagctcggagtcaccagcaggttcag
cggcagtggtctggaactgactttaccctgacaatctctcactccagccgaaagatttcg
ccacctactattgcccagcagacttgagcgcaccccttgacatttgacagggcacaaaagtq
gagatcaagcgtacggtagcggccccatctgtcttcacatctcccgccatctgatgagcagtt
gaaatctggaactgctctgtgtgtgctgctgaataacttctatccagagaggccaaag
tacagtggaaggtggataacgcctccaatcgggtaactccagagagagtgacacagagcag
gacagcaaggacagcacctacagcctcagcagcacccctgacgctgagcaaaagcagactacga

(51) **A 61K 39/00, A 61K 39/39, A 61K 39/02, A 61K 39/012**

(11) **9666**

(13) T1

(21) **2019/425**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US20080076232P 27/06/2008 US

(96) 24/06/2009 EP15197967.1

(97) 03/04/2019 EP3056214

(73) **Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Bagi, Martin Cedo; Yancy, Robert J.; Zhang, Shucheng; Weeratna, Risini Dhammika; Thompson, James Richard; Dominowski, Paul J.; Mannan, Ramasamy; Krebs, Richard Lee; Childers, Tedd A. and Olsen, Mary Kathryn

(54) **НОВИ АДЈУВАНТНИ СОСТАВИ**

(57) 1 Состав за употреба како вакцина којшто содржи формулација на адјувант и терапевтски ефективна количина на антигена компонента, кадешто

а) формулација на адјувантот којашто содржи Quil (Куил) А или негова прочистена фракција, стерол, диметил диоктадецил амониум бромид (ДДА), и полимер на полиакрилна киселина; и б) компонента на антигенот којашто содржи FeLV (Леукемија вирус кај мачки) антиген којшто содржи FeLV gp70 протеин или FeLV вирус или птичји антиген инфлуенца којшто содржи птичји инфлуенца вирус или птичји инфлуенца H5 протеин.

има уште 8 патентни барања



(51) **C 07K 14/59, C 12N 15/16, A 61K 38/00**

(11) **9668**

(13) T1

(21) **2019/426**

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201261677331P 30/07/2012 US

(96) 29/07/2013 EP13826476.7

(97) 24/04/2019 EP2880164

(73) **Trophogen Inc. 9714 Medical Center Dr. Suite 1114 Rockville, MD 20850, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SZKUDLINSKI, Mariusz and WEINTRAUB, Bruce, D.

(54) **Долгоделувачки суперагонисти на гликопротеински хормони**

(57) 1 Полипептид на алфа подединица избран од групата која се состои од полипептид од говедска алфа-субвинуца од див тип (SEQ ID NO: 2), полипептид на алфа субединица со див тип на овца алфа субединица (SEQ ID NO: 3), полипептид на алфа-подединицата на дивите видови SEQ ID NO: 4) и полипептид на див тип на свински алфа субедин (SEQ ID NO: 5), каде што наведениот алфа подединет полипептид содржи:

(A) аминокиселинска влошка која обезбедува потенцијално место за гликозилација, при што споменатиот вметник се поставува веднаш по позицијата 6 или 7 на наведениот алфа подединет полипептид; и

(B) една или повеќе од следниве супституции на аминокиселина од див тип од споменатиот полипептид на алфа субединица со основна аминокиселина:

(i) аминокиселината од див тип на позиција 15 е заменета со аргинин (R),

(ii) аминокиселината од див тип на позиција 17 од SEQ ID NO: 2, 3 или 5 е заменета со аргинин (R),


(iii) див тип на аминокиселина на позиција 18 е заменет со аргинин (R), лизин (K) или хистидин (H),

(iv) аминокиселината од див тип на позиција 20 е заменета со аргинин (R) и

(v) аминокиселината од див тип на позиција 24 е заменета со аргинин (R).

има уште 18 патентни барања

FIGURE 1



(51) A 61K 49/04, A 61P 35/00

(11) 9670

(21) 2019/427

(13) T1

(22) 17/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) EP20130305830 20/06/2013 -- and

US201361837406P 20/06/2013 US

(96) 19/06/2014 EP14731952.9

(97) 17/04/2019 EP3010552

(73) **Nanobiotix 60 rue de Wattignies
75012 Paris, FR**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès; GERMAIN,
Matthieu; POUL, Laurence and BERJAUD, Céline

(54) **КОМПОЗИЦИИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ОНКОЛОГИЈА**

(57) 1 Биокompatибилан гел кој опфаќа
наночестички и/или агрегати на наночестички за
употреба во лекување на канцер кај субјект кај
кого i) густина на секоја наночестичка и агрегат
на наночестички е најмалку 7 g/cm^3 , при што
наночестица или агрегат на наночестички се
состои од некој неоргански материјал кој
опфаќа еден елемент на метал или мешавина
на елементи на метал, а секој елемент на

метал има атомски број Z од најмалку 40, каде
што секој од спомнатите наночестички и од
спомнатиот агрегат на наночестички е обложен
со биокompatибилан омот; ii) концентрација на
наночестички и/или агрегат на наночестички е
најмалку околу $1 \text{ mas.}\%$; и iii) привидна
вискозност при 2s-1 гел кој опфаќа наночестички
и/или агрегати на наночестички е помеѓу околу
 0.1 Pa.s и околу 1000 Pa.s кога е измерена
помеѓу 20°C и 37°C , и каде лекувањето на
канцер опфаќа фаза на изложување на целен
на биолошкото ткиво на субјектот на гелот во
кој спомнатиот гел го оцртува целното на
биолошко ткиво и фаза на зрачење на гел-
оцртан целен на биолошкото ткиво.
има уште 11 патентни барања




FIG. 1

(51) **G 08G 1/052, G 08G 1/0962, B 60W 30/14**
(11) **9671** (13) T1
(21) **2019/428** (22) 20/05/2019
(45) 31/10/2019
(30) EP13380018.5 26/04/2013 EP
(96) 26/04/2013 EP13380018.5
(97) 20/02/2019 EP2796333

(73) **ITCiCo Spain, S.L. Calle Unión n.2 - B**
Planta 4 (Quetglas - Vives Asesores) 07001
Palma de Mallorca, ES
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје
(72) Braden, Jude

(54) СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА БРЗИНА И СЛЕДЕЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТ

(57) 1 Градежен систем за контрола на сигнали за предупредување на корисник на возило, системот содржи;

позиција обезбедување средства распоредени во возилото и прилагодени за обезбедување на локација на возилото;

одредување на средствата распоредени во возилото или на оддалечен сервер и прилагодени за да се одреди ограничената брзина за ограничување на брзината со споредување на локацијата на возилото со база на податоци за локација, база на податоци за локација, вклучувајќи ограничени ограничувања на брзината засновани на локација за множество локации;

средство за споредба распоредено во возилото или далечинскиот сервер и прилагодено за споредување на моменталната брзина на возилото со множество на прагови за секое место на возилото, при што наметнатото ограничено ограничување на брзината обезбедено од средствата за одредување е едно од овие прагови;

средства за сигнализација прилагодени за да произведат контролен сигнал кој одговара на излез од средството за споредба, контролниот сигнал прилагоден на најмалку еден од предупредувачките и автоматски ја контролира моменталната брзина на возилото;


и

средствата за усогласеност обезбедени во возилото или оддалечениот сервер прилагодени за да се утврди дали корисникот или возилото е усогласен со контролниот сигнал, каде што

ако корисникот или возилото е во согласност со контролниот сигнал, средствата за сигнализација се прилагодени за генерирање на сигнал за усогласеност врз основа на излез од средствата за усогласување, и / или ако корисникот или возилото не е во согласност со контролниот сигнал, средството за сигнализација е прилагодено да генерира сигнал за неусогласеност врз основа на излезот од средствата за усогласување и каде што

средството за усогласување е приспособено да го следи одговорот на контролниот сигнал во однапред зададен временски период, поставувајќи временски праг, што укажува на време за кое корисникот или возилото треба да одговори на контролниот сигнал и каде што

усогласеноста значи мерење на одговорот на корисникот на контролниот сигнал во споредба со првата моментална брзина на возилото одредена со прв пат втората моментална брзина на возилото определена по втор пат, по втор пат подоцна од првиот пат. има уште 13 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) C 07D 403/06, C 07D 498/22, C 07D 498/18, C 07D 498/10, C 07D 401/04, C 07D 401/08, C 07D 401/10, C 07D 401/12, C 07D 403/04, C 07D 519/00, C 07D 403/08, C 07D 471/22, C 07D 487/18, C 07D 487/22, C 07D 498/08, A 61K 45/06, A 61K 31/50 A 61K 31/50, A 61K 31/245

(11) 9676

(13) T1

(21) 2019/429

(22) 20/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) EP14843298.2 10/09/2014 EP

(96) 10/09/2014 EP14843298.2

(97) 20/02/2019 EP3030549


(73) Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand Avenue, 2nd Floor South San Francisco, CA 94080, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) BEIGELMAN, Leonid; DEVAL, Jerome; HENDRICKS, Robert Than; STOYCHEVA, Antitsa Dimitrova and STEVENS, Sarah Katherine

(54) ПИРИДАЗИНОН СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Соединение со формулата (I), или негова фармацевтски прифатлива сол: назначено со тоа, што



G1 е селектирано од групата составена од



и R5;

G2 е водород, халоген, -CN, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероарил, -CH2OH, -CH(Y1)(OH) или -C(O)Y1;

G3 е селектирано од групата составена од водород, -C(O)Y2, -C(O)O-Y2, -(CH2)-OC(O)Y2, -(CH2)-OC(O)OY2, -(CHCH3)-OC(O)Y2 и -(CHCH3)-OC(O)OY2;

Y1 и Y2 се независно опционално супституиран C1-6 алкил или опционално супституиран арил; R1 е селектирано од групата составена од OR6, NH2, опционално супституиран алкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран моно-супституиран амин, опционално супституиран ди-супституиран амин, опционално супституиран хетероцикл, опционално супституиран N-сулфонамидо и опционално супституиран алкоксиамин, или R1 е R10;

R2 е водород, C1-6 алкил, опционално супституиран C3-6 циклоалкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран арил(C1-6 алкил) или опционално супституиран C-амидо;

R3 е водород или C1-6 алкил; или R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот на кој тие се прикачени за да формираат опционално супституиран C3-6 циклоалкил или опционално супституиран 5 до 6 член хетероцикл,

или R2 и R3 се земени заедно за да формираат =O;



R4 е селектирано од групата составена од опционално супституиран арил, опционално супституиран циклоалкил, опционално супституиран циклоалкенил, опционално супституиран хетероарил и опционално супституиран хетероцикл; или R4 е A1RA4RB4, каде што A1 е CH или N; и RA4 и RB4 се секое независно опционално супституиран фенил;

R5 е селектирано од групата составена од опционално супституиран арил, опционално супституиран циклоалкил, опционално супституиран циклоалкенил, опционално супституиран хетероарил и опционално супституиран хетероцикл;

R6 е селектирано од групата составена од водород, C1-6 алкил, -C(O)R7 и -C(O)NR8R9; R7 е селектирано од групата составена од водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, циклоалкинил, арил, хетероарил, хетероциклил, арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6 алкил) и хетероциклил(C1-6 алкил); и R8 и R9 се независно селектирани од групата составена од водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, циклоалкинил, арил, хетероарил, хетероциклил, арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6 алкил) и хетероциклил(C1-6 алкил); или R8 и R9 се земени заедно со азотот на кој тие се прикачени за да формираат опционално супституиран хетероциклил; каде што кога R1 е R10, тогаш R10 и R4 се земени заедно и вклучуваат L каде што L1 ги поврзува R10 и R4 за да формираат 11- до 20-член прстен, или каде што кога R1 е R10, тогаш R10 и R5 се земени заедно и вклучуваат L каде

што L1 ги поврзува R10 и R5 за да формираат 11- до 20-член прстен; R10 е опционално супституиран -CH₂-, опционално супституиран -CH=CH-, O (кислород), S (сулфур) или NR11; R11 е водород или C1-6 алкил; L1 е -L2- или -L3-L4-L5-; L2 е селектирано од групата составена од опционално супституиран алкилен, опционално супституиран алкенилен, опционално супституиран хетероалкилен и опционално супституиран хетероалкенилен; L3 е опционално супституиран C1-6 алкилен; L4 е опционално супституиран циклоалкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероарил, опционално супституиран хетероциклил, O (кислород), S (сулфур) или NR11; и L5 е опционално супституиран C1-6 алкилен или опционално супституиран хетероалкилен; и Z1 и Z2 се независно 0, 2, 3 или 4. има уште 37 патентни барања

Нацрт 1

Име на CAS бр.	ИПАК име	Структура
адамантидин	адамантин-1-амин	
римантадин	(RS)-1-(1-адамантил)етанамин	
занамивир	(2R,3R,4S)-4-гванидино-3-(проп-1-ен-2-иламино)-2-((1R,2R)-1,2,3-трихидроксипропил)-3,4-дихидро-2H-пиран-6-карбоксилна киселина	
оселтамивир	етил (3R,4R,5S)-5-амино-4-ацетамидо-3-(пентан-3-илокси)-циклохекс-1-ен-1-карбоксилат	

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00**(11) **9679**

(13) T1

(21) **2019/430**

(22) 20/05/2019

(45) 31/10/2019


(30) EP20120162615 30/03/2012 --

(96) 27/03/2013 EP13718796.9

(97) 20/03/2019 EP2831111

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim , DE**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) BORGES, Eric; GSCHWIND, Andreas; OTT,
Rene Georg; BOUCNEAU, Joachim; BUYSE,
Marie-Ange; DEPLA, Erik; MERCHIER, Pascal
and STEVENAERT, Frederik(54) **ANG2-ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Ang2-врзувачка молекула којашто содржи имуноглобулински единечен варијабилан домен, каде што споменатиот имуноглобулински единечен домен содржи три комплементарни детерминирачки региони CDR CDR2 и CDR3, каде што CDR1 има аминокиселинска секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 168, CDR2 има аминокиселинска секвенца прикажано во SEQ ID NO: 171 и CDR3 има аминокиселинска секвенца прикажана во SEQ ID NO: 175. има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/12, A 61K 39/40, A 61P 31/04**(11) **9681**

(13) T1

(21) **2019/431**

(22) 20/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201161535532P 16/09/2011 US and
US201261638731P 26/04/2012 US

(96) 10/09/2012 EP12761789.2

(97) 06/03/2019 EP2758432

(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la
Recherche 60 1070 Brussels, BE**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) HUMPHREYS, David Paul; TYSON, Kerry
Louise; LIGHTWOOD, Daniel John; KNIGHT,
David Edward Ormonde; HERVÉ, Karine Jeannine
Madeleine; COMPSON, Joanne Elizabeth; PAGE,
Matthew Jon Timothy; PAYNE, Andrew Charles;

FISHER, Nicola Louise; MACKENZIE, Brendon
and COX, Matthew

**(54) НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА
ПРОТИВ ГЛАВНИОТ ЕГЗОТОКСИН ТСДА И
ТСДВ НА КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ**

(57) 1 Неутрализирачко моноклонално
антитело или специфичен врзувачки фрагмент

за TcdA, коишто содржат:

тешка низа којашто содржи секвенца дадена во
SEQ ID NO:49, и

лесна низа којашто содржи секвенца дадена во
SEQ ID NO:47.

има уште 9 патентни барања

Слика 1

SEQ ID NO: 8 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody 922.g1 VK (gLI)

GACCTGTGA TGACCCAGAG TCCGAGCACT CTTCTGCCT CCGTGGGAGA CCGGTGACC
ATTACATGTC AGGCTTCACA AAGTATCTCC AATGCTCTGG CTTGGTATCA GCAGAAACCC
GGCAAAAGCC CTAAGCTGCT CATCTACTCT GCATCAAGCC TGGCTAGCGG CGTGCCAAGC
CGATTCAAGG GGAGCGGTTT TGGCACTGAG TTACGCTGA CCATCAGTAG CTTGCAGCCT
GACGATTTTG CAACCTATTA CTGCCAGTAC ACACACTACT CCCATACATC TAAAAACCCA
TTCGGAGGGG GTACTAAGGT CGAAATAAAG

SEQ ID NO: 10 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody 922.g1 VH (gHI)

GAAGTGCAAT TGGTGGAAAG TGGCGGAGGA CTGGTGCAAC CCGGGGGTAG TCTGCGACTG
AGCTGTGCTG CTTCCGGCTT TACCATTAGC TCCTACTATA TGAGCTGGGT TCGACAGGCC
CCTGGAAAG GACTCGAATG GATCGGCATC ATATCTTCCG GTGGGCAATT CACCTGGTAC
GCAAACTGGG CTAAGGGGAG ATTACGATT AGCAGCGACT CCACAACCGT GTACCTGCAA
ATGAACAGCC TGAGGGATGA GGACACTGCC ACATATTTCT GCGCAGCGGC TTACGTGAGC
GGAAGCTCAT TTAATGGCTA TGCAGTGTGG GGGCAAGGAA CACTCGTGAC TGTCTCG

SEQ ID NO: 18 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody CA923.g1 gLI

GACGTCGTGATGACTCAGAGCCCATCTAGTCTGAGCGCTAGCGTCGGAGACCGAGTCACAATTACC
TGTCAAGCCTCCAGAGCATCTCCAACTACCTGGCCTGGTACCAACAGAAACCTGGCAAGGTGCC
AAGCTGCTGATCTATAGTGTCTCCCACTCGCAAGCGCGCTCCGTCACGCTTTAAGGGATCTGGC
TCTGGCACTCAGTTCACCTTGACGATCTCAAGCCTGCAGCCAGAGATGTGGCCACCTATTACTGC
CAGTATTCCTACCTACGGGACTGGGGTGTCTCGTGCCTTTGGAGGTGGGACCAAGTGGAGATAAG

SEQ ID NO: 20 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody CA923.g1 gHI

GAAGTTCACCTTGTGGAATCTGGAGGCGGGCTCGTGACGCTGGTGGAAAGCCTTAGACTGAGCTGC
GCTGCATCCGCATTTTCCTGTCCAACTACTACATGAGCTGGGTGGGACCAAGCAACAGGCAAGGGA
CTGGAATGGATTGGCATCATAAGCTCCGGTTCCAAATGCCCTGAAATGGTACGCATCATGGCCGAAA
GGCCGCTTTACCATAGCAAGGACTCCACCACCGTCTATCTGCAGATGAATCATTTGCGTGGCAG
GACACTGCAACGTACTCTGTGCTCGCACTACGTGGGAAGCGGATCTTATTATGGCATGGATCTG
TGGGGACAAGGTACACTCGTGACCGCTCTCG

SEQ ID NO: 28 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody CA993.g1 gLI

GATGTCGTGA TGACTCAGTC CCCCCTTACA TTGAGTGCCT CTGTCGGTGA TCGAGTTACC
ATCACCTGTC AAGCAAGCCA GAGCATCAGC TCCTACTTCT CTTGGTACCA GCAAAAGCCG
GGAAAAGCCC CTCACCTGCT GATTATGGG GCCTCAACAC TGGCTTCTGG CGTGCCATCA
AGATTCAAGG GATCTGGCTC CGGCACTGAG CTTACACTGA CCATTAGCTC CCGTCAACCT
GACGATTTTG CTACCTACTA CTGCCAGTGC ACCGACTATA GTGGGATATA TTTCGGCGGA
TTTGGGGGAG GGACGAAAGT GGAATCAAG

SEQ ID NO: 30 polynucleotide sequence encoding anti-toxin A antibody CA993.g1 gHI

GAAGTTCAGC TGGTCGAGAG CGGAGGCGGA CTGGTGCAAC CTGGTGGTAG CCTGAAACTC
TCTTGTA CTG CTTCCGGGTT TTCCCTGAGC TCTTACTATA TGTCATGGGT GAGACAGGCT
CCCGGAAAG GATTGGAATG GATCGGGATT ATCTCTCCG GCTCTCCAC CACTTTCACA
TGGTACGCT CATGGGCAAA GGGGAGGTTT ACCATAAGCA AGACAAGCAC GACCGGTAT
CTTCAGATGA ACTCCCTGAA GACGGAGGAT ACTGCCACCT ACTTTTGGCG TCGGGCCTAT
GTGGGCTCAA GCTCTTACTA TGGCTTCGAC CCATGGGGAC AGGGGACACT TGTGACCGTC
TCG

(51) F 01K 25/04, F 01K 21/00

(11) 9682

(21) 2019/432

(30) US 201562169971 P 02/06/2015 US

(96) 25/05/2016 EP16727110.5

(97) 10/04/2019 EP3303779

(73) Heat Source Energy Corp. P.O. Box 362
Salem, Utah 84653, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(13) T1

(22) 20/05/2019

(45) 31/10/2019

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) JOHNSON, Keith Sterling


**(54) ТОПЛИНСКИ МОТОРИ, СИСТЕМИ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВО ЗА
РАЗЛАДУВАЊЕ ПОД ПРИТИСОК И
ПОВРЗАНИ МЕТОДИ**

(57) 1 Метод кој што се состои од:

мешање на масло за подмачкување со првиот
дел од средството за разладување за да се
формира мешавина, при што првиот дел од

средството за разладување е во течна фаза;
загревање на мешавината од маслото за
подмачкување и првиот дел од средството за
раз-ладување за да се формира загреана
мешавина, каде што најмалку еден дел од
првиот дел од средството за разладување е во
гасна фаза;
мешање на загреаната мешавина со втор дел

од средството за разладување, при што вто-
риот дел од средството за разладување е во
прегреана фаза; и
атомизирање на маслото за подмачкување за
да го распрска маслото за подмачкување во
средството за разладување.
има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) F 17C 6/00

(11) 9683

(13) T1

(21) 2019/434

(22) 20/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) EP 13195380 02/12/2013 --

(96) 02/12/2014 EP14805636.9

(97) 10/04/2019 EP3077719

(73) SOL S.p.A. Via Gerolamo Borgazzi, 27
20900 Monza (MB), IT(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) VALTOLINA, Daniele and SANTINI, Fabio


(54) УРЕД И МЕТОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
КРИОГЕНИ ГАСОВИ(57) 1 Уред (1) за дистрибуција на криогени
течни гасови (7), кој се состои од извор (2) на

криогениот течен гас, уреди за довод (3, 12) за
доведување на избраната количина од
криогениот течен гас до контејнерот за прием
(4), мерни уреди (6) конфигурирани да ја мерат
количината од криоген течен гас во приемниот
контејнер (4), назначено со тоа што уредите за
довод (3, 12) се конфигурирани да го доведат
криогениот течен гас во приемниот контејнер (4)
кој е отворен и на собен притисок; и со тоа што
уредот понатаму содржи:

комора која може да се затвора (5)
конфигурирана да го прими приемниот
контејнер (4) и барем дел од уредите за
довод (3, 12), мерните уреди (6) и
контролните уреди (8) кои се
конфигурирани за контрола на доводот на

криогениот течен гас во приемниот
контејнер (4) и прекин на довод на
криогениот течен гас кога претходно
определената количина од гасот ќе биде
внесена, уредот понатаму содржи и

уред за затворање (14) на комората за
затворање (5) конфигурирана да
дозволи премин на приемниот контејнер (4)
кога комората (5) е отворена.
има уште 15 патентни барања



(51) **A 61K 31/352, A 61K 9/00, A 61P 25/04, A 61P 29/00**

(11) **9684**

(13) T1

(21) **2019/436**

(22) 21/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 39451 P 26/03/2008 US

(96) 26/03/2009 EP09725784.4

(97) 27/02/2019 EP2280687

(73) **Stichting Sanammad Bijleveldsingel 89 6521 AP Nijmegen, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN DAMME, Philippus Anne;
ANASTASSOV, George Evgeniyevich and
LEKHRAM, Changoer

(54) **СОСТАВИ ЗА ГУМА ЗА ЦВАКАЊЕ КОИ ШТО СОДРЖАТ КАНАБИНОИДИ**

(57) 1 Состав за гума за цвакање кој што содржи канабиноид, при што составот за гумата за цвакање содржи 25 до 85% од тежината на базата на гумата, врз основа на вкупната тежина на составот за гума за цвакање, при што канабиноидот е обезбеден во и на празнините или порите во рамките на цврст материјал составен од целулоза, при што најмалку 1% од тежината до не повеќе од 30% од тежината, врз основа на вкупната тежина на канабиноидот, во составот за гумата за цвакање се ослободува во рок од 5 минути по голтањето и каде што почетокот на ослободувањето започнува во рок од 3 минути подоцна.

има уште 10 патентни барања

(51) **F 16B 25/00, C 22C 21/14, C 22C 21/16**

(11) **9685**

(13) T1

(21) **2019/437**

(22) 21/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) EP17156731.6 17/02/2017 EP

(96) 17/02/2017 EP17156731.6

(97) 10/04/2019 EP3363924

(73) **Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co. Werdohler Straße 40 58809 Neuenrade, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Wingen, Theodor and Druskus, Janina

(54) **АЛУМИНИУМСКА ЛЕГУРА**

(57) 1 Алуминиумска легура за производство на жица со ладна обработка, особено за производство на елементи за поврзување која што се состои од:

0.4 до 1.0 % од тежината на силициум,
се до 0.2 % од тежината на железо,
5.0 до 6.1 % од тежината на бакар,
се до 0.5 % од тежината на манган,
1.5 до 2.2 % од тежината на магнезиум,
се до 0.2 % од тежината на хром,

0.15 до 1.0 % од тежината на никел,
се до 0.3 % од тежината на цинк,
се до 0.25 % од тежината на титан и
и останатото алуминиум,
како и други додатоци, кои не преминуваат 0.05
% од тежината индивидуално и 0.15 % од
целокупната тежина, каде што односот на
алуминиум е поголем од 90% од тежината.
има уште 2 патентни барања

(51) **A 61K 31/375, A 61K 31/765, A 61K 31/77, A 61K 9/08, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 33/14**

FARRAG, Lynn; JONES, Leighton; PETROSSIAN, Vanik; STEIN, Peter; TISI, David and WORTHINGTON, Jeffrey

(11) **9686**

(13) T1

(21) **2019/438**

(22) 21/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 201261699488 P 11/09/2012 US and US 201361787366 P 15/03/2013 US

(96) 10/09/2013 EP13762101.7

(97) 06/03/2019 EP2895163

(73) **Norgine BV Hogehilweg 7 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost, NL**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HALPHEN, Marc; COCKETT, Alasdair; UNGAR, Alex; CLAYTON, Lucy; CHRISTODOULOU, Mark; DAVIDSON, Ian;

(54) **СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ПЕГ И АСКОРБАТ**

(57) 1 Состав на примеса со вода, каде што составот е опционално присутен во два или повеќе дела и содржи:

а) 150 до 400 mmol аскорбатен анјон добиен од смеса на:


(i) аскорбинска киселина и

(ii) една или повеќе соли на аскорбинска киселина

компонентите (i) и (ii) се присутни во моларен однос од 1:4.5 до 1:7.0; и

б) 5 до 100 g полиетилен гликол.

има уште 19 патентни барања



(51) C 07K 7/08, A 61K 38/08, A 61K 45/06, A 61K 31/145, A 61K 38/10, A 61P 31/04

(11) 9689

(13) T1

(21) 2019/439

(22) 21/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) PCT/GB2010/000631 31/03/2010 --; GB
201016733 05/10/2010 GB and US 390081 P
05/10/2010 US

(96) 30/03/2011 EP11730384.2

(97) 08/05/2019 EP2552434

**(73) NovaBiotics Limited The Cruickshank
Building Craibstone Aberdeen AB21 9TR, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) O'NEIL, Deborah; CHARRIER, Cedric and
MERCER, Derry

(54) ПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Пептид составен од аминокиселинска секвенца RRRFRFFFRFRRR.

има уште 5 патентни барања

SP	Sensors	A. Scenario A (N=1000)			B. Scenario A (N=1000)			C. Scenario A (N=1000)			D. Scenario A (N=1000)			E. Scenario A (N=1000)			F. Scenario A (N=1000)		
		SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3	SP1	SP2	SP3
SP1	SP1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP2	SP2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP3	SP3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP4	SP4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP5	SP5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP6	SP6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP7	SP7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP8	SP8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP9	SP9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP10	SP10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP11	SP11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP12	SP12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP13	SP13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP14	SP14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP15	SP15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP16	SP16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP17	SP17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP18	SP18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP19	SP19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP20	SP20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP21	SP21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP22	SP22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP23	SP23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP24	SP24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP25	SP25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP26	SP26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP27	SP27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP28	SP28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP29	SP29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP30	SP30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP31	SP31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP32	SP32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP33	SP33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP34	SP34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP35	SP35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP36	SP36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP37	SP37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP38	SP38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP39	SP39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP40	SP40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP41	SP41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP42	SP42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP43	SP43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP44	SP44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP45	SP45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP46	SP46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP47	SP47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP48	SP48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP49	SP49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP50	SP50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP51	SP51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP52	SP52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP53	SP53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP54	SP54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP55	SP55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP56	SP56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP57	SP57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP58	SP58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP59	SP59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP60	SP60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP61	SP61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP62	SP62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP63	SP63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP64	SP64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP65	SP65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP66	SP66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP67	SP67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP68	SP68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP69	SP69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP70	SP70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP71	SP71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP72	SP72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP73	SP73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP74	SP74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(51) C 05C 1/02, C 05C 3/00, C 05G 3/08, C 07B 41/08, C 07D 231/12

(11) 9690

(13) T1

(21) 2019/440

(22) 22/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) DE20131020588 13/12/2013 DE

(96) 12/12/2014 EP14821540.3

(97) 20/03/2019 EP3080057

**(73) EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-
Müller-Str. 23 68165 Mannheim, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PETERS, Nils and HÄHNDEL, Reinhardt

**(54) СМЕСА ЗА ЃУБРИВО КОЈАШТО
СОДРЖИ ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЈА**

(57) 1 Смеса за ѓубриво којашто содржи

А. калциум амониум нитрат минерално ђубриво, коешто покрај амониум нитрат и калциум карбонат и/или магнезиум карбонат и опционално вода, може да содржи се до 15 wt%, базирано на калциум амониум нитрат минерално ђубриво без вода, или дополнителни состојки,

B. 100 до 10 000 ppm од тежината, базирано на компонента А без вода, од 2-(N-3,4-

диметилпиразол)сукцинска киселина.

има уште 6 патентни барања

(51) **A 61K 39/00, A 61K 39/015, A 61K 39/12, A 61K 9/113, A 61K 47/24, A 61K 47/26, A 61K 9/107, A 61K 39/39**

(11) **9697**

(13) T1

(21) **2019/441**

(22) 22/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201261596066P 07/02/2012 US

(96) 07/02/2013 EP13746983.9

(97) 08/05/2019 EP2811981


(73) **Infectious Disease Research Institute
1616 Eastlake Avenue East Suite 400
Seattle, Washington 98102, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **REED, Steven, G.; FOX, Christopher;
BALDWIN, Susan and VEDVICK, Thomas**

(54) **ПОДОБРЕНИ АДЈУВАНТИ
ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ TLR4
АГОНИСТИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА НА
ИСТИТЕ**

(57) 1 Масло-во-вода емулзија којашто содржи TLR4 агонист и метаболизирачко масло, кадешто метаболизирачкото масло е присутно во масло-во-вода емулзија со концентрација од 0.01%-1% v/v, и кадешто хидрофобниот:липофилниот баланс (HLB) на масло-во-вода емулзија е поголем од 9, или поголем од 10, или помеѓу 9-12, кадешто TLR4 агонистот е избран од групата составена од монофосфорил липид А (MPL), 3-О-деацилиран монофосфорил липид А и систематски глукопиранозил липиден адјуванс (GLA).
има уште 14 патентни барања



GLA-AF stability by HPLC

(51) **C 12N 9/88**

(11) **9698**

(13) T1

(21) **2019/442**

(22) 22/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 201361813586 P 18/04/2013 US and
US 201361897932 P 31/10/2013 US

(96) 17/04/2014 EP14784792.5

(97) 03/04/2019 EP2986722

(73) **Codexis, Inc. 200 Penobscot Drive
Redwood City, CA 94063, US**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) HUISMAN, Gjalte, W.; AGARD, Nicholas, J.;
MIJTS, Benjamin; VROOM, Jonathan and ZHANG,
Xiyun

(54) **МОДИФИЦИРАНИ ФЕНИЛАЛАНИН
АМОНИЈАК-ЛИАЗ ПОЛИПЕПТИДИ**

(57) 1 Модифициран полипептид кој има
активност на фенилаланин амонијак-лиаза
(FAL) која опфаќа: а) секвенца на
аминокиселини што е најмалку 85% идентична
со референтната секвенца SEQ ID NO: 4 или
нејзин функционален фрагмент; и б) најмалку

една разлика во остатокот од аминокиселината
кога ќе се спореди со SEQ ID NO: 4 или
неговиот функционален фрагмент во една или
повеќе позиции на аминокиселини; и в) кои
покажуваат подобрени својства избрани од
следните i) зголемена каталитичка активност, ii)
намалена чувствителност кон протеолиза, iii)
зголемени толеранции на киселата pH вредност
или која било комбинација i), ii), или iii) кога ќе
се спореди со референтната секвенца SEQ ID
NO: 4, каде што најмалку една разлика на
аминокиселини е на позиција 307, и каде што
положбите на аминокиселината се нумерирани
како референтна секвенца SEQ ID NO: 4.
има уште 12 патентни барања



СЛ. 1

(51) **A 61M 5/178, A 61M 5/315, A 61M 5/31**

(11) **9699**

(13) T1

(21) **2019/443**

(22) 23/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US 201161478748 P 25/04/2011 US and
US 201261597248 P 10/02/2012 US

(96) 25/04/2012 EP12776388.6

(97) 27/02/2019 EP2701773

(73) **Icon Bioscience, Inc. 480 Pleasant Street,
Suite B300 Watertown, MA 02472, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PHAM, Tan; WHITE, William, S.; HUANG,
Glenn, T.; HU, Mae, W. and WONG, Vernon G.

(54) **ДОЗНИ ВОДИЛКИ ЗА ИНЈЕКЦИСКИ
ШПРИЦ**


(57) 1 Систем-водилка со двојна доза-полнење
за испорачување дози за полнење и издавање
на еден, мал волумен на доза од инјекциски
шприц што содржи:

(а) водилка за испорачување дози
конфигурирана да биде поставена барем
делумно околу продолжена клипна рачка од
шприц од инјекцискиот шприц на локација во
близина на најблискиот крај од сад на шприц од
инјекцискиот шприц и периферно на
најблискиот крај од продолжената клипна рачка
за водено поместување на клипната рачка низ
него, назначено со тоа, што водилката за
испорачување дози е крута долж нејзината
висина и има предодредена димензија, и е
конфигурирана да запре движење на
продолжената клипна рачка од шприц во садот
на шприцот така што предодредено растојание
останува помеѓу најблискиот крај на садот на
шприцот и најблискиот крај на клипната рачка,
предодреденото растојание одговара на
предодредената димензија на водилката за
испорачување дози; каде што, опционално,
водилката за испорачување дози додатно
содржи индикација за волумен на доза што
треба да се исфрли од инјекцискиот шприц

користејќи ја водилката за испорачување дози;
и

(б) отстранлива водилка со доза-полнење што
содржи рачка и синџир поврзан за рачката,
синџирот е конфигуриран да биде отстранливо
поставен долж водилката за испорачување
доза, каде што синџирот е крут долж неговата
висина и вклучува отвор за removably receiving
водилката за испорачување дози, и каде што
синџирот има предодредена димензија, и е
конфигуриран да запре движење на
продолжената клипна рачка во садот на
шприцот, така што да остане предодредено
растојание помеѓу најблискиот крај на садот на
шприцот и најблискиот крај на клипната рачка,
предодреденото растојание одговара на
предодредената димензија на синџирот на
отстранливата водилка со доза-полнење; каде
што, опционално, отстранливата водилка со
доза-полнење додатно содржи индикација за
волумен на доза што треба да се задржи од
инјекцискиот шприц користејќи ја отстранливата
водилка со доза-полнење;
каде што разликата помеѓу предодредената
димензија на водилката за испорачување дози
и предодредената димензија на синџирот на
отстранливата водилка со доза-полнење е h и
се пресметува од формулата:
каде што v е волуменот на дозата што треба да
се испорача, r е радиусот на внатрешната
димензија на садот на шприцот, и h е
растојанието што треба да го помине клипната
рачка во рамките на садот на шприцот за да го
испорача волуменот на дозата;
каде што, опционално, предодредената
димензија на водилката за испорачување дози
е прилагодена да се корегира за притискање на
најблискиот крај на садот на шприцот; и
каде што, опционално, шприцот е стаклен
шприц.

има уште 5 патентни барања



НАЦРТ 1А



НАЦРТ 1Б

(51) **H 02K 53/00, F 03B 17/04**(11) **9700**

(13) T1

(21) **2019/445**

(22) 23/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) 2017/11 15/03/2017 --

(96) 26/03/2015 EP15722922.0

(97) 27/02/2019 EP3140540

(73) **Akbayir Holding UG Erbacher Straße 25
64743 Beerfelden, DE**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) АКБАЈИР, Zeki

(54) **УРЕД И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА
РОТАЦИОНО ДВИЖЕЊЕ**(57) 1 Уред за производство на ротационо
движење кој што има прв контейнер (2) кој што е
исполнет со течност (1), каде што во течноста
(1) е поставен првиот уред за пренесување на
пловноста (3) со периферни прифатни
елементи (4) за оперативните делови (7) кои
што се издигаат во течноста (1) од долниот

регион (5) на течноста (1)) во горниот регион
(6) на течноста (1), каде што е поставен
надвор од течноста (1) прв уред за
пренесување на гравитациона сила (8) кој што е
оперативно поврзан со првиот уред за
пренесување на пловноста (3) и кој што има
периферни прифатни елементи (9) за
оперативните делови (7) и каде што
оперативниот дел (7) кој што се издигнал во
горниот регион (6) се преместува од
прифатниот елемент (4) на првиот уред за
пренесување на пловноста (3) со помош на
испуст (10) до прифатниот елемент (9) на
првиот уред за пренесување на гравитациона
сила (8) за транспорт до долниот регион (5) на
течноста (1), каде што
оперативниот дел (7) се внесува преку уред за
внесување (11) во долниот регион (5) на
течноста (1) за да биде прифатен со помош на
прифатниот елемент (4) на првиот уред за
пренесување на пловноста (3) и за
издигнување во течноста (1), така што првите
уреди за пренесување на пловноста и за

пренесување на гравитационата сила (3, 8) се ротациски придвижени со помош на пловноста и гравитационата сила, каде што втор контејнер (12) е поставен на одредено растојание од првиот контејнер (2), кој што исто така е исполнет со течност (1) и кој што има втори уреди за пренесување на пловноста и за пренесување на гравитационата сила (13, 14) кои што соодветствуваат и кои што се оперативно поврзани на истиот начин со првите уреди за пренесување на пловноста и за пренесување на гравитационата сила (3, 8) и кој што има соодветен испуст (15) и соодветен уред за внесување (16) за оперативните делови (7), така што вторите уреди за пренесување на

пловноста и за пренесување на гравитационата сила (13, 14) се ротациски придвижени на истиот начин како и првите уреди за пренесување на пловноста и за пренесување на гравитационата сила (3, 8) со помош на пловноста и гравитационата сила, и со тоа што има погонска единица (17) помеѓу првиот контејнер (2) и вториот контејнер (12) која што ги контролира двата уреди за внесување (1, 16) со помош на движење напред и назад, особено со погонски клип за наизменично внесување на оперативните делови (7) во течноста (1) на првиот контејнер (2) и во течноста (1) на вториот контејнер (12).
има уште 5 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 21D 6/00, C 21D 8/02, C 22C 38/04, C 22C 38/06, C 22C 38/20, C 22C 38/54, C 22C 38/26, C 22C 38/28, C 22C 38/42, C 22C 38/44, C 22C 38/46, C 22C 38/48, C 22C 38/50, C 22C 38/02, C 22C 38/00, C 22C 38/24

(11) 9701

(21) 2019/446

(13) T1

(22) 23/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201261695771P 31/08/2012 US and US201313837500 15/03/2013 US

(96) 28/08/2013 EP13759947.8

(97) 03/04/2019 EP2890825

(73) Ak Steel Properties, Inc. 9227 Centre Pointe Drive West Chester, OH 45069, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) YOSHITAKE, Eizo

(54) **ЖЕЛЕЗЕН НЕ'РГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО
ОДЛИЧНА ОТПОРНОСТ КОН ОКСИДАЦИЈА,
ДОБРА ЦВРСТИНА НА ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА И ДОБРА
ДЕФОРМАТИВНОСТ**

(57) 1 Железен не'ргосувачки челик составен од следните елементи со тежински проценти:

0.020% или помалку јаглерод

0.020% или помалку азот

15-20% хром

0.30% или помалку титан

0.28-0.50% ниобиум

1.0-2.00% бакар

1.0-1.7% силикон

0.4-1.5% магнезиум

0.050% или помалку фосфор

0.01% или помалку сулфур

0.020% или помалку алуминиум

опционално еден или повеќе елементи избрани од групата составена од 3.0% или помалку молибден, 0.010% или помалку бор, 0.5% или помалку ванадиум и 1.0% или помалку никел и балансот е железо и неизбежни нечистотии, под услов да врската:

$(\% \text{ титан} \times \% \text{ азот}) / \% \text{ алуминиум} \leq 0.14$ (I)
е исполнета.

има уште 0 патентни барања

(51) **C 12N 15/90**

(11) **9702**

(13) T1

(21) **2019/447**

(22) 23/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) US201462083005P 21/11/2014 US;

US201562182314P 19/06/2015 US and

US201562211421P 28/08/2015 US

(96) 20/11/2015 EP15804289.5

(97) 20/03/2019 EP3221457

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MACDONALD, Lynn; LAI, Ka-Man Venus;
MURPHY, Andrew J.; VORONINA, Vera;
FREDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo;
GAGLIARDI, Anthony; AUERBACH, Wojtek;
VALENZUELA, David M. and YANCOPOULOS,
George D.

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНА
ГЕНЕТСКА МОДИФИКАЦИЈА СО УПОТРЕБА
НА ПАРОВИ НА ВОДЕЧКИ РНК**

(57) 1 Постапка за правење на биалелична
модификација за геномски целен локус во
геном во рамките на клетка, којашто содржи:

(I) воведување во популација на клетки:

(a) Cas протеин;

(b) прва водечка РНК којашто хибридизира во
прва CRISPR РНК препознавачка секвенца во
рамките на геномскиот целен локус;

(c) втора водечка РНК којашто хибридизира во
втора CRISPR РНК препознавачка секвенца во
рамките на геномскиот целен локус; и

(d) целен вектор којшто содржи вметната
нуклеинска киселина на страна на 5' хомологна
гранка којашто хибридизира до 5' целна
секвенца во рамките на геномскиот целен локус
и 3' хомологна гранка којашто хибридизира до
3' целна секвенца во рамките на геномскиот
целен локус, кадешто ако клетката е едно-
клеточен ембрионски стадиум тогаш целниот
вектор не е поголем од 5 kb во должина;
кадешто геномот содржи пар од први и втори
хомологни хромозоми коишто го содржат
геномскиот целен локус, опционално кадешто
првата и втората CRISPR РНК препознавачка
секвенца на страна на сите или на дел од
кодирачка секвенца за ген; и
кадешто Cas протеин ја расцепува барем една
од првата и втората CRISPR РНК
препознавачка секвенца за да се добие барем
едно прекршување на двојната- низа во секои
од прв и втор хомологни хромозоми,
опционално кадешто воведувањето на двата


прва и втора водечка РНК резултира во покачена биалелична модификациона ефикасност којашто споредена со воведувањето на или првата водечка РНК или само втората водечка РНК; и

(II) идентификација на клетка којашто содржи модифициран геномски целен локус којшто содржи делеција и/или вметнување, кадешто идентификацијата содржи изведување на квантитативен тест на модификација на алела и тест на задржување, кадешто тестот на модификацијата на алела содржи:

(a) тест за добивка на алела за да се определи бројот на копија од вметната нуклеинска киселина во ДНК модел во примерок од геномската ДНК од клетката; и/или

(b) тест за загуба на алела за да се определи бројот на копија во примерок од геномскиот ДНК или ДНК модел во рамките на геномскиот

целен локус којшто е целта за делеција, и кадешто тестот за задржување го определува бројот на копија во примерокот на геномската ДНК на 5' целната секвенца од ДНК моделот којшто е наменет за да се задржи модифицираниот геномски целен локус и/или 3' целна секвенца од ДНК модел којшто е наменет за да биде задржан во модифицираниот геномски целен локус, кадешто клетката не е добиена со употреба на постапка којашто вклучува модификација на герм линија со генетска идентичност на човечко суштество или којашто вклучува употреба на човечки ембрион за индустриски или комерцијални цели и кадешто постапката не е постапка за лекување на човечко или животинско тело со терапија или операција. има уште 19 патентни барања



Слика 1

(51) C 07K 14/55, A 61K 38/20

(11) 9703

(21) 2019/448

(30) US 201361784669 P 14/03/2013 US

(13) T1

(22) 27/05/2019

(45) 31/10/2019

(96) 14/03/2014 EP14722463.8

(97) 24/04/2019 EP2970423

(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KAROW, Margaret; KANNAN, Gunasekaran; GAVIN, Marc A.; LI, Li and PEARSON, Joshua T.

(54) **ИНТЕРЛЕУКИН-2 МУТЕИНИ ЗА ШИРЕЊЕ НА Т-РЕГУЛАТОРНИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Fc-фузиски протеин кој што содржи Fc и човечки интерлеукин-2 (IL-2) мутеин кој што содржи V91K замена и аминокиселинска низа која што е најмалку 90% идентична на аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД БР: каде што споменатиот IL-2 мутеин стимулира Т регулаторни клетки. има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, A 61P 29/00**

(11) **9704**

(13) **T1**

(21) **2019/449**

(22) **27/05/2019**

(45) **31/10/2019**

(30) **GB 0700432 10/01/2007 GB and US**

921310 P 02/04/2007 US

(96) **08/01/2008 EP14176452.2**

(97) **03/04/2019 EP2805945**

(73) **MSD Italia S.r.l. Via Vitorchiano, 151 00189 Rome, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Ontoria Ontoria, Jesus Maria; Scarpeli, Rita; Schultz-Fademrecht, Carsten and Jones, Philip

(54) **ИНДАЗОЛИ ЗАМЕНЕТИ СО АМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИ(ADP-РИБОЗА)ПОЛИМЕРАЗА (PARP)**

(57) 1 Комбинација која што содржи соединение со формула I:



(I)

каде што:

R1 е водород или флуор; и

R2 е водород или флуор;

или негова фармацевтски прифатлива сол,
стереоизомер или тавтомер и еден или повеќе

агенси против канцер.
има уште 19 патентни барања

(51) **B 01J 19/24, B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 01J 37/03, B 01J 37/08, B 01J 4/02, B 01J 4/00, B 05D 7/22, C 10G 1/02**

(11) **9705**

(13) T1

(21) **2019/450**

(22) 27/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) WO2014EP70813 29/09/2014 --

(96) 11/09/2015 EP15763303.3

(97) 20/03/2019 EP3200932

(73) **Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MASSON, Stéphane and MALENTAQUE, Celio

(54) **БРЗ ПРОЦЕС ЗА ХОМОГЕНО ОБЛОЖУВАЊЕ**

(57) 1 Процес за хомогено обложување супстрати (1) за производство на катализатори за пречистување на издувните гасови, особено за моторни возила, кои се цилиндрични супстрати и секој од кои има два краја, периферна површина и должина на оската L, а од едниот до другиот крај поминуваат многу канали, со течно средство за обложување, спротивно на силата на гравитација,


каде воведувањето на течното средство за обложување (113) во супстратот оддолу (7)

се контролира на таков начин што брзината на обложување од дел од должината на оската кон крајот на супстратот се намалува споредено со брзината на првичното воведување на течното средство за обложување во супстратот (1), и каде височината на облогата во комората за обложување се проверува преку сензори за проводливост (4) пред течното средство за обложување (113) да навлезе во супстратот, и

брзината на обложување на почетокот од воведувањето на течното средство за обложување е поголема или еднаква на 0,1 m/s, и

намалувањето на брзината на обложување не започнува сè додека половина од супстратот веќе не е навлажнета со течното средство за обложување, и каде брзината на обложување при првичното воведување на течното средство за обложување во супстратот е најмалку два пати поголема споредено со брзината на обложување кратко време пред течното средство за обложување да се појави на врвот од супстратот (1), што ја претставува брзината на обложување во точката на 95 % од супстратот.

има уште 4 патентни барања



(51) **B 01J 20/20, B 01J 21/18, B 01J 23/42, B 01J 35/00, B 01J 37/02, H 01B 1/04, H 01M 4/92, C 09K 5/14, B 82Y 30/00**

(11) **9706**

(13) T1

(21) **2019/456**

(22) 28/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) NL 2005365 17/09/2010 NL

(96) 16/09/2011 EP11760877.8

(97) 15/05/2019 EP2616391

(73) **CarbonX IP B.V. Rembrandt Tower, 35th Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN RAALTEN, Rutger Alexander David;
KOWLGI, Krishna Narayan Kumar and KOPER,
Gerardus Joseph Maria

(54) **ЈАГЛЕРОДНИ НАНОСТРУКТУРИ И МРЕЖИ ПРОИЗВЕДЕНИ СО ХЕМИСКО ТАЛОЖЕЊЕ НА ПАРЕА**

(57) 1 Метод за производство на кристални јаглеродни наноцевки и / или мрежа од кристални јагле-родни наноцевки, кој што се состои од


(i) обезбедување на биконтинуирана микро-емулзија која што содржи метални наночестички со просечна големина на честички помеѓу 1 и 100 nm и каде што отстапувањата во големината на честичките од просечната големина на честички се помали од 10 %;

(ii) доведување на биконтинуираната микро-емулзија во контакт со подлога; и


(iii) подложување на споменатите метални наночестички и извор на гасовит јаглен на хемиско таложење на пареа, со што се формираат јаглеродни наноцевки и / или мрежа на јаглеродни наноцевки.

има уште 5 патентни барања

СЛИКА 1а




СЛИКА 1б



(51) **A 01B 69/00, A 01G 17/00**(11) **9708**(13) **T1**(21) **2019/457**(22) **28/05/2019**(45) **31/10/2019**(30) **13181118.4 21/08/2013 EP**(96) **21/08/2013 EP13181118.4**(97) **17/04/2019 EP2710870**(73) **BRAUN Maschinenbau GmbH****Albert-Einstein-Strasse 10 76829 Landau, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **Пронајдувачот не сака да биде наведен**(54) **СИСТЕМСКИ УРЕД ЗА УПОТРЕБА ПРИ
БЕРБА ВО ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО**

(57) 1 Системски уред за поврзување со превозно средство (1) кој се употребува помеѓу редовите на растенијата (6, 7) во лозарството и одгледување на овошје, којшто имаат најмалку еден уред за процесирање (8, 9, 12, 13, 16, 17) коишто има елемент за процесирање (10, 1 14, 15, 18, 19), чијашто оперативна позиција е во можност да се прилагоди во однос на преносното возило (1), и којшто има средство (30-35), којшто содржи сензорски уреди (20-28), за целосно автоматско прилагодување на оперативната позиција на елементот за процесирање (10, 1 14, 15, 18, 19) за промена во бараната оперативна позиција поради движењето на превозното средство (1) помеѓу редовите растенија (6, 7) поради девијациите

во позициите на растенијата од линијата на подредување (40) на редовите растенија (6, 7), кадешто сензорските уреди (20-28) се наменети за откривање на позициите на растенијата во однос на превозното средство (1) и исто така за откривање на промените во позицијата на превозното средство (1) кое се наоѓа на тоа место откако времето во чија позиција соодветното растение е детектирано, и кадешто средството за автоматско прилагодување (30-35) содржи уреди за контрола на оперативната позиција на елементите на процесирање (10, 1 14, 15, 18, 19), вклучувајќи контрола на основата на определените промени во позицијата на превозното средство, се карактеризира со тоа што сензорските уреди (20-28) содржат сензор (20) за скенирање на регион во насока на движење од предната страна на превозното средство (1) за време на детекција на заедно редовите на растенијата (6, 7) и определување на позициите на стеблото на растението во редовите на растенијата на ниво на земјата, и со тоа што автомастикиот уред за прилагодување (30-35) понатаму содржи контролен уред (29) којшто повремено ги сочувува вредностите на измерените позиции и профилот на земјиштето. има уште 10 патентни барања



(51) A 61K 36/185, A 61K 47/44, A 61K 8/02, A 61K 8/92, A 61K 8/97, A 61K 9/00, A 61K 9/02, A 61K 9/20, A 61K 9/48, A 61Q 17/00

(11) 9709

(13) T1

(21) 2019/458

(22) 29/05/2019

(45) 31/10/2019

(30) IT RM20140138 18/03/2014 IT

(96) 10/03/2015 EP15714645.7

(97) 24/04/2019 EP3119380

(73) Aboca S.p.A. Società Agricola

Frazione Aboca 20 52037 Sansepolcro (AR), IT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MERCATI, Valentino and RAMPOLDI, Luca

(54) **СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛА**

(57) 1 Состав кој што содржи

од $\geq 0.1 \leq 30$ делови според тежината мед


од $\geq 0,1 \leq 17$ делови според тежината пчелин восок

од ≥ 65 делови според тежината какао путер

за вкупно 100 делови според тежината,

каде што споменатите делови според тежината од пчелиниот восок се ≥ 5 ; или ≥ 10 ; или ≥ 15 .

има уште 24 патентни барања



СЛИКА 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K31/517	8A61K31/506	9655	T1
8A45D24/04	8A01K13/00	9657	T1
8A61K31/4178	8A61K31/417	9623	T1
8C07F9/06	8C07F9/06	9695	T1
8B01J29/76	8F01N3/023	9696	T1
8A61K51/10	8C07K16/30	9612	T1
8C07D263/42	8C07D417/04	9658	T1
8A61K39/39	8A61K39/39	9666	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	9694	T1
8C09K3/18	8C09K3/18	9672	T1
8C07D498/18	8C07D471/22	9676	T1
8C07D519/00	8C07D471/22	9676	T1
8H01L35/34	8C23C4/08	9677	T1
8C07K16/28	8C12N15/00	9680	T1
8C07K16/46	8C12N15/00	9680	T1
8F01K21/00	8F01K21/00	9682	T1
8C22C21/16	8C22C21/14	9685	T1
8A01G17/00	8A01B69/00	9708	T1
8A61K33/14	8A61K47/10	9686	T1
8A61K47/10	8A61K47/10	9686	T1
8A61K47/10	8A61K9/00	9691	T1
8E04F21/165	8E04F21/00	9647	T1
8C07C67/03	8C07C51/09	9627	T1
8C07K16/32	8A61K39/00	9653	T1
8H04N19/159	8H04N19/117	9629	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	9629	T1
8A61K31/519	8C07D471/14	9661	T1
8A61K47/02	8A61K9/20	9662	T1
8A61K9/00	8A61K9/20	9662	T1
8A61P3/10	8A61K9/20	9662	T1
8C07D405/04	8C07D405/14	9663	T1

8H04N19/13	8H04N19/18	9632	T1
8H04N19/136	8H04N19/18	9632	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9630	T1
8C07K14/705	8A01K67/027	9630	T1
8A01N41/06	8C07C311/08	9631	T1
8C07D207/325	8C07C311/08	9631	T1
8C07D239/34	8C07C311/08	9631	T1
8C07D295/096	8C07C311/08	9631	T1
8A61P3/10	8A61K38/26	9609	T1
8B65D88/12	8B01D11/00	9610	T1
8C07K14/715	8C07K14/54	9614	T1
8H02K53/00	8H02K53/00	9700	T1
8C22C38/04	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/24	8C22C38/02	9701	T1
8A61K38/20	8C07K14/55	9703	T1
8C07K14/55	8C07K14/55	9703	T1
8B05D7/22	8B05D7/22	9705	T1
8C10G1/02	8B05D7/22	9705	T1
8A45C13/26	8A45C9/00	9639	T1
8A45C5/14	8A45C9/00	9639	T1
8A61P35/00	8C07K16/24	9641	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	9641	T1
8A61M31/00	8A61K38/17	9620	T1
8A61P25/00	8A61K38/17	9620	T1
8A61P9/10	8A61K38/17	9620	T1
8B05C7/04	8G01M3/32	9646	T1
8A61P35/00	8A61K31/506	9655	T1
8A01K13/00	8A01K13/00	9657	T1
8A61K31/417	8A61K31/417	9623	T1
8A61P9/10	8A61K31/417	9623	T1
8B01D53/94	8F01N3/023	9696	T1
8B01J29/85	8F01N3/023	9696	T1

8F01N3/20	8F01N3/023	9696	T1
8A61K39/00	8C07K16/30	9612	T1
8C12N15/70	8A61K39/02	9613	T1
8B01D5/00	8B01D5/00	9615	T1
8C02F1/44	8B01D5/00	9615	T1
8C07D417/04	8C07D417/04	9658	T1
8A61K39/00	8A61K39/39	9666	T1
8A61K39/012	8A61K39/39	9666	T1
8A61C13/34	8A61C8/00	9669	T1
8C07D217/12	8C07D217/12	9693	T1
8C07D295/096	8C07D295/096	9675	T1
8C07D401/12	8C07D471/22	9676	T1
8C07D487/18	8C07D471/22	9676	T1
8C07D498/08	8C07D471/22	9676	T1
8C12N15/00	8C12N15/00	9680	T1
8C12P21/08	8C12N15/00	9680	T1
8A61P31/04	8C07K16/12	9681	T1
8A61P1/00	8C07D487/04	9707	T1
8A61K31/352	8A61K9/00	9684	T1
8A61K31/765	8A61K47/10	9686	T1
8A61K9/08	8A61K47/10	9686	T1
8A61K9/00	8A61K9/14	9687	T1
8A61P31/04	8A61K38/08	9689	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9691	T1
8E02F9/24	8H02G1/06	9651	T1
8G02B6/50	8H02G1/06	9651	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9652	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	9653	T1
8A61K31/196	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/555	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/69	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/706	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/7068	8C07D471/14	9661	T1
8C07D413/14	8C07D405/14	9663	T1
8H04N19/70	8H04N19/18	9608	T1
8A61K47/00	8A61K38/26	9609	T1
8B01D11/04	8B01D11/00	9610	T1
8B01D21/00	8B01D11/00	9610	T1
8C22B3/22	8B01D11/00	9610	T1
8C07K16/24	8C07K14/54	9614	T1
8C22C38/54	8C22C38/02	9701	T1

8B01J37/03	8B05D7/22	9705	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9637	T1
8A45C13/02	8A45C9/00	9639	T1
8A45F4/12	8A45C9/00	9639	T1
8B01J29/83	8B01J29/83	9643	T1
8B01J29/85	8B01J29/83	9643	T1
8B01D45/08	8B01D45/06	9644	T1
8A63F9/00	8A63F5/00	9656	T1
8A45D24/30	8A01K13/00	9657	T1
8A61K45/06	8A61K31/417	9623	T1
8C07F9/6561	8C07F9/06	9695	T1
8B01J23/72	8F01N3/023	9696	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	9612	T1
8C07D403/06	8C07D403/06	9664	T1
8A61K31/4725	8C07D217/12	9693	T1
8A61P35/00	8A61K49/04	9670	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	9673	T1
8C10M173/02	8D07B1/06	9674	T1
8A61K31/50	8C07D471/22	9676	T1
8C07D401/04	8C07D471/22	9676	T1
8H01L35/08	8C23C4/08	9677	T1
8C12N15/09	8C12N15/00	9680	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9707	T1
8A61K31/375	8A61K47/10	9686	T1
8A61K47/26	8A61K47/10	9686	T1
8C07C227/40	8A61K9/14	9687	T1
8C07H17/02	8C07H17/02	9688	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	9689	T1
8A61K45/06	8A61K38/08	9689	T1
8C07K7/08	8A61K38/08	9689	T1
8C05C3/00	8C05C3/00	9690	T1
8A61J9/00	8A61J9/00	9648	T1
8A61J9/04	8A61J9/00	9648	T1
8A23L2/60	8A23L27/30	9622	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9626	T1
8C07D305/12	8C07C51/09	9627	T1
8F27B3/18	8F27B3/18	9628	T1
8B23D59/00	8H02G1/06	9651	T1
8E02F5/08	8H02G1/06	9651	T1
8E02F5/10	8H02G1/06	9651	T1
8A61F6/00	8A61F6/00	9659	T1

8A61K45/06	8C07D471/14	9661	T1
8A61P35/00	8C07D471/14	9661	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9662	T1
8C07K14/725	8A01K67/027	9630	T1
8A61K31/53	8C07D417/14	9633	T1
8C07B59/00	8C07D417/14	9633	T1
8H04N19/13	8H04N19/18	9608	T1
8C07D207/40	8C07D207/40	9634	T1
8A61K47/24	8A61K9/107	9697	T1
8B01D11/00	8B01D11/00	9610	T1
8C12N15/113	8C07K14/54	9614	T1
8C22C38/02	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/48	8C22C38/02	9701	T1
8B01J35/04	8B05D7/22	9705	T1
8C07K7/06	8A61K38/08	9638	T1
8A61K31/7105	8A61K31/7105	9618	T1
8B01J29/78	8B01J29/83	9643	T1
8F01N3/28	8G01M3/32	9646	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	9655	T1
8A61K31/70	8C07D309/10	9624	T1
8A61P3/00	8C07D309/10	9624	T1
8C07D309/10	8C07D309/10	9624	T1
8F01N3/035	8F01N3/023	9696	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	9612	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	9612	T1
8C07K16/18	8C07K16/30	9612	T1
8A61K39/02	8A61K39/02	9613	T1
8C12N5/07	8A61K39/02	9613	T1
8E03B3/28	8B01D5/00	9615	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	9665	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	9665	T1
8C12N15/16	8C12N15/16	9668	T1
8A61K31/472	8C07D217/12	9693	T1
8A61K39/00	8A61K45/06	9694	T1
8C07K14/705	8A61K45/06	9694	T1
8A61K45/06	8C07D471/22	9676	T1
8C07D401/08	8C07D471/22	9676	T1
8C22B3/00	8C22B3/24	9678	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	9687	T1
8A61K31/7056	8C07H17/02	9688	T1
8A61K31/542	8A61K9/00	9691	T1

8A61K47/26	8A61K9/00	9691	T1
8A23L27/30	8A23L27/30	9622	T1
8C07C51/09	8C07C51/09	9627	T1
8C07D301/08	8C07C51/09	9627	T1
8F27B3/26	8F27B3/18	9628	T1
8A61P25/28	8A61P25/28	9650	T1
8E02F5/12	8H02G1/06	9651	T1
8H02G9/06	8H02G1/06	9651	T1
8C07K16/44	8A61K39/00	9653	T1
8H04N19/61	8H04N19/117	9629	T1
8A61K31/4418	8C07D471/14	9661	T1
8H04N19/176	8H04N19/18	9632	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	9630	T1
8A01N43/54	8C07C311/08	9631	T1
8C07D277/66	8C07C311/08	9631	T1
8H04N19/176	8H04N19/18	9608	T1
8H04N19/19	8H04N19/18	9608	T1
8A61K38/26	8A61K38/26	9609	T1
8A61K39/00	8A61K9/107	9697	T1
8A61K9/113	8A61K9/107	9697	T1
8B03B5/60	8B01D11/00	9610	T1
8C12N9/88	8C12N9/88	9698	T1
8A61M5/178	8A61M5/178	9699	T1
8F03B17/04	8H02K53/00	9700	T1
8C21D8/02	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/00	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/46	8C22C38/02	9701	T1
8A61K31/4439	8C07D401/10	9704	T1
8A61P29/00	8C07D401/10	9704	T1
8B01J37/08	8B05D7/22	9705	T1
8B01J4/00	8B05D7/22	9705	T1
8A61P3/14	8A61K38/08	9638	T1
8A61P5/20	8A61K38/08	9638	T1
8A45C13/10	8A45C9/00	9639	T1
8B62K13/00	8A45C9/00	9639	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	9641	T1
8A61K38/49	8A61K38/17	9620	T1
8B01J35/04	8G01M3/32	9646	T1
8B05D7/00	8G01M3/32	9646	T1
8A63F5/00	8A63F5/00	9656	T1
8H04L5/00	8H04L5/00	9617	T1

8A61K45/06	8C07K16/30	9612	T1
8C07K16/28	8C07K16/30	9612	T1
8C12N5/0735	8C12N5/0735	9621	T1
8C07K16/12	8A61K39/02	9613	T1
8A61L9/22	8B01D5/00	9615	T1
8C02F1/18	8B01D5/00	9615	T1
8F24F3/14	8B01D5/00	9615	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	9616	T1
8A61K38/00	8C12N15/16	9668	T1
8A61C13/00	8A61C8/00	9669	T1
8A61P3/10	8C07D217/12	9693	T1
8A61P7/06	8C07D217/12	9693	T1
8C07D401/12	8C07D217/12	9693	T1
8C07D405/12	8C07D217/12	9693	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	9673	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	9673	T1
8B21C9/02	8D07B1/06	9674	T1
8A61K31/501	8C07D471/22	9676	T1
8C07D471/22	8C07D471/22	9676	T1
8C07D498/22	8C07D471/22	9676	T1
8C07K16/12	8C07K16/12	9681	T1
8A61P29/00	8A61K9/00	9684	T1
8A01B69/00	8A01B69/00	9708	T1
8A61K31/77	8A61K47/10	9686	T1
8A61K38/10	8A61K38/08	9689	T1
8C05C1/02	8C05C3/00	9690	T1
8C07B41/08	8C05C3/00	9690	T1
8C07D231/12	8C05C3/00	9690	T1
8A23L2/56	8A23L27/30	9622	T1
8C07C57/04	8C07C51/09	9627	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	9653	T1
8H04N19/593	8H04N19/117	9629	T1
8A61K31/44	8C07D471/14	9661	T1
8A61K47/12	8A61K9/20	9662	T1
8A61K31/43	8C07D405/14	9663	T1
8A61P9/10	8C07D405/14	9663	T1
8A61P9/12	8C07D405/14	9663	T1
8H04N19/119	8H04N19/18	9632	T1
8C07C311/08	8C07C311/08	9631	T1
8C07D207/335	8C07C311/08	9631	T1
8A61K31/501	8C07D417/14	9633	T1

8C07D417/14	8C07D417/14	9633	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	9667	T1
8H04N19/18	8H04N19/18	9608	T1
8C07K14/435	8C07K14/435	9635	T1
8A61K39/12	8A61K9/107	9697	T1
8C07K14/54	8C07K14/54	9614	T1
8C07K16/28	8C07K14/54	9614	T1
8C21D6/00	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/06	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/50	8C22C38/02	9701	T1
8C12N15/90	8C12N15/90	9702	T1
8A61P35/00	8C07D401/10	9704	T1
8C07D401/10	8C07D401/10	9704	T1
8B01J37/02	8B05D7/22	9705	T1
8A45F3/04	8A45C9/00	9639	T1
8B62D51/02	8A45C9/00	9639	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9640	T1
8A61P37/06	8C07K16/24	9641	T1
8C12N15/13	8C07K16/24	9641	T1
8B01J37/02	8G01M3/32	9646	T1
8A61P11/00	8A61K31/417	9623	T1
8B01J35/10	8F01N3/023	9696	T1
8C12N5/12	8C07K16/30	9612	T1
8A61P29/00	8C07D417/04	9658	T1
8A61K31/496	8C07D403/06	9664	T1
8A61P19/04	8C07D403/06	9664	T1
8C07K14/59	8C12N15/16	9668	T1
8E06B3/667	8E06B3/667	9692	T1
8C23F11/14	8D07B1/06	9674	T1
8D07B1/06	8D07B1/06	9674	T1
8C07D403/08	8C07D471/22	9676	T1
8C07D498/10	8C07D471/22	9676	T1
8C22B3/24	8C22B3/24	9678	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	9679	T1
8A61P35/00	8C07K16/22	9679	T1
8C12N5/10	8C12N15/00	9680	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9707	T1
8F17C6/00	8F17C6/00	9683	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9684	T1
8C22C21/14	8C22C21/14	9685	T1
8C07F5/00	8A61K9/14	9687	T1

8A61K31/145	8A61K38/08	9689	T1
8C08G63/00	8C07C51/09	9627	T1
8F16L1/032	8H02G1/06	9651	T1
8G05D3/10	8H02G1/06	9651	T1
8A61K31/53	8C07D401/14	9652	T1
8H04N19/176	8H04N19/117	9629	T1
8H04N19/18	8H04N19/18	9632	T1
8H04N19/70	8H04N19/18	9632	T1
8A01N43/40	8C07C311/08	9631	T1
8C07D213/643	8C07C311/08	9631	T1
8A61K39/015	8A61K9/107	9697	T1
8A61K47/26	8A61K9/107	9697	T1
8C22B3/00	8B01D11/00	9610	T1
8C22B3/02	8B01D11/00	9610	T1
8E02D27/12	8B01D11/00	9610	T1
8A61K39/00	8C07K14/54	9614	T1
8C22C38/26	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/42	8C22C38/02	9701	T1
8B01J4/02	8B05D7/22	9705	T1
8A61P35/02	8C07K16/28	9637	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	9638	T1
8A45C9/00	8A45C9/00	9639	T1
8B62K17/00	8A45C9/00	9639	T1
8A61K51/00	8A61K39/395	9640	T1
8B29C53/80	8B29C53/80	9619	T1
8B01F7/00	8B01F7/00	9654	T1
8B01J37/02	8F01N3/023	9696	T1
8C12P21/02	8A61K39/02	9613	T1
8A61K31/426	8C07D417/04	9658	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9665	T1
8A61K39/02	8A61K39/39	9666	T1
8A61C8/00	8A61C8/00	9669	T1
8A61K39/395	8A61K45/06	9694	T1
8C23F11/167	8D07B1/06	9674	T1
8A61K31/245	8C07D471/22	9676	T1
8C07D401/10	8C07D471/22	9676	T1
8C23C4/08	8C23C4/08	9677	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	9679	T1
8A61K39/395	8C12N15/00	9680	T1
8A61P11/06	8C12N15/00	9680	T1
8A61K39/40	8C07K16/12	9681	T1

8A61P3/10	8C07H17/02	9688	T1
8C05G3/08	8C05C3/00	9690	T1
8A61K47/32	8A61K9/00	9691	T1
8A61J11/00	8A61J9/00	9648	T1
8B23D61/18	8H02G1/06	9651	T1
8H02G1/06	8H02G1/06	9651	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	9652	T1
8C07K16/00	8A61K39/00	9653	T1
8A61K31/415	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/4412	8C07D471/14	9661	T1
8A61P13/12	8C07D405/14	9663	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	9663	T1
8A01N43/78	8C07C311/08	9631	T1
8H04N19/136	8H04N19/18	9608	T1
8A61K31/401	8C07D207/40	9634	T1
8A61P31/00	8C07D207/40	9634	T1
8A61K39/39	8A61K9/107	9697	T1
8A61K9/107	8A61K9/107	9697	T1
8C22C38/20	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/28	8C22C38/02	9701	T1
8C22C38/44	8C22C38/02	9701	T1
8A61P5/00	8A61K38/08	9638	T1
8A61K48/00	8A61K31/7105	9618	T1
8B62K15/00	8A45C9/00	9639	T1
8B01D45/06	8B01D45/06	9644	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	9620	T1
8B05B13/00	8G01M3/32	9646	T1
8A61K31/4439	8A61K31/506	9655	T1
8A63F7/24	8A63F5/00	9656	T1
8F01N3/023	8F01N3/023	9696	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	9611	T1
8C07K14/20	8A61K39/02	9613	T1
8C02F1/32	8B01D5/00	9615	T1
8A61P31/16	8A61K31/506	9616	T1
8A61P19/02	8C07D403/06	9664	T1
8A61P3/04	8C07D217/12	9693	T1
8A61P35/00	8C07D217/12	9693	T1
8C07K16/28	8A61K45/06	9694	T1
8A61K49/04	8A61K49/04	9670	T1
8B21C1/00	8D07B1/06	9674	T1
8C07D403/04	8C07D471/22	9676	T1

8C07D403/06	8C07D471/22	9676	T1
8C07D487/22	8C07D471/22	9676	T1
8F01K25/04	8F01K21/00	9682	T1
8A61P11/00	8C07D487/04	9707	T1
8A61P25/04	8A61K9/00	9684	T1
8F16B25/00	8C22C21/14	9685	T1
8A61K49/10	8A61K9/14	9687	T1
8A61K49/18	8A61K9/14	9687	T1
8E04F21/00	8E04F21/00	9647	T1
8A61J11/04	8A61J9/00	9648	T1
8C07C69/54	8C07C51/09	9627	T1
8C21C5/52	8F27B3/18	9628	T1
8F27D17/00	8F27B3/18	9628	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	9629	T1
8C07D471/14	8C07D471/14	9661	T1
8A61K31/4436	8A61K9/20	9662	T1
8C07D417/14	8C07D405/14	9663	T1

8A01N43/36	8C07C311/08	9631	T1
8C07D295/155	8C07C311/08	9631	T1
8E02D27/32	8B01D11/00	9610	T1
8A61M5/31	8A61M5/178	9699	T1
8A61M5/315	8A61M5/178	9699	T1
8B01J19/24	8B05D7/22	9705	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	9637	T1
8A45F4/02	8A45C9/00	9639	T1
8B29C53/66	8B29C53/80	9619	T1
8B29C70/38	8B29C53/80	9619	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	9645	T1
8A61K45/06	8A61K38/47	9645	T1
8B05B13/06	8G01M3/32	9646	T1
8G01M3/32	8G01M3/32	9646	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Rafic Boulos Daou,	C 21C 5/52	9628	T1
Rafic Boulos Daou,	F 27D 17/00	9628	T1
Rafic Boulos Daou,	F 27B 3/26	9628	T1
Rafic Boulos Daou,	F 27B 3/18	9628	T1
ADM WILD Europe GmbH & Co. KG	A 23L 2/56	9622	T1
ADM WILD Europe GmbH & Co. KG	A 23L 2/60	9622	T1
ADM WILD Europe GmbH & Co. KG	A 23L 27/30	9622	T1
AVIO S.p.A.	B 29C 53/66	9619	T1
AVIO S.p.A.	B 29C 53/80	9619	T1
AVIO S.p.A.	B 29C 70/38	9619	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 9/20	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 9/48	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61Q 17/00	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 9/02	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 9/00	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 8/97	9709	T1

Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 8/92	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 8/02	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 47/44	9709	T1
Aboca S.p.A. Società Agricola	A 61K 36/185	9709	T1
Admix, Inc.	B 01F 7/00	9654	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/24	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/54	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/50	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/48	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/46	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/44	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/42	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/28	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/26	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/20	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/06	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/04	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/02	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 22C 38/00	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 21D 8/02	9701	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 21D 6/00	9701	T1
Akbayir Holding UG	F 03B 17/04	9700	T1
Akbayir Holding UG	H 02K 53/00	9700	T1
Amgen Inc.	A 61K 38/20	9703	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/55	9703	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	A 61P 35/02	9637	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28	9637	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/46	9637	T1
Astellas Pharma Inc.	C 12P 21/08	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07K 16/46	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07K 16/28	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 11/06	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	C 12N 15/09	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	C 12N 5/10	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	C 12N 15/00	9680	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 39/395	9680	T1
BIAL - Portela & CA., S.A.	A 61K 31/417	9623	T1
BIAL - Portela & CA., S.A.	A 61K 31/4178	9623	T1
BIAL - Portela & CA., S.A.	A 61K 45/06	9623	T1
BIAL - Portela & CA., S.A.	A 61P 11/00	9623	T1
BIAL - Portela & CA., S.A.	A 61P 9/10	9623	T1

BRAUN Maschinenbau GmbH	A 01G 17/00	9708	T1
BRAUN Maschinenbau GmbH	A 01B 69/00	9708	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 413/14	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 417/14	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 405/14	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 405/04	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 9/12	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 9/10	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 13/12	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/43	9663	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/22	9679	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 35/00	9679	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 39/395	9679	T1
Bracco Imaging S.p.A.	C 07F 5/00	9687	T1
Bracco Imaging S.p.A.	A 61K 49/18	9687	T1
Bracco Imaging S.p.A.	C 07C 227/40	9687	T1
Bracco Imaging S.p.A.	A 61K 9/14	9687	T1
Bracco Imaging S.p.A.	A 61K 9/00	9687	T1
Bracco Imaging S.p.A.	A 61K 49/10	9687	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 39/395	9665	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 16/28	9665	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 35/00	9665	T1
CERA GmbH	E 06B 3/667	9692	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/53	9633	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07B 59/00	9633	T1
Cancer Research Technology Limited	C 07D 417/14	9633	T1
Cancer Research Technology Limited	A 61K 31/501	9633	T1
CarbonX IP B.V.	C 09K 5/14	9706	T1
CarbonX IP B.V.	H 01B 1/04	9706	T1
CarbonX IP B.V.	H 01M 4/92	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 01J 37/02	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 01J 35/00	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 01J 23/42	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 01J 21/18	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 01J 20/20	9706	T1
CarbonX IP B.V.	B 82Y 30/00	9706	T1
Chen, Po-Hui	B 01D 45/06	9644	T1
Chen, Po-Hui	B 01D 45/08	9644	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61P 1/00	9707	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/519	9707	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61P 11/00	9707	T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 487/04	9707	T1
Codexis, Inc.	C 12N 9/88	9698	T1
DellCron Innovation AB	F 16L 1/032	9651	T1
DellCron Innovation AB	E 02F 9/24	9651	T1
DellCron Innovation AB	E 02F 5/12	9651	T1
DellCron Innovation AB	H 02G 9/06	9651	T1
DellCron Innovation AB	H 02G 1/06	9651	T1
DellCron Innovation AB	E 02F 5/10	9651	T1
DellCron Innovation AB	G 02B 6/50	9651	T1
DellCron Innovation AB	B 23D 59/00	9651	T1
DellCron Innovation AB	B 23D 61/18	9651	T1
DellCron Innovation AB	E 02F 5/08	9651	T1
DellCron Innovation AB	G 05D 3/10	9651	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 417/04	9658	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 263/42	9658	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/426	9658	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	A 61P 29/00	9658	T1
Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co.	C 22C 21/16	9685	T1
Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co.	C 22C 21/14	9685	T1
Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co.	F 16B 25/00	9685	T1
Duke University	A 61K 45/06	9645	T1
Duke University	A 61K 38/47	9645	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 295/096	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	A 01N 43/54	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	A 01N 43/40	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	A 01N 43/36	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	A 01N 41/06	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07C 311/08	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 207/325	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 207/335	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 213/643	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 239/34	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 277/66	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	A 01N 43/78	9631	T1
Elanco Tiergesundheits AG	C 07D 295/155	9631	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 3/10	9688	T1
Eli Lilly and Company	C 07H 17/02	9688	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/7056	9688	T1
Elsner Global LLC	A 61C 13/34	9669	T1
Elsner Global LLC	A 61C 13/00	9669	T1
Elsner Global LLC	A 61C 8/00	9669	T1

Epizyme, Inc.	A 61P 7/06	9693	T1
Epizyme, Inc.	A 61P 35/00	9693	T1
Epizyme, Inc.	A 61P 3/10	9693	T1
Epizyme, Inc.	A 61P 3/04	9693	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 405/12	9693	T1
Epizyme, Inc.	A 61K 31/472	9693	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 217/12	9693	T1
Epizyme, Inc.	C 07D 401/12	9693	T1
Epizyme, Inc.	A 61K 31/4725	9693	T1
Ethris GmbH	A 61K 31/7105	9618	T1
Ethris GmbH	A 61K 48/00	9618	T1
EuroChem Agro GmbH	C 05G 3/08	9690	T1
EuroChem Agro GmbH	C 05C 3/00	9690	T1
EuroChem Agro GmbH	C 05C 1/02	9690	T1
EuroChem Agro GmbH	C 07B 41/08	9690	T1
EuroChem Agro GmbH	C 07D 231/12	9690	T1
Evonik Degussa GmbH	H 01L 35/34	9677	T1
Evonik Degussa GmbH	H 01L 35/08	9677	T1
Evonik Degussa GmbH	C 23C 4/08	9677	T1
Gerasimenko, Vadim Mikhailovich	A 61F 6/00	9659	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 295/096	9675	T1
Heat Source Energy Corp.	F 01K 25/04	9682	T1
Heat Source Energy Corp.	F 01K 21/00	9682	T1
Hero AG	A 61J 9/00	9648	T1
Hero AG	A 61J 11/04	9648	T1
Hero AG	A 61J 9/04	9648	T1
Hero AG	A 61J 11/00	9648	T1
ITCiCo Spain, S.L.	B 60W 30/14	9671	T1
ITCiCo Spain, S.L.	G 08G 1/052	9671	T1
ITCiCo Spain, S.L.	G 08G 1/0962	9671	T1
Icon Bioscience, Inc.	A 61M 5/315	9699	T1
Icon Bioscience, Inc.	A 61M 5/31	9699	T1
Icon Bioscience, Inc.	A 61M 5/178	9699	T1
Immunogen, Inc.	A 61K 39/395	9640	T1
Immunogen, Inc.	A 61K 51/00	9640	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 47/26	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 9/107	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 9/113	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 39/12	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 39/015	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 39/00	9697	T1

Infectious Disease Research Institute	A 61K 47/24	9697	T1
Infectious Disease Research Institute	A 61K 39/39	9697	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/245	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/50	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 519/00	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 498/22	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/501	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 45/06	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 401/04	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 401/08	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 401/10	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 401/12	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 403/04	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 403/06	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 403/08	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 471/22	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 487/18	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 487/22	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 498/08	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 498/10	9676	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 498/18	9676	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61K 31/401	9634	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61P 31/00	9634	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 207/40	9634	T1
KAI Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 3/14	9638	T1
KAI Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/08	9638	T1
KAI Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 7/06	9638	T1
KAI Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 5/00	9638	T1
KAI Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 5/20	9638	T1
Kannegießer, Jan	C 09K 3/18	9672	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/496	9664	T1
Les Laboratoires Servier	C 07D 403/06	9664	T1
Les Laboratoires Servier	A 61P 19/04	9664	T1
Les Laboratoires Servier	A 61P 19/02	9664	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/82	9629	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/61	9629	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/593	9629	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/176	9629	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/159	9629	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/117	9629	T1
MMV Medicines for Malaria Venture	C 07D 401/14	9626	T1

MSD Italia S.r.l.	A 61P 35/00	9704	T1
MSD Italia S.r.l.	C 07D 401/10	9704	T1
MSD Italia S.r.l.	A 61P 29/00	9704	T1
MSD Italia S.r.l.	A 61K 31/4439	9704	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/00	9667	T1
MacroGenics, Inc.	A 61K 39/00	9653	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/00	9653	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/28	9653	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/32	9653	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/44	9653	T1
MedImmune Limited	C 07K 14/435	9635	T1
NG, Tat Yung	B 01D 5/00	9615	T1
NG, Tat Yung	A 61L 9/22	9615	T1
NG, Tat Yung	C 02F 1/44	9615	T1
NG, Tat Yung	C 02F 1/32	9615	T1
NG, Tat Yung	C 02F 1/18	9615	T1
NG, Tat Yung	F 24F 3/14	9615	T1
NG, Tat Yung	E 03B 3/28	9615	T1
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH	A 63F 9/00	9656	T1
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH	A 63F 5/00	9656	T1
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH	A 63F 7/24	9656	T1
NV Bekaert SA	C 23F 11/14	9674	T1
NV Bekaert SA	C 23F 11/167	9674	T1
NV Bekaert SA	B 21C 9/02	9674	T1
NV Bekaert SA	C 10M 173/02	9674	T1
NV Bekaert SA	D 07B 1/06	9674	T1
NV Bekaert SA	B 21C 1/00	9674	T1
Nanobiotix	A 61P 35/00	9670	T1
Nanobiotix	A 61K 49/04	9670	T1
Nektar Therapeutics	C 08G 65/329	9642	T1
Nektar Therapeutics	C 08G 65/333	9642	T1
NoNO Inc.	A 61K 38/17	9620	T1
NoNO Inc.	A 61K 38/49	9620	T1
NoNO Inc.	A 61P 25/00	9620	T1
NoNO Inc.	A 61M 31/00	9620	T1
NoNO Inc.	A 61P 9/10	9620	T1
Norgine BV	A 61K 9/08	9686	T1
Norgine BV	A 61K 47/26	9686	T1
Norgine BV	A 61K 47/10	9686	T1
Norgine BV	A 61K 31/77	9686	T1
Norgine BV	A 61K 31/765	9686	T1

Norgine BV	A 61K 31/375	9686	T1
Norgine BV	A 61K 33/14	9686	T1
NovaBiotics Limited	A 61K 45/06	9689	T1
NovaBiotics Limited	A 61P 31/04	9689	T1
NovaBiotics Limited	C 07K 7/08	9689	T1
NovaBiotics Limited	A 61K 38/10	9689	T1
NovaBiotics Limited	A 61K 31/145	9689	T1
NovaBiotics Limited	A 61K 38/08	9689	T1
Novartis AG	A 61K 31/4439	9655	T1
Novartis AG	A 61K 31/506	9655	T1
Novartis AG	A 61K 31/517	9655	T1
Novartis AG	A 61P 35/00	9655	T1
Novo Nordisk A/S	A 61P 3/10	9609	T1
Novo Nordisk A/S	A 61K 47/00	9609	T1
Novo Nordisk A/S	A 61K 38/26	9609	T1
Novomer, Inc.	C 08G 63/00	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07D 305/12	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07D 301/08	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07C 51/09	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07C 69/54	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07C 67/03	9627	T1
Novomer, Inc.	C 07C 57/04	9627	T1
Oncocutics, Inc.	C 07D 471/14	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61P 35/00	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/196	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/415	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/44	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/4412	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 45/06	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/519	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/555	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/69	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/706	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/7068	9661	T1
Oncocutics, Inc.	A 61K 31/4418	9661	T1
Outotec (Finland) Oy	E 02D 27/12	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	E 02D 27/32	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 11/00	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 11/04	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 21/00	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	B 03B 5/60	9610	T1

Outotec (Finland) Oy	B 65D 88/12	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/00	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/02	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/22	9610	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/00	9678	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/24	9678	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 31/542	9691	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/10	9691	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/26	9691	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 47/32	9691	T1
Pharmathen S.A.	A 61K 9/00	9691	T1
Proteostasis Therapeutics, Inc.	A 61P 25/28	9650	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45C 13/02	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45C 13/10	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45C 13/26	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45C 5/14	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45C 9/00	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	B 62K 17/00	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45F 4/02	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45F 4/12	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	B 62D 51/02	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	B 62K 13/00	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	B 62K 15/00	9639	T1
Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd.	A 45F 3/04	9639	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 5/0735	9621	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	9630	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/725	9630	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	9630	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/705	9630	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	9673	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/00	9673	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	9673	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/90	9702	T1
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/06	9695	T1
Rigel Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/6561	9695	T1
SOL S.p.A.	F 17C 6/00	9683	T1
SSERTSON GROUP	A 45D 24/04	9657	T1
SSERTSON GROUP	A 01K 13/00	9657	T1
SSERTSON GROUP	A 45D 24/30	9657	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/136	9608	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/19	9608	T1

Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/18	9608	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	9608	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9608	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/13	9608	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	9632	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	9632	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/136	9632	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/13	9632	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	9632	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/18	9632	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	A 61K 39/00	9614	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	C 07K 16/28	9614	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	C 07K 16/24	9614	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	C 07K 14/715	9614	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	C 07K 14/54	9614	T1
Singapore Health Services Pte Ltd	C 12N 15/113	9614	T1
Stichting Sanammad	A 61K 31/352	9684	T1
Stichting Sanammad	A 61K 9/00	9684	T1
Stichting Sanammad	A 61P 25/04	9684	T1
Stichting Sanammad	A 61P 29/00	9684	T1
Sun Patent Trust	H 04L 5/00	9617	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/30	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/28	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 12N 5/12	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/00	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/18	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 45/06	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 51/10	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61P 35/00	9612	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/395	9612	T1
Theracos Sub, LLC	C 07D 309/10	9624	T1
Theracos Sub, LLC	A 61K 31/70	9624	T1
Theracos Sub, LLC	A 61P 3/00	9624	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 47/02	9662	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 9/20	9662	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 9/00	9662	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/4436	9662	T1

Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61P 3/10	9662	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 47/12	9662	T1
Trophogen Inc.	C 12N 15/16	9668	T1
Trophogen Inc.	C 07K 14/59	9668	T1
Trophogen Inc.	A 61K 38/00	9668	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/28	9694	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 14/705	9694	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 45/06	9694	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 39/395	9694	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 39/00	9694	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61P 35/00	9641	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 39/395	9641	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61P 37/06	9641	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/24	9641	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12N 15/13	9641	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 39/40	9681	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/12	9681	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61P 31/04	9681	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 23/72	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01D 53/94	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/02	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	F 01N 3/035	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 35/10	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	F 01N 3/20	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/76	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/85	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	F 01N 3/023	9696	T1
Umicore AG & Co. KG	F 01N 3/28	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	G 01M 3/32	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 05D 7/00	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 05C 7/04	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 05B 13/06	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 05B 13/00	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/02	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 35/04	9646	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/78	9643	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/85	9643	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 29/83	9643	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 19/24	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 35/04	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/03	9705	T1

Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/08	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/02	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	C 10G 1/02	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 05D 7/22	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 4/02	9705	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 4/00	9705	T1
United States Gypsum Company	E 04F 21/165	9647	T1
United States Gypsum Company	E 04F 21/00	9647	T1
Université de Strasbourg	C 12N 15/113	9611	T1
Valneva Austria GmbH	A 61K 39/02	9613	T1
Valneva Austria GmbH	C 07K 14/20	9613	T1
Valneva Austria GmbH	C 07K 16/12	9613	T1
Valneva Austria GmbH	C 12N 15/70	9613	T1
Valneva Austria GmbH	C 12P 21/02	9613	T1
Valneva Austria GmbH	C 12N 5/07	9613	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/506	9616	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61P 31/16	9616	T1
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	H 01R 9/24	9636	T1
Wyeth LLC	C 07D 401/14	9652	T1
Wyeth LLC	A 61K 31/53	9652	T1
Wyeth LLC	A 61P 35/00	9652	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/00	9666	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/39	9666	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/02	9666	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/012	9666	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2019/78** (220) 18/01/2019
(442) 31/10/2019
(731) **ПхармаС Лекови ДООЕЛ бул. 9-ми
Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000,
Скопје, МК**
(740) Литовин Христина бул.8-ми
Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000,
Скопје
(540)

Respulex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
употреба во медицина; диетални состојки
за медицински потреби, храна за
доенчиња, додатоци во исхраната;
диететски додатоци, прехранбени
додатоци за примена во медицината;
фластери, материјали за преврска;
материјали за пломбирање заби и за
забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/79** (220) 18/01/2019
(442) 31/10/2019
(731) **ПхармаС Лекови ДООЕЛ бул. 9-ми
Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000,
Скопје, МК**
(740) Литовин Христина бул.8-ми
Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000,
Скопје
(540)

Kordah

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
употреба во медицина; диетални состојки
за медицински потреби, храна за
доенчиња, додатоци во исхраната;

диететски додатоци, прехранбени
додатоци за примена во медицината;
фластери, материјали за преврска;
материјали за пломбирање заби и за
забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/241** (220) 20/02/2019
(442) 31/10/2019
(731) **Siemens Aktiengesellschaft Werner-
von-Siemens-Straße 1, 80333, München,
DE**
(740) Адвокатско друштво Величковски
Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
Скопје
(540)

SIREPHOS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
апарати за употреба во медицинска
анализа; апарат за тестирање за
медицински цели; дијагностички апарати
за медицински цели; рентгенски апарати
за медицински цели; радиолошки апарат
за медицински цели

(210) **TM 2019/329** (220) 14/03/2019
(442) 31/10/2019
(731) **Трница ДОО с. Трница, Маврово и
Ростуша, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива, зелена, црна, златно жолта

(531) 03.04.11;06.01.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 полномасно полутврдо сирење со нане и босилек, овчи кашкавал со потекло од подрачјето на Кораб

(210) ТМ 2019/330 (220) 14/03/2019

(442) 31/10/2019

(731) Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива, зелена, виолетова, црна, златно жолта

(531) 03.04.11;06.01.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 полномасно полутврдо сирење со мајчина душица и магнонос, овчи кашкавал со потекло од подрачјето на Кораб

(210) ТМ 2019/624 (220) 10/05/2019

(442) 31/10/2019

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

ZANIDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи наменети за лечење на епилепсија

(210) ТМ 2019/687 (220) 21/05/2019

(442) 31/10/2019

(731) ДПТУ Фармаген ДООЕЛ Скопје ул. 9-ти Мај 22Б/2, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела, црвена

(531) 25.01.19;26.11.09;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2019/723 (220) 28/05/2019

(442) 31/10/2019

(731) ПхармаС Лекови дооел Скопје Бул. 8-ми Септември бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје, МК

(740) Весна Јаковска Бул. 8-ми Септември бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје

(540)

Alaphion

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицина; диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната;

диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината;

фластери, материјали за преврска; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 35 услуги при промет на големо и мало: фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за употреба во медицина; диетални состојки за медицински потреби, додатоци во исхраната; диететски додатоци, прехранбени додатоци за примена во медицината; фластери, материјали за преврска; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/748** (220) 03/06/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје Партизански Одреди 106 1/3, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) темно и светло, зелена и сина

(531) 21.01.17;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/771** (220) 13/06/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески бр, 36 Б, 1000, Скопје, МК**
 (540)



DELO.MK

(591) сина, бела

(531) 01.05.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 публикации, часописи, магазини, книги и сите видови на печатени производи; хартија и производи од хартија кои не се опфатени со другите класи; прибор за пишување; фотографии
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување на јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за продажба; услуги за следење на печатените вести; услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, кондиторски производи, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, вино и други

алкохолни пијалаци; храна за животни;
апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; машини за
сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; куќни или кујнски
апарати и садови за домаќинството;
апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење; фармацевтски и ветеринарни
препарати; додатоци во исхраната;
витамини, минерали; цигари, тутун и
тутунски производи; земјоделски,
градинарски и шумски продукти; средства
за белење и други супстанции за перење,
средства за лична хигиена, парфимериски
производи; текстил и текстилни производи;
предмети од пластика; играчки; предмети
за подарок; канцелариски материјали;
предмети за домаќинствата; фунгициди,
инсектициди и хербициди за земјоделска и
градинарска употреба; бои и лакови
кл. 41 објавување на текстови, книги,
публикации, часописи и весници,
вклучително и објавување преку глобална
компјутерска мрежа во електронски облик,
електронски публикации; издавање книги,
публикации, часописи и весници; обука;
стручно оспособување; образовни услуги;
забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2019/862** (220) 11/07/2019
(442) 31/10/2019

(300) 88/351,140 21/03/2019 US

(731) **Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway
Santa Monica, California 90404, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен
фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



(591) корална, пурпурна

(531) 05.05.19;25.03.03;27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
употреба во третманот на рак;
фармацевтски препарати за
имунотерапија, вклучувајќи клеточна
терапија и генска терапија; биолошки
препарати за третман на рак
кл. 44 овозможување медицински
информации и информации за
здравствена нега; овозможување
медицински информации од областа на
фармацевтици и клеточна терапија

(210) **TM 2019/863** (220) 11/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **CARTER MOBILYA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ BAĞLAR MAH. MIMAR
SINAN CAD. G PLUS A BLOCK 37/1 222
Bagcilar, Istanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта, бела

(531) 26.01.12;26.01.24;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; канцелариски мебел клупи
[мебел]; училишен мебел полица[мебел];
мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел];
ногари за мебел ногалки за мебел работни
маси [мебел];мебел на дување подвижни
прегради [мебел];
изложбени витрини [мебел]; врати за
мебел мебел од метал носачи за мебел,

неметални шкафови за регистри [мебел];
 потпирачи за глава [мебел];
 ногарки за маси [мебел]; колички за
 послужување [мебел]; плакари за крпи
 [мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за
 сечење [мебел]; колички за компјутери
 [мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел];
 држачи за саксии [мебел];
 заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби
 од пластика за мебел прегради од дрво за
 мебел полици за шкафови за картотеки
 [мебел]; внатрешни ролетни за прозорци
 [ролетни] [мебел]; колички на тркалца за
 послужување [мебел];
 опрема за мебел што не е од метал
 тркалца за мебел што не се од метал
 душеци за спиење кревети; детски
 креветчиња опрема за кревети што не е од
 метал
 кл. 37 одржување мебел
 кл. 42 дизајнирање; графички дизајн;
 архитектура; внатрешно уредување

(210) **TM 2019/864** (220) 11/07/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **CARTER MOBILYA SANAYI VE
 TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKİYE
 CUMHURİYETİ
 BAGLAR MAH. MIMAR SINAN CAD. G
 PLUS A BLOCK 37/1 222 Bagcilar,
 Istanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
 Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)

CARTER

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 20 мебел; канцелариски мебел клупи
 [мебел]; училишен мебел полици [мебел];
 мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел];
 ногари за мебел ногалки за мебел работни
 маси [мебел]; мебел на дување подвижни
 прегради [мебел];

изложбени витрини [мебел]; врати за
 мебел мебел од метал носачи за мебел,
 неметални шкафови за регистри [мебел];
 потпирачи за глава [мебел];
 ногарки за маси [мебел]; колички за
 послужување [мебел]; плакари за крпи
 [мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за
 сечење [мебел]; колички за компјутери
 [мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел];
 држачи за саксии [мебел];
 заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби
 од пластика за мебел прегради од дрво за
 мебел полици за шкафови за картотеки
 [мебел]; внатрешни ролетни за прозорци
 [ролетни] [мебел]; колички на тркалца за
 послужување [мебел];
 опрема за мебел што не е од метал
 тркалца за мебел што не се од метал
 душеци за спиење кревети; детски
 креветчиња опрема за кревети што не е од
 метал
 кл. 37 одржување мебел
 кл. 42 дизајнирање; графички дизајн;
 архитектура; внатрешно уредување

(210) **TM 2019/865** (220) 11/07/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **Друштво за трговија на големо и
 мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул.
 Првوماјска бб, Скопје, МК**

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул.
 Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
 (540)

Taze

(591) бела, црна, црвена, портокалова,
 жолта


(531) 01.15.05;27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) ТМ 2019/869 (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Владимир Вуксановиќ ул. Васил Ѓоргов 33-А-58, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) зелена, црвена, црна, бела, жолта

(531) 05.09.00;27.05.17;29.01.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течно органско микробиолошко ѓубриво од калифорниски црви/ѓубриво од животинско потекло

(210) ТМ 2019/870 (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **ЛИОН ДОО ул. "Ленинова" бр. 1, 2200, Св. Николе, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

LEONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз; пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2019/872 (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Марија Јосифоска ул.2 бр. 48, Визбегово, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена и златна

(531) 03.07.00;29.01.01;29.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење и управување, компјутерско рекламирање преку интернет, интернет продажба

(210) ТМ 2019/873 (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.**



**Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

PYNETRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/874** (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

DIASTOP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/875** (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

DIASTOP Direct

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/876** (220) 12/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК**
(540)

NUTRIFERT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 минерални ѓубрива

(210) **TM 2019/877** (220) 15/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BOTTE DEI CONTI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива),
особено вина

(210) **TM 2019/878** (220) 15/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CASALE AI CAMPI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива),
особено вина

(210) **TM 2019/879** (220) 15/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GIULIO PASOTTI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива),
особено вина

(210) **TM 2019/880** (220) 16/07/2019
(442) 31/10/2019
(731) **VEM Ilac San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Tygex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/881** (220) 17/07/2019
(442) 31/10/2019
(300) 88/315.073 25/02/2019 US
(731) **Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation) 2400 Broadway, Santa Monica, California 90404, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, светло сина, црвена и бела
(531) 26.03.00;27.01.00;27.05.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено, препарати за употреба во третман на канцер и тумори; фармацевтски препарати за имунотерапија, вклучително Т-клеточна терапија
кл. 44 обезбедување медицински информации; обезбедување веб страна што содржи медицински информации;

обезбедување услуги на медицински информации, консултации и совети;
собирање и зачувување биолошко ткиво, крв и клетки

(210) **TM 2019/882** (220) 17/07/2019
(442) 31/10/2019
(731) **Которчевиќ Марјан ул. Мирче Оровчанец бр. 1-10, Скопје, МК**
(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(531) 06.19.17;26.01.04;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика,

магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/883** (220) 17/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability company incorporated under the Laws of Sri Lanka) of No. 146, Dawson Street, Colombo 02, LK**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) жолта, црна и бела
(531) 02.01.25;27.05.25;29.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 градежни материјали (неметални); неметални цврсти цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални преносливи градби; градежни материјали, не од метал/конструктивни материјали, не

од метал; споменици, не од метал; резервоари за вода под притисок; цевки за вода, не од метал; вентили за водоводни цевки, не од метал или пластика

(210) **TM 2019/886** (220) 18/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ УЛ. ПРОХОР ПЧИНСКИ БР. 115, ЧАИР, Скопје, МК**
(540)



(591) розева и бела
(531) 26.04.02;27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво или од пластика, текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети; покривки за маси, завеси, лустери, коринизи метални, пластични и дрвени, осветлување, сијалички, шини, штекери, прекидачи, кабли, бебешки текстил, домашен текстил, постелнини, прекривки, материјали за завеси

(210) ТМ 2019/888 (220) 18/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) Милосављевиќ Игор бул. Моша
Пијаде бр. 4/1-19, Кавадарци, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 17.05.09;25.07.03;27.01.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфери и патни торби, спортски
торби, ранци

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; увоз-извоз и трговија на мало и
големо со облека, обувки и капи, куфери и
патни торби, спортски торби, ранци

(210) ТМ 2019/889 (220) 19/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji
Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, CN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 25.03.15;27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 смартфони; мобилни телефони;
целуларни телефони; апарати за глобално
позиционирање (ГПС); следачи на
активност за носење; заштитни филмови
адаптирани за смартфони; капацы за

смартфони; футроли за смартфони;
заштитни навлаки за телефони; мрежни
комуникациски направи; заштитни
филмови адаптирани за екрани за
смартфони; интерактивни тач скрин
терминали; хуманоидни роботи со
вештачка интелигенција; софтвер за
мобилни телефони кој може да се
презема; смартчасовници (обработка на
податоци)

(210) ТМ 2019/890 (220) 22/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје
ул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина

(531) 21.03.25;24.15.21;27.05.25;29.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање

кл. 39 камионски транспорт, експрес
транспорт, шлеп служба и мобилнс
гаранција; курирски услуги; логистички
услуги за транспорт

(210) ТМ 2019/891 (220) 23/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13
60-198 Poznan, PL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GINKOFAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/892** (220) 23/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

EXENATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/893** (220) 23/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CLOVATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/894** (220) 23/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

AVIRAVIR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/895** (220) 23/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NOSPAZM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/897** (220) 24/07/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Сотир Сотировски ул. Самоилова**
бр. 116, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина, бела
(531) 17.05.09;25.07.03;27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 рачни, рачно покренувачки алати и
нивни резервни делови
кл. 9 грамофонски плочи, касети, видео
касети, оптички дискови, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање звук,
компакт дискови [аудио-видео] и останати
записи на звук и слики, УСБ-приклучоци
кл. 16 налепници, печатени работи,
фотографии, производи од хартија и

картон (кои не се опфатени со другите класи), билети, брошури, летоци, печатени материјали, постери, материјал за настава и обука (освен апарати), пластични материјали за амбалажа, клишиња и производи за повез на книги
 кл. 17 предмети од пластика (полупреработени)
 кл. 35 реклама и пропаганда, организирање изложби, промоции и модни ревији, маркетинг, односи со јавноста, промовирање на продажба за трети лица, рекламирање, телевизиско рекламирање, претставување на производитите, продукција на програми за телевизиска продажба, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), лепење плакати, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, објавување рекламни текстови
 кл. 41 забава, известување за забави, организирање и водење концерти, продавање билети [забава] разонода, услуги на резервирање на билети за концерти, електронско издаваштво, забави (планирање забави), известување за забави, известување за рекреација, изнајмување аудио опрема, изнајмување звучни записи, обезбедување услуги за караоке, продукција на шоу програми, продукција на музика, продукција на радио и телевизиски програми, резервирање места за шоу програми, снимање видеоленти, агенција за резервација на билети, услуги на агенција за резервација на билети

(210) ТМ 2019/898 (220) 25/07/2019
 (442) 31/10/2019

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
 Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

PO!BANCHO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) ТМ 2019/899 (220) 25/07/2019
 (442) 31/10/2019

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
 Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, МК
 (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

MomentNice

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 бисквити, бисквити петит-бер, вафли, колачиња, пралини, слатки торти, чоколадо

(210) ТМ 2019/901 (220) 26/07/2019
 (442) 31/10/2019

(731) Merryvale Limited 1 Mapp Street,
 Belize City, BZ
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(531) 01.01.00;27.05.17;29.01.08

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски програми и компјутерски софтвер, вклучувајќи софтвер кој може да се презема од Интернет; мобилни апликации за целуларни телефони, таблети и други рачни направи; интерактивни компјутерски системи, сите поврзани или кои се однесуваат на коцкање или обложување, услуги за разонода и забава, игри, игри со карти, бинго игри, казино игри и спортско обложување

кл. 41 забава; спортски и културни активности; услуги за онлајн играње, коцкање и обложување; услуги за коцкање и играње за работа на компјутеризирано бинго, онлајн бинго мрежи, виртуелни слот машини и други инстант игри на добивка; спортско обложување и лотарии и онлајн услуги на спортско обложување; обезбедување казино игри вклучувајќи рулет игри, слот машини, бинго игри, блек џек, кено, бакара, гребки, покер игри и спортско обложување; обезбедување покер игри на кои може да им се пристапи преку мрежа од страна на корисниците на мрежата; обезбедување на игри со карти со повеќе играчи на кои може да им се пристапи преку мрежа од страна на корисниците на мрежата; организирање, продуцирање и презентирање на турнири, натпревари, игри и настани; услуги на забава и интерактивна забава; организирање на забава, разонода, натпревари, игри, коцкање, обложување, игри со карти, спортско обложување и лотарии; вклучително и обезбедување на сите споменати услуги преку различни технолошки платформи, вклучувајќи без ограничување преку телефонија, мобилни или рачни направи или обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или преку интернет; услуги на помош и

советување и обезбедување информации поврзани со сите споменати услуги

(210) ТМ 2019/902 (220) 26/07/2019

(442) 31/10/2019

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузманоски бр. 1, Прилеп, МК
(540)



(591) црвена, црна, бела, златна, кафена

(531) 19.07.00; 26.01.00; 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2019/910 (220) 29/07/2019

(442) 31/10/2019

(300) 88/325082 04/03/2019 US

(731) Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US

(740) Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1 , 1000, Скопје
(540)



REIGN

(531) 24.09.05;24.09.09;27.05.11;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 фитнес пијалаци

(210) **TM 2019/911** (220) 29/07/2019

(442) 31/10/2019

(300) 88/325087 04/03/2019 US

(731) **Reign Beverage Company LLC 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**

(740) Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1 , 1000, Скопје (540)



(591) сина, црна и жолта

(531) 24.09.05;27.05.11;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 фитнес пијалаци

(210) **TM 2019/912** (220) 30/07/2019

(442) 31/10/2019

(731) **СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ ул. Јован Поповиќ бр. 8, 1300, Куманово, МК** (540)



(591) сина, жолта, црвена, бела, црна

(531) 26.04.15;27.05.17;29.01.02;29.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели и везови, конец за

плетење, панделки и гајтани

(210) **TM 2019/924** (220) 05/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) **International Foodstuffs Co LLC P.O. Box No. 4115, Sharjah, AE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

TIFFANY BREAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, слатки, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпагети, вермичели, квасец, прашок за пециво и други состојки за пециво, преливи за салата, мајонез, оцет, кечап и сосови (мирудии), производи од тесто припремени за готвење, замрзнато тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, немлечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, ледени десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго (sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн сируп (treacle), сол, сенф, брашно направено од житарици, зачини, хранливи

пијалаци (од жито и билки), сос од месо (Grayies), чај од билки, мед

(210) **TM 2019/925** (220) 05/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **International Foodstuffs Co LLC P.O. Box No. 4115, Sharjah, AE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

QUANTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чоколади, слаткарски производи, слатки, бисквити (сите видови), торти, тестенини, макарони, нудли, инстант нудли, шпагети, вермичели, квасец, прашок за пециво и други состојки за пециво, преливи за салата, мајонез, оцет, кечап и сосови (мирудии), производи од тесто припремени за готвење, замрзнато тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, немлечни замрзнати десерти, замрзнати овошни десерти, ледени десерти, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго (sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн сируп (treacle), сол, сенф, брашно направено од житарици, зачини, хранливи пијалаци (од жито и билки), сос од месо (Grayies), чај од билки, мед

(210) **TM 2019/933** (220) 07/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Карев Константин ул. 11ти Октомври 6/2-11, 1480, Гевгелија, МК** (540)

МАФЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 замени за млеко кандирано овошје кефир [пијалок од млеко]; кондензирано млеко кори од овошје; мали парчиња храна од овошје; маргарин; мармалад; масла за јадење; милк-шејк; млеко; млеко од бадем за кулинарска употреба; млеко од кикирики; млеко од кикирики за кулинарска употреба млеко од ориз; млеко од соја; млечни пијалаци во кои преовладува млеко; млечни ферменти за кулинарска употреба; намази на база на јаткасти плодови; нискокалоричен чипс од компир; овесно млеко; овошни желеа; овошни каши; овошни салати; овошје, варено; овошје во конзерви; овошје, конзервирано; овошје конзервирано во алкохол; оризово млеко за употреба во кулинарството; павлака [млечни производи]; пире од јаболка; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на кокосово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики; производи од млеко протеинско млеко растителна павлака; семки, подготвени; сончогледово семе, подготвено; суво грозје; ферментирано млеко [потквасено]; чипс од компири чипс од овошје; јаткасто овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; јогурт
кл. 30 апва;ароматични градинарски тревки, конзервирани;ароматични подготовки за исхрана;ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла;ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла;ароми на кафе [ароми];ароми, со исклучок на есенцијални масла;бадемови слатки [тестенини];бакардан;бисквити;бисквити петит-бер;бонбони;вафли;високопротеински плочки од житарки гуми за жвакање што не се за медицинска употреба;двопек;десерт во форма на мус [слатки];десерт со мраз,

овошен сок и шеќер;замена за кафе;замрзнат јогурт [вид сладолед];замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е ориз;замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина;зачини;земички;златен сируп [сируп од меласа];какао;карамели [бонбони];кафе;кафе (непржено кафе);кечап [сос];колач;колач од ориз колачиња од слад крекери;крем пудинг;леден чај;мали кифли [печива];мали парчиња храна од жита;мали парчиња храна од ориз;мусли;намази на база на чоколада пастили [слаткарски производи];пеперминт бонбони;пијалаци од какао со млеко;пијалаци од кафе со млеко;пијалаци што се на основа на кафе;пијалаци што се на основа на чоколадо;пијалаци што се на основа на какао;пијалаци што се на основа на чај;плочки од житарки;подготовки од жита;пралини;прашок за колач;растителни подготовки како замени за кафе сладолед;слаткарски производи слаткарски производи од кикиритки слатки;слатки за украсување божикни елки;слатки од бадем;фондани [слаткарски производи];храна од овес цикорија [замена за кафе];чајни колачиња;чипс [производи од житарици];чоколаден мус;чоколадни пијалаци со млеко;чоколадо кл. 43 бифеа; кафетерии [експрес ресторани]; летувалишта; мотели; пансиони; пансиони за сместување животни ресторани; ресторани со самопослужување; рецепциски услуги за привремено сместување [управување со пристигнувања и заминувања];

служење храна и пијалаци;
снек-барови;
услуги во барови;
услуги на вашоку ресторан;
услуги на камповите за летување;
хотели

(210) **TM 2019/934** (220) 07/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, темно црвена, бела, виолетова, сребрена

(531) 19.03.03;19.03.21;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински пасти за заби и немедицински средства за плакнење на уста

(210) **TM 2019/936** (220) 08/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) **BIOSENSE WEBSTER, INC. 31 Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 92618, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

CARTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински уреди, имено,
медицински дијагностички системи за
мапирање

(210) **TM 2019/937** (220) 07/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Allied Beverages Adriatic d.o.o**
Batajniki drum 18, 11080 Zemun,
Belgrade, RS

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

СЕКОГАШ СО ТЕБЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци, вклучувајќи вода за
пиење, вода со вкус, минерална и
газирана вода; други безалкохолни
пијалаци, вклучувајќи безалкохолни
пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци
за спортисти; овошни пијалаци и џусеви
вклучувајќи кокосова вода; сирупи,
концентрати, прашоци и други препарати
за подготовка на пијалаци, вклучувајќи
вода со вкус, минерална игазирана вода,
безалкохолни пијалаци, енергетски
пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни
пијалаци и џусеви; зеленчукови пијалаци и
џусеви

(210) **TM 2019/943** (220) 09/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Nobel Quest International Limited P.**
O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

HUNN

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди кои се
користат за загревање на тутун; полначи
за електронските уреди кои се користат за
загревање на тутун; USB полначи за
електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; полначи за во кола за
електронски цигари, полначи за во кола за
уреди кои се користат за загревање на
тутун; батериски полначи за електронски
цигари

кл. 34 тутун; предмети наменети за
пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари;
филтери за цигари; држачи за цигари;
хартија за цигари; врвови за цигари;
мушкетки; лулиња; цигарилоси; пури;
пепелници; запалки за пушачи

(210) **TM 2019/947** (220) 13/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Акционерско друштво за**
производство и промет на алкохолни и
безалкохолни пијалоци ГРОЗД
Струмица ул. Цветан Димов б.б. -
Стадион, 2400, Струмица, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сина, бела, црвена

(531) 06.01.02; 25.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 природна не газирана вода,
минерална вода, сода вода

(210) ТМ 2019/956 (220) 15/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4,
Куманово, МК

(540)



(531) 08.05.04;25.01.19;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(210) ТМ 2019/957 (220) 14/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) Cephalon, Inc. 41 Moores Road
Frazer, PA 19355, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TRISENOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
третирање на карцином

(210) ТМ 2019/958 (220) 15/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) Акционерско друштво за
производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост
Скопје ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, МК
(540)



(591) сина, зелена, црвена, жолта, светло
сина

(531) 26.01.10;26.03.10;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 електрична енергија, камен јаглен,
лигнит, тресет, брикетирани камен јаглен и
лигнит, темен јаглен, производствен гас
кл. 6 обични метали и нивните

легури, метални градежни

материјали, метални преносни

конструкции, метални материјали за

железнички шини, кабли и жици од обичен

метал кои не се електрични, железарија,

мали метални предмети, метални цефки,

каси, производи од обичен метал кои не се

вклучени во другите класи, руди, метални

производи во металопреработувачка

фаза, метални конструкциски производи,

електрични водови (метални столбови за

електрични водови)

кл. 7 вода (грејачи за вода)/делови од

машини/, вода (сепаратори за вода), вода

за напојување (дегазатори на вода за

напојување на котли), вода за напојување

котли (регулатори на вода за напојување

на котлите)

кл. 9 апарати и инструменти: научни,

поморски, геодетски, фотографски,

кинематографски, оптички, за вагање, за

мерење, сигнализација,

проверка(контрола), спасување и настава,

апарати и инструменти за спроведување,

вклучување и исклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук и слика, магнетски носач на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар, водење електрична енергија (опрема за водење на електричната енергија)/жици; електрични водови

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, ладење, вентилација, снабдување со вода, пареа (генератори за производство на пареа), пареа (инсталација за производство на пареа), вода(апарати за водоснабдување), вода, (апарати за каптирање на водата), вода (апарати за ладење на водата), вода (апарати за филтрирање на водата), вода(апарати за инсталации и смекнување на водата), вода(апарати и уреди за прочистување на водата), вода (грејачи за вода)/апарати и дистрибуција на вода(инсталација за дистрибуција на водата), вода (стерилизатори на водата), вода (хидрант), вода под притисок (резервоари за вода под притисок)
 кл. 19 електрични водови (столбови за електрични водови) неметални
 кл. 35 хотели (административно управување со хотели)
 кл. 38 телекомуникации, поштенски активности, мобилни телекомуникациски услуги
 кл. 39 дистрибуција/снабдување на електрична енергија, дистрибуција/снабдување на гас, дистрибуција/снабдување на пареа и топла вода, дистрибуција/снабдување на

гасовити горива, цевоводен транспорт, копнен сообраќај, придружни и помошни активности во сообраќајот, активни и патнички агенции, сообраќајни активности, претовар на товар и складирање
 кл. 40 производство на енергија
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутески хардвер и софтвер
 кл. 43 хотели, ресторани, мотели со ресторани, кампови, угостителски објекти за исхрана

(210) ТМ 2019/961 (220) 16/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЦИЈА
**ФИКРЕТ ЕНДИ ул. САЛИХ АСИМ 20,
 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 17.02.01;26.01.18;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или

обложени со нив што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хрологиски и хронометриски инструменти; промоција, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, огласување /рекламирање/, односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламни простор, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), телевизиско рекламирање

кл. 40 обработка на материјали; обложување со злато, обложување со сребро, обложување со метал; лиење метали; полирање

(210) ТМ 2019/962 (220) 16/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) Друштво за едукација и консалтинг
**ЕДУФРОНТ ДООЕЛ ул. Јани Лукровски
10/1-46, Скопје, МК**

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-28, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, сива

(531) 16.01.08;20.07.01;27.05.01

(551) колективна

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2019/966 (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
**оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808
бр. 12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела,
златна, црна, темно зелена

(531) 25.01.19;27.05.01

(551) колективна
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/967 (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808
бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



СКОПСКО IPL

(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела,
златна, сива, темно зелена
(531) 19.03.01;27.05.01
(554) тродимензионална
(551) колективна
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/968 (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808
бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



СКОПСКО IPL

(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела,
златна, темно кафена, темно зелена
(531) 19.03.01;27.05.01
(554) тродимензионална
(551) колективна
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/969 (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019
(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808
бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, кафена, жолта, розева
(531) 25.01.15;25.01.18;25.01.19
(551) колективна
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) ТМ 2019/971 (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Great Wall Motor Company Limited**
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, црна, бела

(551) колективна

(510, 511)

кл. 12

автобуси;автомобили;трајлери;електрични
возила;комбиња (возила);коли;возила за
движење по копно, воздух, вода или шини;
приколки за кампување; каросерии за
возила; шасии за возила

(210) **TM 2019/972** (220) 19/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Great Wall Motor Company Limited**
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, црна, бела

(531) 27.05.01

(551) колективна

(510, 511)

кл. 12

автобуси;автомобили;трајлери;електрични
возила;комбиња (возила);коли;возила за
движење по копно, воздух, вода или

шини;приколки за кампување;каросерии за
возила;шасии за возила

(210) **TM 2019/973** (220) 20/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Друштво за проектирање и**
производство ВЕДА ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Александар Мартулков бр.
45, Скопје, МК

(540)



(591) светло жолта, темно жолта, сива,
црна

(531) 24.15.05;27.05.17

(551) колективна

(510, 511)

кл. 1 смеси за гаснење и спречување
пожар

кл. 9 апарати за гаснење пожар

кл. 35 водење на работење; управување
со работи

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања

(210) **TM 2019/974** (220) 20/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Друштво за проектирање и**
производство ВЕДА ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Александар Мартулков бр.
45, Скопје, МК

(540)

VEDA S-FireS

(551) колективна

(510, 511)

кл. 1 смеси за гаснење и спречување
пожар

кл. 9 апарати за гаснење пожар

кл. 35 водење на работење; управување со работи

(210) ТМ 2019/975 (220) 20/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) Друштво за застапување со осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД
Прилеп ул. Кузман Јосифоски бр. 8,
Прилеп, МК

(740) Бошкоски Мартин ул. Македонија бр.
11/1-5, Скопје

(540)



(591) зелена, кафена, бела

(531) 02.09.15;07.01.24

(551) колективна

(510, 511)

кл. 36 посредување при осигурување

(210) ТМ 2019/979 (220) 22/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HOLDINGS CO., LTD. 50, Techno
sunhwan-ro 3-gil, Yuga-eup, Dalseong-
gun, Daegu, KR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

HYUNDAI

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 абразивни производи; земјоделски
направи кои не се рачно управувани;

земјоделски машини; земјоделски
распрскувач; воздушна четка за
нанесување боја; воздушен компресор;
воздушна дупчалка; воздушен чистач за
прашина; воздушен чекан; воздушен
пиштол за надувување; воздушен
заковувач; воздушни пумпи (инсталации за
гаражи); воздушен пиштол за нитни;
воздушни штрафилицы; воздушен
распрскувач; воздушни хефталици;
воздушни алати; воздушен клуч;
алтернатори; аголна брусилца; апарати
за газирање напитоци; апарати за
газирање вода; апарати за заварување со
лак; автоматски машини за миене садови;
машини за печење за индустриска намена;
трачна пила; машини за полирање јачмен;
како делови од машински алати; столна
брусилца; столна пила; машини за
виткање; апарати за врзување сено;
машини и направи за спречување
паразити кај растенија; дувалки
(електрични дувалки); дувалки; машини за
сечење леб; кршачи; пили за тули;
косилки-тримери; дигалки за коли; синџир
блокови; моторна пила; пила отсекувач;
пила циркулар; уреди за прицврстување
како делови од машински алати; стеги;
уреди за чистење со употреба на пареа;
стрижачи {машини}; мелници за кафе за
домаќинска намена (што не се рачно
управувани); комбајни; компактори;
мешалки за бетон; пили за бетон;
вибратори за бетон; машини за
производство на кондиторски производи;
машини за луштење пченки; култиватори
(машини); машини отсекувачи; секачи;
секачи за гасно заварување, дупчење на
копресиран воздух; секачи {машини};
дискови за сечење и дробење; стакларски
цевки за сечење {на гас}; машини за
сечење; пламеници секачи; чекич за
уривање; дупчалки со дијаманско јадро;

дизел мотори; машини за миење садови за индустриска намена; машини за миење садови; копачи (плугови); дупчалки; ролери на цилиндри; машини за сушење за земјоделството; инсталации за чистење што отстрануваат прашина; сврдло за земја; апарати за електролачно сечење; апарати за заварување со електричен лак; електричен апарат за правење арепа; електрични блендери за домаќинска намена; електрични послужувачи за храна што ја одржуваат храната топла; електрични отварачи на конзерви; електрични секачи за слама; електрични чистачи за домаќинска намена; електрични дробилки (мелници) за домаќинска намена; електрични блендери за храна за домаќинска намена; електрични процесори за храна (што не се за домаќинска намена); електрични преси за овошје за домаќинска намена; електричен чекич; електричен пиштол за топлинско лепење; електрични машини за месење; електрични машини и апарати за чистење; електрични машини за сечење метал; електрични машини за сечење метал (со лак, гас или плазма); електрични миксери за домаќинска намена; електрични машини за правење тестенини; електрична шлајферица; електрична шмиргла; електрични ножици за трева и грмушки; електрични резачи за домаќинска намена [машини]; електрични машини за вакумирање; електрични машини за перење; електрични машини за перење за домаќинска намена; електрични машини за перење за индустриска намена; електрични апарати за заварување; електрични маталки за домаќинска намена; електроди за машини за заварување; електромеханички машини за подготвување храна; машини за заварување со електронски зрак; ремени

за лифтови; врати за лифтови; оперативни апарати за лифтови; лифтови и делови за истите; лифтови; погонски машини; погонски машини за чамци; ескалатори; направи и машини за дистрибуција на ѓубриво; машини за обработка на месо; пили за подови; машини за мелење брашно; машини за обработка на храна и пијалоци за индустриска намена; пумпи за точење гориво на сервисни станици; алати што работат на гас; гасни пламеници секачи; машини за заварување со гас; пламеници за заварување со гас; погонски машини на бензин; бензински пумпи за бензински станици; опрема за бензински станици; пламеници за заварување и бренери што работат на гас; генератори; дробачи на жита; машини за лупење жито; сепаратори на зрна; секачи за трева; тримери за трева; дробилки; чекан-дупчалка; брани; машини за сушење жетва; жетвари; машини за жнеење; греачи; тример за жива ограда; дигалка; капаци (делови од машини); инки{механичко отстранување}; лебдечки (ховер) косилки; хидраулични алати за стегање; хидраулични алати за сечење; хидраулични алати; машини за правење заледени кондиторски производи; ударни дупчалки; индустриски вентилатори; индустриски правосмукалки; убодни пили; машини за месење; ножеви за машини за косење; машини за ласерско сечење; машини за ласерска обработка (работење); стругови; косилка за тревник; глебла за тревници; дигалки; кули за осветлување; пили за трупци; расцепувач за трупци; пумпи за подмачкување; машини за правење тестенини; сецкалки за месо (машини); мелници за домаќинска намена (што не се рачно управувани); мини дамperi (со исклучок на тип со патници); аголни пили; миксер за градежни

смеси; мотори; моторизирани култиватори; мотори за чамци; мулти секач; мулти алатка; машини за правење нудли; машини за сечење и заварување со окси-ацетилен; оксигенско-ацетиленски секачи за заварување; уреди за оксигенско сечење; машини за спојување; шлајферица; плугови; ралници од плугови; пневматски пумпи; полирачи; алати што работат на прав или барут; електрични метачи; електрични алати; мијачи на притисок; машини за мешање на песок со глина; машини за израмнување; набивачи; жнеалки и врзувачи; жнеалки и вршачки; машини за врзување арматури (жици); реципрочна пила; машини за сортирање зрна од ориз; машини за полирање ориз или јачмен; машини за садење ориз; машини за полирање ориз; машинерија за конструкција на патишта; чистачи за патишта; роботи; роботи [машини]; ротационен чекан; ротациони алати; глодалки; шмиргли; пили; машини за гребење; машини за рамнење бетон; шрафцигер; машини за шиенење; машини за шиенење за домаќинска намена; ножици {електрични}; машини за ситнење; ножици за трева и грмушки; фрлачи на снег; горилник за лемење за машини за сечење што работат на гас; апарати за лемење {што работат на гас}; стакларски цевки за лемење {што работат на гас}; лемила {електрични}; лемила {на гас}; гасни лед-светилки, лемилки; сејачки {машини}; центрифуги за сушење за домаќинска намена (што не се загреваат); сепаратори на стебла {машини}; стартери за мотори и погонски машини; челична лента; машини за завршување на јаже од сламки; машини за заварување со суперсонични бранови; столни пили; хефталки; машини за превртување сено; машини за перење текстил за индустриска намена; секач за

плочки; орачи; машини за компактирање ѓубре; мистрија; плугови за отстранување бусен; машини за заварување со ултра бранови; универзална пила; вреќи за правосмукалки; црева за правосмукалки; правосмукалки; правосмукалки за индустриска намена; машини за вакумирано пакување; дигалки за товарни вагони; апарати за перење; машини за перење; апарати за перење (облека); машини за перење за индустриска намена; машини за дробење ѓубре; водни пумпи; машини за заварување на бранови; машини за плевенење; машини за заварување {електрични}; веалки; клучеви (машини); машини за цедење перени алишта
 кл. 8 прилагодувачки рачвести клучеви; тесли {алати}; земјоделски направи {рачно управувани}; сврдла {рачни алати}; секири; ножички за кастрење; сврдла (шупливи сврдла) за дупчење големи отвори {рачни алати}; сечила {рачни алати}; ножици за поткастрување огради; ножеви за калемење; длета со рамни сечила; клешти за сечење (моторцангли); алати за сечење {рачни алати}; копачи {рачни алати}; бургии за дупчење; дупчалки; одвртувач со битови; електрични депилатори; електрични испрпавувачи на коса; електричен тример за коса; електрична пегла; електрични бричеви; турпии{алати}; бералки за овошје {рачни алати}; секачи за стакло; алати за гравирање {рачни алати}; потстрижувачи за коса за лична употреба {електрични и не-електрични}; чекани; рачни синџир блокови; рачни дупчалки {рачни алати}; рачни алати {рачно-управувани}; рачно управувани алати за занитнување; мотики {рачни алати}; атомизери за инсектициди {рачни алати}; железни чекани; пилички за резбарење; клучеви; поткаструвачи за тревници {рачни

инструменти}; гребла за тревници {рачни}; рачки; дигалки; рачни дигалки; дрвени чекани {рачни инструменти}; мануелни дигалки; секачи за валање {рачни алати}; направи за коси резони {рачни алати}; комплет за бричење и пострижување; мулти-функционален скоптив џебен рачен алат; алати за вадење шајки {рачни алати}; столарски клешти; пробивни чекани за шајки; калаузи {рачни алати}; штипалки; стругови; клешти; ножеви за кастрење; лозарски ножици; перфоратори {рачни алати}; забни механизми за движење во една насока {рачни алати}; жилети; бричеви {електрични или не-електрични}; алати за занитнување; пили {рачни алати}; нарезници {рачни алати}; ножици за стрижење; лопати {рачни алати}; српови; големи чекани; лопатчиња за копање {рачни алати}; виљушкости клучеви {рачни алати}; ремени за алати; ремени за алати {држачи}; кастрани за дрва; клучеви за одвртувачи

(210) **TM 2019/980** (220) 23/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Агенција за маркетинг ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4 Ламела В 1/1-9, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје
(540)



(531) 02.09.17;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); претставување на производите; директно рекламирање преку пошта; ажурирање на рекламниот материјал; дистрибуција на примероци; маркетинг студии; бизнис истражување; изнајмување рекламен материјал; објавување рекламни текстови; рекламирање; рекламирање преку радио; односи со јавноста; телевизиско рекламирање; уредување изложби; агенции за рекламирање; ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи; маркетинг истражување; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; испитување на јавното мислење; изнајмување рекламен простор; обработка на текстови; рекламирање преку пошта; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; компјутерско рекламирање преку интернет; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; пишување рекламни текстови; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; барање спонзорства; производство на рекламни филмови; маркетинг; услуги за телемаркетинг; огласување со плаќање по клик; дизајнирање рекламен материјал; изнајмување билборди [панона за рекламирање], консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање
кл. 41 организирање натпревари [образование или забава]; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; забави (планирање

забави); организирање и водење семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање и водење работилници [обука]
 кл. 42 внатрешно уредување; индустриски дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; графички дизајн; дизајнирање [индустриски дизајн]; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; советување за правење веб-страници
 кл. 45 услуги за онлајн социјални мрежи

(210) **TM 2019/983** (220) 26/08/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

FLOWER LOVE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 производи за лична нега, имено, препарати за чистење на кожата и телото; тврд сапун; течен сапун за раце; гелови и креми за туширање; средства за миенење на тело; препарати за нега на коса; дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазувите за пична употреба; навлажнувачи, лосиони и креми за тело и кожа; талк во прав; препарати за бричење; козметички препарати за сончање и препарати за заштита на кожата од ефектите на сонцето; влажни марамчиња импрегнирани со раствор за чистење

(210) **TM 2019/984** (220) 26/08/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **Novo Nordisk Health Care AG Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zürich, CH**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768 (540)

Нордитропин НордиФлекс

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати, вклучувајќи течен хормон за раст
 кл. 10 медицинска опрема, вклучувајќи претходно наполнето помагало за употреба за течен хормон за раст

(210) **TM 2019/985** (220) 26/08/2019
 (442) 31/10/2019

(731) **Јавен Адвертајзинг дооел Битола Климент Охридски бр. 4, локал 4, 7000, Битола, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) зелена, жолта, црвена
 (531) 05.03.20; 26.02.08
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; обезбедување деловни информации преку веб-страница; услуги за онлајн регистрирање и консултантски услуги за земјоделците
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; лични и општествени услуги за потребите на земјоделците и фирми, како поддршка во унапредување и олеснување на производството и продажбата на агро производи

(210) **TM 2019/987** (220) 27/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VANCOMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/988** (220) 27/08/2019

(442) 31/10/2019

(731) **Димитријеска Радојка; Талевски Стефан and Јончески Стефан ул. Прилепска бр. 45-16, 7000, Битола, МК; ул. Штипска бр. 23, 7000, Битола, МК and ул. Влатко Миленкоски бр. 106, 7000, Битола, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 18.01.19;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; огласување по пат на електронска наредба; медиуми за комуникација (презентација на добра на медиуми за комуникација) за малопродажни цели;

спојување, за доброто на другите, на различни стоки, овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и рекламирање; размена на информации од странство; организација, консултантски услуги; услуги на домашни агенции, маркетинг истражување и истражување на јавното мислење, служби за обезбедување на трговски информации од странство; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); промовирање на производи и услуги на др. лица преку обезбедување купони, попусти, информации за спроведување на цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни веб страни на др. лица и информации за попусти што ќе бидат достапни на интернет страна; овозможување на колективно купување, купување на рати преку кредит
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на глобална комуникациска мрежа, видео и мултимедиуми; обезбедување услуги на складирање електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги индустриски

анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2019/990** (220) 29/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, US**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина, црвена
(531) 26.11.21;26.11.25;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за целокупно чистење; препарати за чистење, полирање, чистење и абразивни средства; препарати за чистење кои спречуваат создавање дамки и варова скала; препарати за декалцифицирање и намалување за употреба во домаќинствата; подготовки за чистење на дренажа и мијалник; чистачи за тоалети; препарати за чистење прозори; препарати за белење; крпи, марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани со средства за чистење; детергенти; детергенти за алишта; препарати за миене садови; средство за чистење машина за миене садови, освежувач и дезодозир; средства за плакнење за машини за миене садови; подготовки за употреба на алишта; средства за чистење на машини за перење; сапуни; антибактериски сапуни; сапуни за лична

употреба; подготовки за чистење на рацете; миене на телото; препарати за нега на кожата; парфимирачки подготовки за атмосферата; спреј за парфеми во соба; есенцијални масла; трска дифузери; тенцере; темјан

кл. 5 препарати за дезинфекција, антибактериски и дезодорирачки средства; средства за дезинфекција на кујни, тоалети и бањи; санирана подготовка за домаќинство, комерцијална, индустриска и институционална употреба; санитарни средства за перење; подготовки за дезинфекција на тврда површина за домаќинство; дезодоранси на домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани со средства за дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани со антисептички препарати; крпи, марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани со антибактериски препарати; инсектициди; митициди; средства за заштита од инсекти; фунгициди; гермициди; подготовки за уништување и одвраќање на штетници; препарати за освежување на воздухот; подготовки за неутрализирање на мирис за употреба на текстил, теписи и во воздухот; препарати за компензација на миризбите; препарати за прочистување на воздухот

кл. 21 платно и марамчиња за чистење или употреба на домаќинството, имено, крпи за чистење и марамчиња; крпи за полирање; крпи за чистење; чистачи и крпи за прашина; влошки за чистење; распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и сунѓери за домаќинство; распрскувачи за подготовки за чистење домаќинства; прибор и контејнери за домаќинства или кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки за бои); материјали за правење четки; производи за чистење; челична волна;

неработена или полуработена чаша (освен стакло што се користи во зграда);
стакларија, порцелан и глинени производи
не се вклучени во други класи

(210) **TM 2019/991** (220) 29/08/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, US**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

LYSOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за целокупно чистење;
препарати за чистење, полирање, чистење
и абразивни средства; препарати за
чистење кои спречуваат создавање дамки
и варова скала; препарати за
декалцифицирање и намалување за
употреба во домаќинствата; подготовки за
чистење на дренажа и мијалник; чистачи
за тоалети; препарати за чистење
прозори; препарати за белење; крпи,
марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани
со средства за чистење; детергенти;
детергенти за алишта; препарати за
миење садови; средство за чистење
машина за миење садови, освежувач и
дезодозир; средства за плакнење за
машини за миење садови; подготовки за
употреба на алишта; средства за чистење
на машини за перење; сапуни;
антибактериски сапуни; сапуни за лична
употреба; подготовки за чистење на
рацете; миење на телото; препарати за
нега на кожата; парфимирачки подготовки
за атмосферата; спреј за парфемии во
соба; есенцијални масла; трска дифузери;
тенџере; темјан
кл. 5 препарати за дезинфекција,

антибактериски и дезодорирачки средства;
средства за дезинфекција на кујни,
тоалети и бањи; санирана подготовка за
домаќинство, комерцијална, индустриска и
институционална употреба; санитарни
средства за перење; подготовки за
дезинфекција на тврда површина за
домаќинство; дезодоранси на
домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и
сунѓери импрегнирани со средства за
дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и
сунѓери импрегнирани со антисептички
препарати; крпи, марамчиња, ткива и
сунѓери импрегнирани со антибактериски
препарати; инсектициди; митициди;
средства за заштита од инсекти;
фунгициди; гермициди; подготовки за
уништување и одвраќање на штетници;
препарати за освежување на воздухот;
подготовки за неутрализирање на мирис
за употреба на текстил, теписи и во
воздухот; препарати за компензација на
миризбите; препарати за прочистување на
воздухот

кл. 21 платно и марамчиња за чистење
или употреба на домаќинството, имено,
крпи за чистење и марамчиња; крпи за
полирање; крпи за чистење; чистачи и
крпи за прашина; влошки за чистење;
распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и
сунѓери за домаќинство; распрскувачи за
подготовки за чистење домаќинства;
прибор и контејнери за домаќинства или
кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки
за бои); материјали за правење четки;
производи за чистење; челична волна;
неработена или полуработена чаша (освен
стакло што се користи во зграда);
стакларија, порцелан и глинени производи
не се вклучени во други класи

(210) **TM 2019/996** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DEXTROCIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/997** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NIMOKAIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/998** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Голден Компани-ЕСА ул. Војдан**
Чернодрински бр. 20, МК
(540)



(591) виолетова, розева, бела
(531) 03.13.01;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2019/999** (220) 02/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **Голден Компани-ЕСА ул. Војдан**
Чернодрински бр. 20, МК
(540)



(591) виолетова, розева, бела
(531) 03.13.01;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи

(210) **TM 2019/1000** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Друштво за промет и услуги**
ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман
Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



TRIMAKS

(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговежнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна

употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; книги; папки за хартија; нотеси; учебници, работни тетратки, албуми; атласи; карти; туристички водичи, школски прибор

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; торби и куфери; чадори, сонцекрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; ранци; ученички училишни торби; актовки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци; услуги на агенции за увоз-извоз и трговија на мало и големо со хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени

работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, книги, папки за хартија, нотеси, учебници, работни тетратки, албуми; атласи; карти; туристички водичи, школски прибор, кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи, торби и куфери, чадори, сонцекрани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи, ранци, ученички училишни торби, актовки, игри и играчки

(210) **TM 2019/1002** (220) 03/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр.
43/3, 1000 Скопје
(540)

MCCAFE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе

(210) **TM 2019/1003** (220) 03/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, виолетова,
бела, кафена

(531) 19.03.21

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 лижавчиња, лижавчиња со гуми за
жвакање

(210) **TM 2019/1004** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZEMVETIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1005** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RECARBRIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1006** (220) 02/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PREVYMIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1007** (220) 03/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PEXETINEM

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2019/1013** (220) 04/09/2019
(442) 31/10/2019

(731) **ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ ул. 15ти
КОРПУС 66, 6000, Охрид, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, сива, жолта,
портокалова, кафена

(531) 05.07.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 пржен лупен сончоглед; семки,
подготвени; јаткасто овошје, подготвено
кл. 31 зрнести производи; семиња и
билки; семе од житарици; зрнеста храна;
јаткасто овошје; семки од сончоглед
кл. 35 огласување; водење на
работење; управување со
работи; канцелариски работи; услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извоз
со зрнести производи и прехранбени
продукти

(210) **TM 2019/1016** (220) 05/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FERICOSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1017** (220) 06/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **The Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)

VIGANTOLETTEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и
медицински препарати; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска
употреба; додатоци во исхрана за луѓе и
бебиња; фластери и медицински лепенки;
витамины и витамински препарати;
минерални додатоци за исхрана за
медицински цели; пробиотици бактериски
препарати за медицински цели

(210) **TM 2019/1018** (220) 06/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **The Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)

VIGANTOLVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и
медицински препарати; диететска храна и
супстанции прилагодени за медицинска
употреба; додатоци во исхрана за луѓе и
бебиња; фластери и медицински лепенки;
витамины и витамински препарати;
минерални додатоци за исхрана за
медицински цели; пробиотици бактериски
препарати за медицински цели

(210) ТМ 2019/1021 (220) 12/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И
ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) златна, црна, црвена, бела

(531) 03.07.24;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(210) ТМ 2019/1022 (220) 12/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И
ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) златна, црна, црвена, бела

(531) 03.07.24;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(210) ТМ 2019/1023 (220) 12/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И
ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) златна, бела

(531) 03.07.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

кл. 35 водење на работење; управување

со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовани услуги; обука; забава;

спортски и културни активности,

објавување книги; објавување текстови, со

исклучок на рекламни текстови; он-лајн

објавување електронски книги и списанија;

организирање и водење работилници;

организирање и водење семинари;

пишување текстови што не се рекламни

текстови; преведување;

кл. 45 правни услуги; авторски права

(менаџмент со авторски права); агенции за

консултирање за интелектуална

сопственост; издавање лиценци за

интелектуална сопственост; регистрација

на домени; правни услуги во врска со

преговори за договори за други; правно

истражување; услуги за изработка на

правни документи; услуги за мирно

решавање спорови; услуги при водење

судски процеси; обезбедување на

информации од областа на правото;
прегледување на стандарди и практики за
усогласеност со закони и прописи.

на спортски натпревари; обезбедување
спортска опрема

(210) **TM 2019/1024** (220) 13/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Talinat

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1072** (220) 26/09/2019

(442) 31/10/2019

(731) **Пливачки Клуб Вардар 2018 Бул.
Кочо Рацин бр. 33, Центар, Скопје, МК**

(740) Ѓорѓе Стаменов Бул. Климент
Охридски 63/12, Центар, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сина

(531) 02.01.08;27.05.17;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 спортски торби

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки;

спортски дресови; спортски тегер-маици

кл. 28 костими за пливање; даски за
пливање на стомак

кл. 35 деловно управување на спортисти

кл. 41 изнајмување спортски терени;

организирање спортски натпревари; услуги

на спортски кампови; организирање време

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/0869
1	МК/Т/2019/0876
1	МК/Т/2019/0973
1	МК/Т/2019/0974
3	МК/Т/2019/0934
3	МК/Т/2019/0983
3	МК/Т/2019/0990
3	МК/Т/2019/0991
3	МК/Т/2019/0998
3	МК/Т/2019/0999
4	МК/Т/2019/0958
5	МК/Т/2019/0078
5	МК/Т/2019/0079
5	МК/Т/2019/0624
5	МК/Т/2019/0687
5	МК/Т/2019/0723
5	МК/Т/2019/0862
5	МК/Т/2019/0873
5	МК/Т/2019/0874
5	МК/Т/2019/0875
5	МК/Т/2019/0880
5	МК/Т/2019/0881
5	МК/Т/2019/0891
5	МК/Т/2019/0892
5	МК/Т/2019/0893
5	МК/Т/2019/0894
5	МК/Т/2019/0895
5	МК/Т/2019/0957
5	МК/Т/2019/0984
5	МК/Т/2019/0987
5	МК/Т/2019/0990
5	МК/Т/2019/0991
5	МК/Т/2019/0996

5	МК/Т/2019/0997
5	МК/Т/2019/1004
5	МК/Т/2019/1005
5	МК/Т/2019/1006
5	МК/Т/2019/1007
5	МК/Т/2019/1016
5	МК/Т/2019/1017
5	МК/Т/2019/1018
5	МК/Т/2019/1024
6	МК/Т/2019/0882
6	МК/Т/2019/0958
7	МК/Т/2019/0958
7	МК/Т/2019/0979
8	МК/Т/2019/0897
8	МК/Т/2019/0979
9	МК/Т/2019/0882
9	МК/Т/2019/0889
9	МК/Т/2019/0897
9	МК/Т/2019/0901
9	МК/Т/2019/0943
9	МК/Т/2019/0958
9	МК/Т/2019/0973
9	МК/Т/2019/0974
10	МК/Т/2019/0241
10	МК/Т/2019/0936
10	МК/Т/2019/0984
11	МК/Т/2019/0882
11	МК/Т/2019/0958
12	МК/Т/2019/0971
12	МК/Т/2019/0972
14	МК/Т/2019/0961
16	МК/Т/2019/0771
16	МК/Т/2019/0897
16	МК/Т/2019/1000

16	МК/Т/2019/1023
17	МК/Т/2019/0897
18	МК/Т/2019/0888
18	МК/Т/2019/1000
18	МК/Т/2019/1072
19	МК/Т/2019/0883
19	МК/Т/2019/0958
20	МК/Т/2019/0863
20	МК/Т/2019/0864
20	МК/Т/2019/0886
21	МК/Т/2019/0990
21	МК/Т/2019/0991
23	МК/Т/2019/0912
24	МК/Т/2019/0886
25	МК/Т/2019/0888
25	МК/Т/2019/0912
25	МК/Т/2019/1072
26	МК/Т/2019/0912
28	МК/Т/2019/1072
29	МК/Т/2019/0329
29	МК/Т/2019/0330
29	МК/Т/2019/0865
29	МК/Т/2019/0898
29	МК/Т/2019/0933
29	МК/Т/2019/0956
29	МК/Т/2019/1013
30	МК/Т/2019/0870
30	МК/Т/2019/0899
30	МК/Т/2019/0924
30	МК/Т/2019/0925
30	МК/Т/2019/0933
30	МК/Т/2019/1002
30	МК/Т/2019/1003
31	МК/Т/2019/0966



31	MK/T/2019/0967	35	MK/T/2019/0897	41	MK/T/2019/0901
31	MK/T/2019/0968	35	MK/T/2019/0956	41	MK/T/2019/0962
31	MK/T/2019/0969	35	MK/T/2019/0958	41	MK/T/2019/0980
31	MK/T/2019/1013	35	MK/T/2019/0961	41	MK/T/2019/1023
32	MK/T/2019/0870	35	MK/T/2019/0973	41	MK/T/2019/1072
32	MK/T/2019/0902	35	MK/T/2019/0974	42	MK/T/2019/0748
32	MK/T/2019/0910	35	MK/T/2019/0980	42	MK/T/2019/0863
32	MK/T/2019/0911	35	MK/T/2019/0985	42	MK/T/2019/0864
32	MK/T/2019/0937	35	MK/T/2019/0988	42	MK/T/2019/0882
32	MK/T/2019/0947	35	MK/T/2019/1000	42	MK/T/2019/0958
32	MK/T/2019/0966	35	MK/T/2019/1013	42	MK/T/2019/0962
32	MK/T/2019/0967	35	MK/T/2019/1023	42	MK/T/2019/0973
32	MK/T/2019/0968	35	MK/T/2019/1072	42	MK/T/2019/0980
32	MK/T/2019/0969	36	MK/T/2019/0975	42	MK/T/2019/0985
33	MK/T/2019/0877	37	MK/T/2019/0863	42	MK/T/2019/0988
33	MK/T/2019/0878	37	MK/T/2019/0864	43	MK/T/2019/0933
33	MK/T/2019/0879	37	MK/T/2019/0973	43	MK/T/2019/0958
34	MK/T/2019/0943	38	MK/T/2019/0958	44	MK/T/2019/0862
35	MK/T/2019/0723	38	MK/T/2019/0988	44	MK/T/2019/0881
35	MK/T/2019/0748	39	MK/T/2019/0890	45	MK/T/2019/0980
35	MK/T/2019/0771	39	MK/T/2019/0958	45	MK/T/2019/0985
35	MK/T/2019/0870	40	MK/T/2019/0958	45	MK/T/2019/1021
35	MK/T/2019/0872	40	MK/T/2019/0961	45	MK/T/2019/1022
35	MK/T/2019/0886	41	MK/T/2019/0748	45	MK/T/2019/1023
35	MK/T/2019/0888	41	MK/T/2019/0771		
35	MK/T/2019/0890	41	MK/T/2019/0897		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ	MK/T/2019/1013
Allied Beverages Adriatic d.o.o	MK/T/2019/0937
BIOSENSE WEBSTER, INC.	MK/T/2019/0936
Biofarm Sp. z o.o.	MK/T/2019/0891
CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKİYE CUMHURİYETİ	MK/T/2019/0863
CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKİYE CUMHURİYETİ	MK/T/2019/0864
Cephalon, Inc.	MK/T/2019/0957



Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/0934
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2019/0983
Great Wall Motor Company Limited	MK/T/2019/0971
Great Wall Motor Company Limited	MK/T/2019/0972
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD.	MK/T/2019/0979
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/2019/0624
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2019/0924
International Foodstuffs Co LLC	MK/T/2019/0925
Kite Pharma, Inc.	MK/T/2019/0862
Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)	MK/T/2019/0881
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0877
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0878
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2019/0879
Mc Donald's Corporation	MK/T/2019/1002
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1004
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1005
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1006
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/2019/1007
Merryvale Limited	MK/T/2019/0901
Nobel Quest International Limited	MK/T/2019/0943
Novo Nordisk Health Care AG	MK/T/2019/0984
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0892
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0893
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0894
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0895
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0996
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/0997
Reckitt Benckiser LLC	MK/T/2019/0990
Reckitt Benckiser LLC	MK/T/2019/0991
Reign Beverage Company LLC	MK/T/2019/0910
Reign Beverage Company LLC	MK/T/2019/0911
Siemens Aktiengesellschaft	MK/T/2019/0241
THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability company incorporated under the Laws of Sri Lanka)of	MK/T/2019/0883
VEM Ilac San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/0880
VEM Ilac San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/0987
VEM Ilac San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1016
VEM Ilac San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1024
ZTE CORPORATION	MK/T/2019/0889
Јавен Адвертајзинг дооел Битола	MK/T/2019/0985
Јончески Стефан	MK/T/2019/0988
Агенција за маркетинг ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје	MK/T/2019/0980



Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	МК/Т/2019/1021
Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	МК/Т/2019/1022
Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ	МК/Т/2019/1023
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица	МК/Т/2019/0947
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје	МК/Т/2019/0958
Атанасов Миле	МК/Т/2019/1003
Владимир Вуксановиќ	МК/Т/2019/0869
Голден Компани-ЕСА	МК/Т/2019/0998
Голден Компани-ЕСА	МК/Т/2019/0999
ДПТУ Фармаген ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0687
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/2019/0956
Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ	МК/Т/2019/0962
Друштво за застапување со осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп	МК/Т/2019/0975
Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0973
Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0974
Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје	МК/Т/2019/1000
Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје	МК/Т/2019/0865
ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје	МК/Т/2019/0748
Карев Константин	МК/Т/2019/0933
Которчевиќ Марјан	МК/Т/2019/0882
Кристијан Арсов	МК/Т/2019/0771
ЛИОН ДОО	МК/Т/2019/0870
Марија Јосифоска	МК/Т/2019/0872
Милосављевиќ Игор	МК/Т/2019/0888
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2019/0898
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2019/0899
Пливачки Клуб Вардар 2018	МК/Т/2019/1072
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	МК/Т/2019/0902
ПхармаС Лекови ДООЕЛ	МК/Т/2019/0078
ПхармаС Лекови ДООЕЛ	МК/Т/2019/0079
ПхармаС Лекови дооел Скопје	МК/Т/2019/0723
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ	МК/Т/2019/0912
СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/2019/0886
Сотир Сотировски	МК/Т/2019/0897
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2019/1017
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2019/1018
ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЦИЈА ФИКРЕТ ЕНДИ	МК/Т/2019/0961
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2019/0966
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА	МК/Т/2019/0967



СКОПЈЕ А.Д.	
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2019/0968
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/2019/0969
Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	МК/Т/2019/0329
Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	МК/Т/2019/0330
ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје	МК/Т/2019/0890
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0873
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0874
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0875
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0876

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27677** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2016/135 (220) 08/02/2016
 (181) 08/02/2026
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО
 Кочани ул. Индустриска бр. 1, Кочани,
 МК**

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Бул.8 Септември бр.16 Хипериум
 Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
 (540)

LA BELLA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
 тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
 производи од жито, леб, производи од
 тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
 квасец, прашок за печење; сол, сенф;
 оцет, сосови (како мирудии); муридии;
 мраз

(111) **27734** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2016/1236 (220) 21/12/2016
 (181) 21/12/2026
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за консалтинг,
 производство, трговија и услуги ЊУ
 ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
 Скопје ул. Нерешка бр. 29, Скопје, МК
 (540)**

QUEEN CLEOPATRA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 3Д наочари; ДВД плеери; Глобален
 систем за позиционирање [GPS] апарат;
 компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
 дискови; електромагнетни вентили
 [електромагнетни прекинувачи];
 компјутерски програми за играње;
 акумулатори, електрични; акумулатори,

електрични, за возила; кутии за
 акумулатори; садови за акумулатори;
 компјутерски оперативни програми,
 снимени; акустични [звучни] аларми;
 акустични спојки; акустични цевки; аларм
 (свона за аларм), електрични; цртани
 филмови (анимирани цртани филмови);
 апарати за галванизација; апарати за
 дишење за подводно пливање; апарати за
 мерење растојанија; монитори
 [компјутерски хардвер]; апарати за
 сателитска навигација; компјутерски
 програми за играње; аудиовизуелни
 апарати за настава; барометри; видео
 монитори за бебе; двогледи; електрични
 брави; компјутерски хардвер
 (инсталирање, одржување и поправање на
 компјутерски хардвер); компјутерски
 хардвер; копчиња за свона; ваги; очила
 (синцирчиња за очила); високо
 фреквентни апарати; грамофони;
 фонографски плочи; џебни калкулатори;
 монитори [компјутерски програми];
 мембрани [фотографија]; чад (детектори
 за чад); апарати за снимање, пренос или
 репродукција на звук или слика; чипови
 (ДНА чипови); автомати за дозирање;
 електрични адаптери; апарати за
 електролиза; епрувети; полначи за
 батерии; акустични [звучни] аларми;
 количество (мерни инструменти за
 количество); калориметри; навлаки за
 очила; компјутерски тастатури; леќи;
 одела за нуркање; педометри; кутии за
 акумулатори; магнети; магнетофони;
 математички инструменти; микроскопи;
 модеми; огледала [оптика]; оптички
 дискови; очила за сонце; очила за спорт;
 мрежи (заштитни мрежи), призми [оптика];
 радија; радиотелефонски прибори;
 реостати; свирчиња за кучиња; сигнални
 свона; слушалки; чепчиња за уши;
 телескопи; дигитални знаци; читачи на бар

кодови

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар); белезгии (накит); бисери (накит); вештачки дијаманти; фердани (накит); жици од благородни метали (накит); златни нишки (накит); завиткувач за накит; закопчувачи за накит; игли (накит); кутии за накит; накит; накит (кутии за накит); монистри за правење накит; накит насликан со специјална техника, клуазоне (накит); обетки; полускапоцени камења; приврзоци (ситни украси или синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња (накит); слонова коска (накит); сувенири од бакар; талисмани (накит); украси (накит); украси од сребро; украсни ситници (накит); уметнички дела од благородни метали; шпинел (скапоцени камења)

кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за коцкање; апарати за игри за коцкање; апарати за исфрлање тениски топки; безбол (ракавици за безбол); возила играчки; вреќи за удирање; дама(игри); даски за сурфање; дрезги (обувки за одење по снег); друштвени игри; свончиња за новогодишни елки; игри за градење; плишани играчки; појаси (планинарскипојаси); потполнки (заштитни потполнки) (деловиод спортскиот одела); ракавици (боксерски ракавици); ракавици за безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот машини и апарати за игри; скии; скии (восок за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети за играње); штитници за нозе (спортска опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби; калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки мамец за риболов); мамки (миризливи мамки за лов или риболов); мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење на

уловена риба за спортски риболовци; мрежи за спортови; параглајдери; пливачко одело; перничиња за билјардски маси; планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи за забава
кл. 41 вариетеа; гимнастичка обука; дресирање животни; забава; забавни паркови; известување за рекреација; казино (коцкање) (обезбедување опрема во казино); изнајмување тениски игралишта; изнајмување спортска опрема со исклучок на возила; книги (објавување книги); коцкање (играње за пари); лотарии (организирање лотарии); ноќни клубови; обезбедување услуги за караоке; објавување книги; обука (практична обука) (демонстрирање); организирање избори на убавици; паркови (забавни паркови); стидија (филмски студија); продавање билети (забава); разонода (забава); телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); услуги на дискотеки; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување (забава); услуги на клубови (забава и образование); услуги на компонирање музика; спроведување на фитнес часови; спроведување на организирани тури; услуги на оркестри; филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти); услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

(111) 27732 (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2017/1177 (220) 06/12/2017
(181) 06/12/2027
(450) 31/10/2019

(732) **Бобан Милошески бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК**
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000

(540)

OHNRID CALLING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; односи со

јавноста; рекламирање; телевизиско

рекламирање

кл. 41 изнајмување звучни записи;

известување за забави; забави

(планирање забави); забава; изнајмување

диск-џокеј; организирање и водење

концерти; продавање билети [забава];

продукција на музика; услуги на естрадни

уметници (забавувачи)

(111) **27733**

(151) 24/10/2019

(210) ТМ 2017/1179

(220) 06/12/2017

(181) 06/12/2027

(450) 31/10/2019

(732) **Бобан Милошески бул. Јане****Сандански бр. 74-23, Скопје, МК**

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје, 1000

(540)

SKOPJE CALLING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг; односи со

јавноста; рекламирање; телевизиско

реламирање

кл. 41 изнајмување звучни записи;

известување за забави; забави

(планирање забави); забава; изнајмување

диск-џокеј; организирање и водење

концерти; продавање билети [забава];

продукција на музика; услуги на естрадни

уметници (забавувачи)

(111) **27747**

(151) 24/10/2019

(210) ТМ 2018/542

(220) 08/06/2018

(181) 08/06/2028

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за меѓународни****образовни институции МААРИФ ДООЕЛ****Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 1А,****Скопје, МК**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)

**МААРИФ**

(591) темно сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури,
каталози, проспекти, материјали за обука
и настава (освен апарати)

кл. 25 униформи и капи

кл. 36 управување со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување

настава, интернати, академии, семинари,

работилници, практична обука,

организирање и водење колоквиуми,

организирање натпревари (образование и

забава), физичко образование,

информирање за образованием школски

образовни услуги

(111) **27683**

(151) 18/10/2019

(210) ТМ 2018/678

(220) 05/07/2018

(181) 05/07/2028

(450) 31/10/2019

(732) **КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз****Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 251/лок****251 ГТЦ-Приземје, Скопје, МК**

(540)

K&K

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што
не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки, чевли и капи
 кл. 28 вртимушки [играчки], возила
 играчки, бебешки вежбални, балони за
 играње

(111) **27738** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/758 (220) 30/07/2018
 (181) 30/07/2028
 (450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
 ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
 Куманово, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 подготвени производи од месо
 кл. 35 услуги при продажба на мало и
 големо со месни преработки

(111) **27739** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/759 (220) 30/07/2018
 (181) 30/07/2028
 (450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
 ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
 Куманово, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 подготвени производи од месо
 кл. 35 услуги при продажба на мало и
 големо со месни преработки

(111) **27740** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/760 (220) 30/07/2018
 (181) 30/07/2028
 (450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
 ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
 Куманово, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 подготвени производи од месо
 кл. 35 услуги при продажба на мало и
 големо со месни преработки

(111) **27741** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/761 (220) 30/07/2018
 (181) 30/07/2028
 (450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(111) 27742 (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/762 (220) 30/07/2018
(181) 30/07/2028
(450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(111) 27743 (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/763 (220) 30/07/2018

(181) 30/07/2028
(450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(111) 27744 (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/764 (220) 30/07/2018
(181) 30/07/2028
(450) 31/10/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(111) **27735** (151) 24/10/2019

(210) ТМ 2018/898 (220) 18/09/2018

(181) 18/09/2028

(450) 31/10/2019

(732) **ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, МК**

(540)



(591) бела, црвена, виолетова, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба, женски влошки, тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба, салфети од хартија за еднократна употреба, салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил

(111) **27714** (151) 18/10/2019


(210) ТМ 2018/972 (220) 08/10/2018

(181) 08/10/2028

(450) 31/10/2019

(732) **Фари Нуредини Кондово, ул. 6, бр. 53, Скопје, МК**

(540)



(591) виолетова, светла и темна жолта, окер и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со бебешки пелени

(111) **27728** (151) 24/10/2019

(210) ТМ 2018/1000 (220) 16/10/2018

(181) 16/10/2028

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов бр. 31, Гостивар, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) златна, бела, црвена, зелена, жолта, портокалова, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **27730** (151) 24/10/2019

(210) ТМ 2018/1001 (220) 16/10/2018

(181) 16/10/2028

(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ
ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов
бр. 31, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) 27676 (151) 24/10/2019

(210) ТМ 2018/1002 (220) 16/10/2018

(181) 16/10/2028

(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ
ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов
бр. 31, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта,
портокалова, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) 27731 (151) 24/10/2019


(210) ТМ 2018/1003 (220) 16/10/2018

(181) 16/10/2028

(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ
ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов
бр. 31, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, зелена, жолта,
бела, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **27725** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1004 (220) 16/10/2018
 (181) 16/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ
 ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов
 бр. 31, Гостивар, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела,
 портокалова, кафена
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 супи

(111) **27736** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1005 (220) 16/10/2018
 (181) 16/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за угостителство,
 туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРУП
 ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4/3, Скопје,
 МК**

(740) Адвокат Елена, Младеновиќ бул.
 Гоце Делчев бр. 11, кат 3 ламела А
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци

(111) **27737** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1006 (220) 16/10/2018
 (181) 16/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за угостителство,
 туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРУП
 ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4/3, Скопје,
 МК**

(740) Адвокат Елена Младеновиќ бул.
 Гоце Делчев бр. 11, кат 3, ламела А
 (540)

BRICK EAT CASUAL RESTAURANT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци

(111) **27675** (151) 27/09/2019
 (210) ТМ 2018/1043 (220) 25/10/2018
 (181) 25/10/2028
 (450) 31/10/2019

(300) 017892616 26/04/2018 ЕМ
 (732) **Wienerberger AG Wienerberg City,
 Wienerbergstr. 11, 1100, Wien, AT**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

MAKEDO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 19 ќерамиди што не се од метал;
 кровна хидроизолација премачкана со
 катран; битуменска кровна
 хидроизолација; хидроизолација со
 асфалт; кровни плочки што не се од
 метал; олуци што не се од метал;
 кофражни греди за кров; плочи од

шкрилец; шиндра; кровни мембрани што не се од метал; хауби за оџак што не се од метал; опшивка за оџак што не е од метал; оџаци што не се од метал; керпич; цигли; битуменозни обвивки за кровови; сливници што не се од метал, наменети за кровови; кровови што не се од метал; кровни подлоги

кл. 37 поправки на кров; работи на кровопокривачи; работи за поправки на кровови; работи за корекција на кровови

(111) **27724** (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/1044 (220) 25/10/2018
(181) 25/10/2028
(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје, МК**
(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје**
(540)

СВЕЌИЧКАТА ОГИ



(591) сина, виолетова, портокалова, бела, црна и кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 балони за играње; играчки; играчки (маски играчки); игри за градење; игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори; игри*; карти за играње; коцки за градење (играчки); кукли; марионети;

плишани играчки

кл. 41 забава; забавни паркови; кинематографски филмови (изнајмување кинематографски филмови); монтажа на видеоленти; планирање забави; прикажување филмови; продукција на радио и телевизиски програми; производство на филмови; радио и телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); разонода(забава); телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); услуги на пишување на сценарија

(111) **27729** (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/1047 (220) 26/10/2018
(181) 26/10/2028
(450) 31/10/2019

(732) **Мирчевски Иле; Јанковиќ Александар; Насески Марко; Попоски Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошо; Крстевска Ина and Џамбаски Игор ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, МК; бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, МК; ул. Народен херој Орде Чопела бр. 107, Прилеп, МК; ул. Гоце Делчев бб, Другово, Кичево, МК; ул. 518, бр. 2, Илинден, Марино, МК; ул. Вељко Блаховиќ 6-1/12, Кавадарци, МК; ул. Благој Мучето 23 а, Скопје, МК and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, Владимирово, Берово, МК**
(740) **Мирчески Иле ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје**
(540)



(591) зелена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 уред за заклучување на велосипед
 кл. 9 станица за полнење на електрични велосипеди

кл. 12 електрични велосипеди,
 велосипеди, рамка за велосипеди
 кл. 39 изнајмување на велосипеди,
 изнајмување на електрични велосипеди

(111) **27746** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1055 (220) 29/10/2018
 (181) 29/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен Гостивар Населено место без уличен систем бр. 1, с. Равен, Гостивар, МК**
 (740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 бетон; бетонски градежни елементи; бисти од камен, бетон или мермер; блокови за поплучување што не се од метал; вештачки камен; декоративни елементи што не се од метал, за градба; градежен камен; градежни материјали што не се од метал; калапи за лиење што не се од метал; камен; каменорез (предмети изработени со каменорез); мозаици за градба; тули; уметнички дела од камен, бетон или мермер; класа

кл. 35 маркетинг

кл. 42 изработка на градежни планови;
 дизајнирање; градежно советување

(111) **27727** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1062 (220) 31/10/2018
 (181) 31/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No: 55 Tuzla, Istanbul, TR**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Sulbaksit

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски ветеринарски и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хибрициди

(111) **27726** (151) 24/10/2019
 (210) ТМ 2018/1063 (220) 31/10/2018
 (181) 31/10/2028
 (450) 31/10/2019

(732) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No: 55 Tuzla, Istanbul, TR**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Jecron

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски ветеринарски и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хибрициди

(111) **27713** (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/1066 (220) 31/10/2018
(181) 31/10/2028
(450) 31/10/2019

(732) **Алма ДООЕЛ Кеј на револуција 5, Поштенска кутија 56, Кочани, МК**
(540)



(591) златна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 крема за сонце; хидрантна крема; крема против стареење; озониран гел против целулит; озонирана крема со 160 мг озон; озонирано масло со 80мг озон; озонирано масло со 40мг озон; озонирана крема против болка; озониран гел за масажа; шампон; озониран гел за нега на коса; озониран серум за нега на коса; серум против загуба на коса; спреј за интимна нега

кл. 5 озонирано маслиново масло мека желатинска капсула

(111) **27745** (151) 24/10/2019
(210) ТМ 2018/1152 (220) 16/11/2018
(181) 16/11/2028
(450) 31/10/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HAMPSTEAD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); џин

(111) **27686** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2018/1240 (220) 07/12/2018
(181) 07/12/2028
(450) 31/10/2019

(300)

(732) **Јанева Невена бул. Јане Сандански бр. 106/27, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

производи, масти и масла за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
 тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
 производи од жита, леб, производи од
 тесто и слатки, сладолед, мед, меласа,
 квасец, прашок за печење, сол, сенф,
 оцет, сосови (како мирудии), мирудии,
 мраз
 кл. 35 огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски
 работи

(111) **27679** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2018/1260 (220) 11/12/2018
 (181) 11/12/2028
 (450) 31/10/2019

(732) Друштво за посредништво,
 услуги, промет и трговија МАЈ ХОУМ
 АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Народен фронт бр. 19 А/
 локал 1, 1000, Скопје, МК

(740) Саве Савев бул. Партизански
 одреди бр. 155/2-30, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 агенции за недвижности

(111) **27666** (151) 27/09/2019
 (210) ТМ 2019/60 (220) 17/01/2019
 (181) 17/01/2029
 (450) 31/10/2019

(732) Комерцијална банка АД Скопје
 ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
 Скопје, МК

(540)

Тип-Топ портошувачки кредит

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; огласување; водење
 на работење; управување со работи;
 канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот

(111) **27667** (151) 27/09/2019
 (210) ТМ 2019/61 (220) 17/01/2019
 (181) 17/01/2029
 (450) 31/10/2019

(732) Комерцијална банка АД Скопје
 ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
 Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; огласување; водење
 на работење; управување со работи;
 канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани со
 недвижен имот

(111) **27668** (151) 27/09/2019
 (210) ТМ 2019/62 (220) 17/01/2019
 (181) 17/01/2029
 (450) 31/10/2019

(732) Комерцијална банка АД Скопје
 ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
 Скопје, МК

(540)



(591) бела, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27669** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/63 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**
ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)



ТВОЈОТ
МОБИЛЕН ПАРИЧНИК

(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27670** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/64 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27671** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/65 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**
ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27672** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/66 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**
ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)

(591) сина, црвена, портокалова, жолта,
зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27673** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/67 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**
ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) зелена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27674** (151) 27/09/2019

(210) ТМ 2019/68 (220) 17/01/2019

(181) 17/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Комерцијална банка АД Скопје**
ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; огласување; водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(111) **27723** (151) 24/10/2019

(210) ТМ 2019/70 (220) 18/01/2019

(181) 18/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово ул. Моша Пијаде 14-
41, Куманово, МК

(540)

PIROSSI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за облека, обувки, капи, пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; услуги на продажба на големо врзани за облека, обувки, капи, пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **27682** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/75 (220) 18/01/2019

(181) 18/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Sach LLC Luan Haradinaj 1,****Prishtine, Republika e Kosoves, --**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје (540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **27681** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/76 (220) 18/01/2019

(181) 18/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Sach LLC Luan Haradinaj 1,****Prishtine, Republika e Kosoves, --**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје (540)



(591) зелена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **27709** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/86 (220) 22/01/2019

(181) 22/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни штангли

(111) **27707** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/87 (220) 22/01/2019
(181) 22/01/2029
(450) 31/10/2019

(300)

(732) Друштво за производство и трговија **БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО** Скопје ул. Христо Татарчев 17/2-2, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела и зелена

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 30 чоколадни штангли

(111) **27722** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/99 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг **ЕССЕ ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сосови (како мирудии)

(111) **27721** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/101 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг **ЕССЕ ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук

(111) **27719** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/102 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг **ЕССЕ ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **27718** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/103 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **27720** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/104 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **27717** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/105 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(111) **27716** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/107 (220) 23/01/2019
(181) 23/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, портокалова
и бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај (овошен)

(111) **27715** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/126 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Jim Beam Brands Co 222 W.
Merchandise Mart Plaza, Suite 1600
Chicago, Illinois 60654, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)

KNOB CREEK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пиво;
виски

(111) **27695** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/127 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) Агенција за цивилно
воздухопловство ул. „Даме Груев“ број
1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 управување и давање помош за
поуспешно деловно работење

(111) **27680** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/135 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство и
трговија ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-
импорт с. Требош-Желино ул. 101 бб, с.
Требош, Желино, МК
(540)



(591) зелена, сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;
книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски
предмети, освен мебел; лепила за
канцелариска и куќна употреба;

материјали за сликање и материјали за уметници; сликарски четки; материјали за обука и настава; пластични листови, фолии и кеси за завиткување и пакување; печатарски букви, клишиња

кл. 22 јажиња и канапи; мрежи; шатори и церади; настрешници од текстил или синтетички материјали; едра; вреќи за транспорт и складирање на растурени (рефус) материјали; материјали за полнење, поставување и обложување освен хартија, картон, гума или пластика; сурови текстилни влакнести материјали и нивни замени

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 29 месо, риба, живиа и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **27710** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/137 (220) 31/01/2019
(181) 31/01/2029
(450) 31/10/2019

(300) 75592 03/08/2018 JM

(732) **Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и додатоци за истите за употреба во земјоделството, набивање, изградба, уривање, припремање за

земјиште, обликување на земјиште, поместување на земјиште, шумарство, уредување на земјиште, подигање терети, марина, ракување со материјали, ракување со отпадни материјали, рударство, мулчирање, дистрибуција, истражување и производство на нафта и гас, поплучување, положување цевки, генерирање струја, изградба и поправка на патишта, припрема и ремедијација на терен, управување со отпад, воздухопловство и вселената, каменоломи, капацитети за агрегат и цемент, управување со вегетација, транспорт, и за потреба на владата и одбраната; машински алати и додатоци за истите, мотори, погонски машини и генератори (што не се за копнени возила), машински спојници и трансмисиски елементи (што не се за копнени возила); и делови за поправка, замена и рефабрикувани делови за сите претходно наведени производи

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; возила и апарати за движење по земја, воздух или вода за употреба во земјоделството, набивање, изградба, уривање, припремање за земјиште, обликување на земјиште, поместување на земјиште, шумарство, уредување на земјиште, подигање терети, марина, ракување со материјали, ракување со отпадни материјали, рударство, мулчирање, дистрибуција, истражување и производство на нафта и гас, поплучување, положување цевки, генерирање струја, изградба и поправка на патишта, припрема и ремедијација на терен, управување со отпад, воздухопловство и вселената, каменоломи, капацитети за агрегат и цемент, управување со вегетација, транспорт, и за потреба на владата и

одбраната; и делови за поправка, замена и рефабрикувани делови за сите претходно наведени производи

(111) **27711** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/138 (220) 31/01/2019
(181) 31/01/2029
(450) 31/10/2019

(300) 75590 03/08/2018 JM
(732) **Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и додатоци за истите за употреба во земјоделството, набивање, изградба, уривање, припремање за земјиште, обликување на земјиште, поместување на земјиште, шумарство, уредување на земјиште, подигање терети, marina, ракување со материјали, ракување со отпадни материјали, рударство, мулчирање, дистрибуција, истражување и производство на нафта и гас, попложување, положување цевки, генерирање струја, изградба и поправка на патишта, припрема и ремедијација на терен, управување со отпад, воздухопловство и вселената, каменолами, капацитети за агрегат и цемент, управување со вегетација, транспорт, и за потреба на владата и одбраната; машински алати и додатоци за

истите, мотори, погонски машини и генератори (што не се за копнени возила), машински спојници и трансмисиски елементи (што не се за копнени возила); и делови за поправка, замена и рефабрикувани делови за сите претходно наведени производи
кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; возила и апарати за движење по земја, воздух или вода за употреба во земјоделството, набивање, изградба, уривање, припремање за земјиште, обликување на земјиште, поместување на земјиште, шумарство, уредување на земјиште, подигање терети, marina, ракување со материјали, ракување со отпадни материјали, рударство, мулчирање, дистрибуција, истражување и производство на нафта и гас, попложување, положување цевки, генерирање струја, изградба и поправка на патишта, припрема и ремедијација на терен, управување со отпад, воздухопловство и вселената, каменолами, капацитети за агрегат и цемент, управување со вегетација, транспорт, и за потреба на владата и одбраната; и делови за поправка, замена и рефабрикувани делови за сите претходно наведени производи

(111) **27687** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/139 (220) 31/01/2019
(181) 31/01/2029
(450) 31/10/2019

(732) **Joint Stock Company "LEKHIM" 23, Shots Rustaveli Str., 01033 Kyiv, UA**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PANCREAZIM LEKHIM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи

(111) **27688** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/140 (220) 31/01/2019

(181) 31/01/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за осигурување НОВА
Осигурување АД Скопје ул. 1737 бр. 32,
Скопје, МК**

(740) Стефан Дувњак и Томислав
Андреев ул. 1732 бр. 32, Скопје
(540)



(591) сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурителни информации;
осигурување; финансиски проценки
(осигурување, банкарство, недвижности)

(111) **27696** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/220 (220) 14/02/2019

(181) 14/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **FREZYDERM S.A. 75, Menandrou
street, GR 104-37, Athens, GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за убавина имено: млека,
лосиони, креми, масла, гелови и пудри за

лице, раце и тело; креми за убавина,
креми за убавина за козметичка употреба;
креми против брчки, маски за лице,
средства за чистење лице, креми за очи,
препарати за заштита од сонце;
козметички препарати за тен, креми за
стапала, лосиони за после бричење,
лосиони за бањање; лосиони за убавина;
лосиони за лице и тело; дезодорантни
спрејови за лична употреба,
антиперспиранти за лична употреба,
дезодоранси за тело; средства за чистење
кожа, козметички препарати за нега на
кожа; есенцијални масла имено
парфимирани масла; производи за нега на
коса имено: козметички препарати за нега
на коса, шампони и кондиционери за коса,
маски за коса, гелови за коса, спрејови,
пени и кремови, парфеми за коса; сапуни
имено бебешки сапуни, сапуни за бањање;
парфимерија; козметика; препарати за
нега на заби; масла и креми за заштита од
сонце и добивање тен; препарати за нега
при изложеност на сонце

(111) **27697** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/224 (220) 12/02/2019

(181) 12/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, сребрена, сива, светла и темна сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен сапун за миене раце

(111) **27698** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/225 (220) 12/02/2019

(181) 12/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сребрена, сива, светла и темна розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен сапун за миене раце

(111) **27699** (151) 18/10/2019


(210) ТМ 2019/226 (220) 12/02/2019

(181) 12/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сребрена, сива, жолта, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен сапун за миене раце

(111) **27694** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/230 (220) 14/02/2019

(181) 14/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Mylan Institutional Inc. 1718 Northrock Court Rockford IL 61103, US**
(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

OGIVRI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на канцери

(111) **27693** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/231 (220) 18/02/2019

(181) 18/02/2029

(450) 31/10/2019

(300)

(732) **КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ ул. Андреја Стојановиќ бр. 9, Тетово, МК**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

LEVIOFLU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **27684** (151) 18/10/2019


(210) ТМ 2019/232 (220) 19/02/2019

(181) 19/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги Издавачки Центар Три дооел Скопје ул. Орце Николов бр. 93/5, Скопје, МК**

(740) Адвокат Симона Костадинова ул. Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 книги

кл. 35 услуги на производство и трговија во големопродажа на книги и публикации
кл. 41 објавување книги

(111) **27712** (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/248 (220) 25/02/2019

(181) 25/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, Скопје, МК**

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ ул. Борис Кидрич бр. 72 Тетово

(540)



(591) зелена, бела, розева, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер за социјално вмрежување; алатки за развивање на компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за употреба како интерфејс за програмирање апликации (API); интерфејс за програмирање апликации (API) за употреба во развојот на софтверските апликации; интерфејс за програмирање апликации (API) за компјутерски софтвер кој ги потпомогнува онлајн за социјалното вмрежување и за вчитување, прикачување, симнување, и менаџмент на податоци; компјутерски софтвер за креирање, раководење и комуницирање со онлајн заедницата; компјутерски софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер за креирање, уредување, прикачување, пристапување, прикажување, стриминг, гледање, тагирање, поврзување, забележување, покажување чувства за, коментирање на, вградување, пренесување, и споделување или на друг

начин обезбедување електронски медиуми или компјутерски информации и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за изменување и овозможување пренос на слики, аудиовизуелна и видео содржина; компјутерски софтвер за уредување, собирање, организирање, изменување, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; компјутерски софтвер за е-трговија за симнување кој им дозволува на корисниците да извршат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за испраќање електронски сигнални пораки, известувања и потсетници; софтвер за пренесување на налози; софтвер за испраќање и примање на електронски пораки; компјутерски софтвер за пребарување; магнетски кодирани картички за подарок; компјутерски софтвер за употреба во креирање, раководење, мерење и ширење на рекламирањето на други лица; сервер за реклами, особено компјутерски сервер за услугите пристап складирање реклами и доставување реклами до вебстрани; софтвер за виртуелни реални игри; компјутерски хардвер за виртуелни реални игри; компјутерски периферни уреди; софтвер за виртуална реалност што се користи за да овозможи компјутерите, управувачките табли за видео игри, рачните управувачки табли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедат искуства на виртуелна реалност; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за електронски игри за рачни симнување, постирање, блогирање, преку менаџирање, електронски уреди; програми за видео и компјутерски игри; периферни уреди за носење за компјутери, таблет

компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони; софтвер за виртуелна реалност; софтвер за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; програми за електронски игри за симнување; софтвер за компјутерски игри; слушалки за употреба со компјутери; ласерска опрема за немедицински цели; периферни компјутерски уреди за носење; периферни уреди; компјутерски софтвер комуникација; софтвер за за далечинска зголемена реалност за употреба во мобилни уреди за интегрирање електронски податоци со реална светска околина со цел за забава, образование, игри, комуникација и социјално вмрежување; софтвер за симнување во природата на мобилната апликација за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвери; компјутерски софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносливи електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, смартфон, рачни компјутери и таблет компјутери; компјутерски софтвер за конвертирање природни јазици во машински извршливи команди; компјутерски софтвер, имено, интерфејс за преведување за овозможување интеракција помеѓу луѓето и машините; компјутерски софтвер во областа на вештачката интелигенција; алатки за развој на компјутерски софтвер за да им овозможи на мобилните софтверски апликации пристап во позадински услуги; имено, складирање на податоци, брзи известувања и менаџмент на корисници

кл. 35 маркетинг, рекламирање и

промотивни услуги; услуги за истражување на пазарот и информации услуги; промовирање на стоки и услуги за други преку компјутер и комуникациски мрежи; бизнис и услуги за рекламирање, особено, медиумско планирање и медиумско купување за други; бизнис и услуги за рекламирање, особено, услуги за рекламирање за следење на рекламниот учинок, за раководење, дистрибуција и услуги за рекламирање, за анализирање на рекламните податоци, за пријавување на податоци за оптимизирање рекламирање, на и за перформансите на рекламирање; консултантски услуги во полето на рекламирањето, особено, прилагодување на напорите за маркетинг на други; услуги за комерцијални информирање, особено, служење реклами за обезбедување на извештаи, насочено рекламирање, и раководење со електронско зачувани реклами, за употреба на глобалната компјутерска мрежа; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трета страна преку компјутер и комуникациски мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои има широк спектар на производи за широка потрошувачка на други, картички за подарок, и испорака на дигитални медиуми, слушалки за виртуелната реалност, и содржина и податоци за виртуелната реалност; обезбедување на онлајн место за маркетинг на продавачите на стоки и услуги; обезбедување на онлајн олеснување за поврзување на продавачите и купувачите; обезбедување на онлајн олеснување за информирањето на потрошувачите во полето за подароци; промовирање на добра и услуги за други преку обезбедување на онлајн олеснување преку истакнување на предлози за подароци; бизнис

вмрежување; услуги на вработување и примање; услуги за рекламирање и дистрибуирање информации, особено, обезбедување на доверлив простор за рекламирање преку глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн компјутерски бази на податоци и онлајн пребарувања во бази на податоци во полето на доверливоста; при-пејд услуги за картички за подароци, особено, издавање на сертификат за картичка за подарок што може да бидат надоместоци за стоки и услуги; добротворни услуги, особено промоција на јавната свест во врска со добротворни, филантропски, волонтерски, јавни услуги и услуги во врска со заедницата и хуманитарни активности; обезбедување на натпреварувачки и стимулирачки наградни програми наменети за препознавање, наградување и охрабрување на поединец и група која учествува во самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни програми и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производ од креативна работа; организирање на изложби и настани во полето за развој на софтвер и хардвер за комерцијални и цели за рекламирање; услуги на здружение што ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во полето за развој на мобилната софтвер апликација кл. 36 услуги на обработка на финансиски трансакции, особено, расчистување и порамнување на финансиските трансакции преку компјутер и комуникациски мрежи; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на компјутер и комуникациските мрежи; услуги за електронски трансфер на средства; услуги

на плаќање на сметки; услуги на финансиска размена, особено, обезбедување на виртуелни валути за користење од страна на членовите на онлајн заедница преку компјутер и комуникациски мрежи кл. 38 услуги на споделување фотографии и видеа, особено, електронски пренос на дигитални фајлови за фотографии, видеа и аудио визуелна содржина помеѓу интернет корисниците; телекомуникации; овозможување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на електронски медиуми, податоци, пораки, графика, слики, аудио, видео и информации; обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општиот интерес; обезбедување онлајн комуникациски линкови кои пренесуваат мобилни уреди и интернет корисници на други локални и глобални онлајн локации; обезбедување пристап до вебстрани на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално приклучување; обезбедување онлајн услуги преку соби за разговор (сНа! гоотс), маил и брзи пораки, и електронски огласни табли; аудио, текст и видео емитувачки услуги преку компјутер или други комуникациски мрежи, особено прикачување, постирање, прикажување, изменување, тагирање и електронско пренесување на податоци, информации, аудио и видео; услуги на глас преку интернет протокол (Vo1P); услуги на телефонски комуникации; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјалното вмрежување, социјалното претставување и запознавање

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на компјутерски, електронски и онлајн бази на

податоци за образовна, рекреативна и забавна употреба во областа на забавата и во областите на средните, студентските, социјалните и заедничките интересни групи; услуги на споделување фотографии и видеа; електронски издавачки услуги за други; услуги за забава, особено овозможување интерактивни и услуги за игри за повеќе играчи и за еден играч за игри кои се играат преку компјутер или комуникациски мрежи; обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или организирање комуникациски и мрежи; спроведување на натпревари и потпомагање настани за играчи на видео игри и играчи на компјутерски игри; обезбедување онлајн ресурси за развивачите на софтвер; натпреварувачки и стимулирачки наградни програми дизајнирани да ги препознае, награди и поттикне поединците и групите кои се вклучуваат во услуги на само-подобрување, самореализација, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги на заедницата и хуманитарни активности и споделување на производите од креативната работа; организирање и спонзорирање натпреварувачки и стимулирачки наградни програми за развивачите на софтвер; објавување на образовни материјали, особено обајвување на книги, списанија, весници и електронски публикации; образовни услуги, особено организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари и онлајн обука во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, интернетот и социјалните медиуми и дистрибуцијата на материјали за курсот во врска со тоа; онлајн списанија, особено блогови (blogs) во кој е дефинирана

содржината на корисниците; образовни услуги, особено обезбедување виртуелно реални игри, интерактивна забава и виртуелно реална содржина; обезбедување компјутерска игра за користење на целата мрежа од корисниците на мрежа; обезбедување онлајн зголемени реалност игри; образовни обезбедување услуги, онлајн видео особено игри; организирање изложби во областа на интерактивната забава, виртуелната реалност, потрошувачката електроника и забавната индустрија на видео игри за културни или образовни цели; организирање и спроведување образовни конференции; организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер за образовни цели; образовни услуги, имено организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и интернетот на предмети кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, особено креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи и настани, да учествуваат во дискусии и да се вклучуваат во социјално, деловно и вмрежување во заедницата; компјутерски услуги, особено хостирање електронски капацитети за други за организирање и водење состаноци, настани и интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; компјутерски услуги како прилагодени веб страници што промовираат информации дефинирани од корисникот или назначени, лични профили, аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; компјутерски услуги, особено обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа;

обезбедување веб сајт што промовира технологија која овозможува он-лајн корисниците да креираат лични профили промовирајќи информации за социјално и деловно вмрежување и да ги пренесуваат и споделуваат таквите информации меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување времено користење на софтверски апликации што не се симнуваат за социјално вмрежување, креирање виртуелна заедница и пренос на аудио, видео, фотографски слики, текст, графики и податоци; услуги на ASP, особено, хостирање компјутерски софтверски апликации на други; ASP што промовира софтвер за да овозможи или олесни креирање, уредување, симнување, постирање, блогирање, аотирање, пристапување, прикажување, стриминг, покажување прикачување, гледање, тагирање, поврзување, емоција за, коментирање на, вградување, пренесување и споделување или поинаку обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување услуга на он-лајн мрежа што овозможува корисниците да ги пренесат податоците за личниот идентитет во и да ги споделат податоците за личниот идентитет со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; обезбедување информации од индекси и бази на информации што може да се пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графики, електронски медиуми, фотографски слики и аудио-визуелни информации, на компјутер и комуникациски мрежи; обезбедување софтвер за е-трговија што не може да се симне за да им се овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална

компјутерска мрежа; компјутерски услуги, особено, ASP што промовира API софтвер за да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги на софтвер како промовираат услуга софтвер испраќање предупредувања за електронски пораки, за пренесување на налози и испраќање и примање на електронски пораки, и да им овозможи на корисниците да извршуваат електронски деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување времено користење на он-лајн софтвер што не може да се симне за употреба при раководење, мерење и служење реклами за други; ASP што промовира API софтвер за раководење, следење, известување и мерење на медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; провајдер на он-лајн платформа за купување реклами, особено, обезбедување на софтверски програми што не може да се симнат за да им се овозможи на купувачите и продавачите на он-лајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; платформа како услуга (PAAS) што промовира компјутерска софтверска платформа за употреба при купување и ширење на реклама; ASP што промовира софтвер за употреба при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, таргетирање, анализирање, испорака и известување за он-лајн рекламирање и маркетинг; ASP што промовира софтвер за употреба при дизајнирање и раководење со он-лајн рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за употреба со компјутери, програмски систем за видео

игри и компјутерски мрежи; развивање на компјутерски хардвер за компјутерски игри; услуги за развивање на видео игра; обезбедување он-лајн сајтови што им даваат на корисниците можност да прикачуваат, модифицираат и споделуваат содржина и податоци за виртуелна реалност; услуги на дизајн, инженерство, истражување, развој и тестирање во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на хиперлинкови; технички консултации во областа на развивање на софтвер за мобилна апликација поврзана со употреба и функционалност на обезбедување времена хиперлинкови; употреба на компјутерски софтвер што не може да се симне што овозможува развој, проценка, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни уреди за електронска комуникација, имено, мобилни телефони, смартфоните, рачни компјутери и компјутерски таблети; едукативни услуги, имено, организирање и водење конференции и семинари во областа на вештачка интелигенција и интернет на нешта (IoT)

кл. 45 услуги на социјално претставување, вмрежување и запознавање; обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и запознавање; обезбедување социјални услуги и информации во областа на личниот развој, особено самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги во заедницата, и хуманитарни активности; обезбедување услуги на автентификација при трансакции на е-трговија; обезбедување на автентификација на

корисник при електронски трансфер на средства, трансакции на кредитна и дебитна картичка и електронски чек преку глобална компјутерска мрежа

(111) **27703** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/250 (220) 25/02/2019
 (181) 25/02/2029
 (450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) бела, сина, нијанси на сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, отстранување на масти и брусене, абразиви, сапуни, шампони, течни детергенти, парфимерија, средства за сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за бричење, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, средства за отстранување шминка, масло од лаванда, масла за козметички цели
 кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, аналгетици, антибиотици, контрацептиви, витамински препарати, медицински чаеви, хербални чаеви за медицински цели,

билни капки, додатоци во исхраната, храна за бебиња, фластери, бебешки пелени, пелени за инконтиненција, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства против инсекти, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, антибактериски сапуни, бактериски средства за медицинска употреба, хемиски средства за медицинска употреба, памучни стапчиња за медицинска употреба, медицински масла, фармацевтски производи за третирање првут, медицински шампони, медицински шампони за домашни миленици, диететски суплементи, лаксативи, фармацевтски производи за третман на кожа, фармацевтски производи за третман на изгореници, раствори за контактни леќи, препарати за чистење контактни леќи
 кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, видови печатари, блокови за печатење, каталози, хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ванилин шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно, производи од жито, леб,

слатки и бомбони, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за пециво, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудија), мирудии, мраз, киноа, сода бикарбона, прашок за пециво, житарки, мусли

(111) **27685** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/251 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 31/10/2019

(732) **Кимовски Дејан and Кимовски Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, МК and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 електрични соковници, кујнски мелници, електрични, машини за вшмукување воздух, машини за кујна, електрични, машини за мелење, машини за месење, машини за миење садови, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, миксери, електрични за употреба во домаќинството, правосмукалки

кл. 8 електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични, машинки за бричење, електрични и неелектрични, машинки за

депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување барада, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични

кл. 9 телевизори, телевизорски апарати, монитори, компјутери, лаптоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски периферни единици, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, часовници, апарати за далечинско управување, далечински прекинувачи, звучници, слушалки, смартфони (паметни телефони), мобилни телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, приемници (аудио и видео приемници), процесори, фотоапарати, часовници, антени, чистачи за екран, држачи за тв, држачи за електрични калемии, андроид боксови, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта
кл. 11 аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини за прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, велосипеди, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, електрични бокалии, електрични фритези, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење,

разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди за правење леб, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фенови за коса, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети за готвење, пумпа за топлење, ладилници за вино, електрични
 кл. 18 ранци, ранци кои се носат на едно рамо
 кл. 38 телекомуникации

(111) **27689** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/252 (220) 26/02/2019
 (181) 26/02/2029
 (450) 31/10/2019

(732) **Кимовски Дејан and Кимовски Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, МК and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, Скопје, МК**
 (540)



(591) бела, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 7 електрични соковници, кујнски мелници, електрични, машини за вшмукување воздух, машини за кујна, електрични, машини за мелење, машини за месење, машини за миење садови,

машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање зеленчук, машини за шиеење, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, миксери, електрични за употреба во домаќинството, правосмукалки

кл. 8 електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични, направи за виткање коса(рачни направи за виткање коса) неелектрични, машинки за бричење, електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување барада, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса)неелектрични, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични

кл. 9 телевизори, телевизорски апарати, монитори, компјутери, лаптоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски периферни единици, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, часовници, апарати за далечинско управување, далечински прекинувачи, звучници, слушалки, смартфони (паметни телефони), мобилни телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, приемници(аудио и видео приемници), процесори, фотоапарати, часовници, антени, чистачи за екран, држачи за тв, држачи за електрични калемии, андроид боксови, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта
 кл. 11 аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини

за прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, велосипеди, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, електрични бокали, електрични фритези, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди за правење леб, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фенови за коса, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети за готвење, пумпа за топлење, ладилници за вино, електрични

кл. 18 ранци, ранци кои се носат на едно рамо

кл. 38 телекомуникации

(111) **27690** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/253 (220) 26/02/2019
 (181) 26/02/2029
 (450) 31/10/2019
 (732) **Кимовски Дејан and Кимовски Игор**

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, МК and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 електрични соковници, кујнски мелници, електрични, машини за вшмукување воздух, машини за кујна, електрични, машини за мелење, машини за месење, машини за миење садови, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање зеленчук, машини за шиенење, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, миксери, електрични за употреба во домаќинството, правосмукалки

кл. 8 електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични, направи за виткање коса(рачни направи за виткање коса) неелектрични, машинки за бричење, електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување барада, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса)неелектрични, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични

кл. 9 телевизори, телевизорски апарати, монитори, компјутери, лаптоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски периферни единици, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, часовници,

апарати за далечинско управување, далечински прекинувачи, звучници, слушалки, смартфони (паметни телефони), мобилни телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, приемници(аудио и видео приемници), процесори, фотоапарати, часовници, антени, чистачи за екран, држачи за тв, држачи за електрични калемаи, андроид боксови, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта кл. 11 аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини за прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, велосипеди, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, електрични бокали, електрични фритези, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди за правење леб, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за

пеглање ткаенина, фенови за коса, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети за готвење, пумпа за топлење, ладилници за вино, електрични

кл. 18 ранци, ранци кои се носат на едно рамо

кл. 38 телекомуникации

(111) **27691** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/254 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 31/10/2019

(732) **Кимовски Дејан and Кимовски Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, МК and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, Скопје, МК**
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 електрични соковници, кујнски мелници, електрични, машини за вшмукување воздух, машини за кујна, електрични, машини за мелење, машини за месење, машини за миење садови, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, миксери, електрични за употреба во домаќинството, правосмукалки
кл. 8 електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување коса, електрични и

неелектрични, направи за виткање коса(рачни направи за виткање коса) неелектрични, машинки за бричење, електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потсрижување барада, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса)неелектрични, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични

кл. 9 телевизори, телевизорски апарати, монитори, компјутери, лаптоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски периферни единици, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, часовници, апарати за далечинско управување, далечински прекинувачи, звучници, слушалки, смартфони (паметни телефони), мобилни телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, приемници(аудио и видео приемници), процесори, фотоапарати, часовници, антени, чистачи за екран, држачи за тв, држачи за електрични калемаи, андроид боксови, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта

кл. 11 аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини за прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, велосипеди, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, електрични бокали, електрични фритези, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз,

печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди за правење леб, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фенови за коса, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети за готвење, пумпа за топлење, ладилници за вино, електрични

кл. 18 ранци, ранци кои се носат на едно рамо

кл. 38 телекомуникации

(111) **27692** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/255 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 31/10/2019

(732) **Кимовски Дејан and Кимовски Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, МК and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 електрични соковници, кујнски мелници, електрични, машини за вшмукување воздух, машини за кујна, електрични, машини за мелење, машини за месење, машини за миење садови, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, миксери, електрични за употреба во домаќинството, правосмукалки

кл. 8 електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични, машинки за бричење, електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување барада, направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични

кл. 9 телевизори, телевизорски апарати, монитори, компјутери, лаптоп компјутери, таблет компјутери, компјутерски периферни единици, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, часовници, апарати за далечинско управување, далечински прекинувачи, звучници, слушалки, смартфони (паметни телефони), мобилни телефони, торби за лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, приемници (аудио и видео приемници), процесори, фотоапарати, часовници, антени, чистачи за екран, држачи за тв, држачи за електрични калема, андроид боксови, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта

кл. 11 аспиратори за кујни, апарати за ладење пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини за прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, велосипеди, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, електрични бокали, електрични фритези, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди за правење леб, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фенови за коса, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети (рерни), шпорети за готвење, пумпа за топлење, ладилници за вино, електрични

кл. 18 ранци, ранци кои се носат на едно рамо

кл. 38 телекомуникации

(111) 27678	(151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/258	(220) 26/02/2019
	(181) 26/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ Куманово ул. Моша Пијаде бр.
14-41, Куманово, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на гтијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за
пива; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци,
алкохолни пијалоци (освен пива); услуги
на продажба на големо врзани за пива;
минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци,
алкохолни пијалоци (освен пива)

(111) 27704 (151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/262 (220) 26/02/2019

(181) 26/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, нијанси на сина, црвена,
жолта, портокалова, кафена, зелена
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, средства за
чистење, полирање, сапуни, шампони,
течни детергенти, течни сапуни, омекнувач
за алишта, парфимерија, средства за
сончање, средства по сончање, етерични
масла, козметички производи, влажни
марамчиња за чистење, влажни
марамчиња за козметички цели, лосиони
за коса, лосиони за тело, креми за лице,
препарати за нега на заби, детска
козметика, детска паста за заби, бебешки
марамчиња импрегнирани со средства за
чистење, масла за козметички цели,
бебешка пудра, пенливо средство за
бањање, пена за миенење раце и лице,
стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, хидратантен крем,
хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат
во медицината, медицински чаеви,
хербални чаеви за медицински цели,
билни капки, додатоци во исхраната,
храна за бебиња, фластери, бебешки
пелени, пелени за инконтиненција,
материјали за завои, антибактериски
сапуни, бактериски средства за
медицинска употреба, хемиски средства
за медицинска употреба, памучни
стапчиња за медицинска употреба,
медицински масла, фармацевтски

производи за третирање првут,
медицински шампони, медицински
шампони за домашни миленици, диететски
суплементи, фармацевтски производи за
третман на кожа, фармацевтски производи
за третман на изгореници

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и куќна употреба, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот), материјали за обука и настава
(освен апарати), пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
класи, блокови за печатење, каталози,
хартиени кеси, хартиени и пластични кутии
за пакување, календари, пенкала, печати,
постери, флаери, списанија, подлоги за
повивање, рекламен материјал, одредени
хартиени производи за една употреба,
честитки, коверти

(111) **27706** (151) 18/10/2019
(210) ТМ 2019/263 (220) 26/02/2019
(181) 26/02/2029
(450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) бела, нијанси на сина, црвена,
жолта, зелена, портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, средства за
чистење, полирање, сапуни, шампони,
течни детергенти, течни сапуни, омекнувач
за алишта, парфимерија, средства за
сончање, средства по сончање, етерични
масла, козметички производи, влажни
марамчиња за чистење, влажни
марамчиња за козметички цели, лосиони
за коса, лосиони за тело, креми за лице,
препарати за нега на заби, детска
козметика, детска паста за заби, бебешки
марамчиња импрегнирани со средства за
чистење, масла за козметички цели,
бебешка пудра, пенливо средство за
бањање, пена за миене раце и лице,
стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, хидратантен крем,
хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат
во медицината, медицински чаеви,
хербални чаеви за медицински цели,
билни капки, додатоци во исхраната,
храна за бебиња, фластери, бебешки
пелени, пелени за инконтиненција,
материјали за завои, антибактериски
сапуни, бактериски средства за
медицинска употреба, хемиски средства
за медицинска употреба, памучни
стапчиња за медицинска употреба,
медицински масла, фармацевтски
производи за третирање првут,
медицински шампони, медицински
шампони за домашни миленици, диететски
суплементи, фармацевтски производи за
третман на кожа, фармацевтски производи
за третман на изгореници
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за

канцелариски и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, блокови за печатење, каталози, хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти

(111) **27701** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/264 (220) 26/02/2019
 (181) 26/02/2029
 (450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК
 (540)**



(591) бела, нијанси на сина, црвена, жолта, зелена, портокалова, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, сапуни, шампони, течни детергенти, течни сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, средства за сончање, средства по сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска


козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, масла за козметички цели, бебешка пудра, пенливо средство за бањање, пена за миење раце и лице, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, хидратантен крем, хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат во медицината, медицински чаеви, хербални чаеви за медицински цели, билни капки, додатоци во исхраната, храна за бебиња, фластери, бебешки пелени, пелени за инконтиненција, материјали за завои, антибактериски сапуни, бактериски средства за медицинска употреба, хемиски средства за медицинска употреба, памучни стапчиња за медицинска употреба, медицински масла, фармацевтски производи за третирање првут, медицински шампони, медицински шампони за домашни миленици, диететски суплементи, фармацевтски производи за третман на кожа, фармацевтски производи за третман на изгореници

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, блокови за печатење, каталози, хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти

(111) **27705** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/265 (220) 26/02/2019
 (181) 26/02/2029
 (450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК
 (540)**



(591) бела, нијанси на сина, црвена,
 нијанси на жолта, портокалова, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење, средства за
 чистење, полирање, сапуни, шампони,
 течни детергенти, течни сапуни, омекнувач
 за алишта, парфимерија, средства за
 сончање, средства по сончање, етерични
 масла, козметички производи, влажни
 марамчиња за чистење, влажни
 марамчиња за козметички цели, лосиони
 за коса, лосиони за тело, креми за лице,
 препарати за нега на заби, детска
 козметика, детска паста за заби, бебешки
 марамчиња импрегнирани со средства за
 чистење, масла за козметички цели,
 бебешка пудра, пенливо средство за
 бањање, пена за миење раце и лице,
 стапчиња обложени со памук за
 козметичка употреба, хидратантен крем,
 хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат
 во медицината, медицински чаеви,

хербални чаеви за медицински цели,
 билни капки, додатоци во исхраната,
 храна за бебиња, фластери, бебешки
 пелени, пелени за инконтиненција,
 материјали за завои, антибактериски
 сапуни, бактериски средства за
 медицинска употреба, хемиски средства
 за медицинска употреба, памучни
 стапчиња за медицинска употреба,
 медицински масла, фармацевтски
 производи за третирање првут,
 медицински шампони, медицински
 шампони за домашни миленици, диететски
 суплементи, фармацевтски производи за
 третман на кожа, фармацевтски производи
 за третман на изгореници
 кл. 16 хартија, картон и производите од
 нив кои не се опфатени со другите класи,
 печатени работи, фотографии,
 канцелариски материјал, лепила за
 канцелариски и куќна употреба, машини за
 пишување и канцелариски прибор (освен
 мебелот), материјали за обука и настава
 (освен апарати), пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи, блокови за печатење, каталози,
 хартиени кеси, хартиени и пластични кутии
 за пакување, календари, пенкала, печати,
 постери, флаери, списанија, подлоги за
 повивање, рекламен материјал, одредени
 хартиени производи за една употреба,
 честитки, коверти

(111) **27702** (151) 18/10/2019
 (210) ТМ 2019/266 (220) 26/02/2019
 (181) 26/02/2029
 (450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски
 бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, нијанси на сина, црвена, жолта, зелена, портокалова, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за чистење, полирање, сапуни, шампони, течни детергенти, течни сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, средства за сончање, средства по сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, масла за козметички цели, бебешка пудра, пенливо средство за бањање, пена за миење раце и лице, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, хидратантен крем, хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат во медицината, медицински чаеви, хербални чаеви за медицински цели, билни капки, додатоци во исхраната, храна за бебиња, фластери, бебешки пелени, пелени за инконтиненција, материјали за завои, антибактериски сапуни, бактериски средства за медицинска употреба, хемиски средства за медицинска употреба, памучни стапчиња за медицинска употреба, медицински масла, фармацевтски производи за третирање првут,

медицински шампони, медицински шампони за домашни миленици, диететски суплементи, фармацевтски производи за третман на кожа, фармацевтски производи за третман на изгореници

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, блокови за печатење, каталози, хартиени кеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти

(111) 27700

(151) 18/10/2019

(210) ТМ 2019/267

(220) 26/02/2019

(181) 26/02/2029

(450) 31/10/2019

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, средства за

чистење, полирање, сапуни, шампони, течни детергенти, течни сапуни, омекнувач за алишта, парфимерија, средства за сончање, средства по сончање, етерични масла, козметички производи, влажни марамчиња за чистење, влажни марамчиња за козметички цели, лосиони за коса, лосиони за тело, креми за лице, препарати за нега на заби, детска козметика, детска паста за заби, бебешки марамчиња импрегнирани со средства за чистење, масла за козметички цели, бебешка пудра, пенливо средство за бањање, пена за миење раце и лице, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, хидратантен крем, хидратантно млеко

кл. 5 диететски супстанции што се користат во медицината, медицински чаеви, хербални чаеви за медицински цели, билни капки, додатоци во исхраната, храна за бебиња, фластери, бебешки пелени, пелени за инконтиненција, материјали за завои, антибактериски сапуни, бактериски средства за медицинска употреба, хемиски средства за медицинска употреба, памучни стапчиња за медицинска употреба, медицински масла, фармацевтски производи за третирање првут, медицински шампони, медицински шампони за домашни миленици, диететски суплементи, фармацевтски производи за третман на кожа, фармацевтски производи за третман на изгореници

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариски и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за

пакување кои не се опфатени во другите класи, блокови за печатење, каталози, хартиени кеси, хартиени и пластични кутии за пакување, календари, пенкала, печати, постери, флаери, списанија, подлоги за повивање, рекламен материјал, одредени хартиени производи за една употреба, честитки, коверти

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	7	27710	16	27735	30	27686
3	27696	7	27711	16	27747	30	27703
3	27697	8	27685	18	27685	30	27707
3	27698	8	27689	18	27689	30	27709
3	27699	8	27690	18	27690	30	27716
3	27700	8	27691	18	27691	30	27717
3	27701	8	27692	18	27692	30	27718
3	27702	9	27685	19	27675	30	27719
3	27703	9	27689	19	27746	30	27720
3	27704	9	27690	22	27680	30	27722
3	27705	9	27691	24	27683	32	27678
3	27706	9	27692	25	27680	32	27723
3	27713	9	27712	25	27683	33	27678
3	27735	9	27729	25	27723	33	27715
5	27686	9	27734	25	27735	33	27745
5	27687	11	27685	25	27747	35	27666
5	27693	11	27689	28	27683	35	27667
5	27694	11	27690	28	27724	35	27668
5	27700	11	27691	28	27734	35	27669
5	27701	11	27692	29	27676	35	27670
5	27702	12	27680	29	27680	35	27671
5	27703	12	27710	29	27686	35	27672
5	27704	12	27711	29	27721	35	27673
5	27705	12	27729	29	27725	35	27674
5	27706	14	27734	29	27728	35	27678
5	27713	16	27680	29	27730	35	27681
5	27726	16	27684	29	27731	35	27682
5	27727	16	27700	29	27738	35	27684
5	27735	16	27701	29	27739	35	27686
6	27729	16	27702	29	27740	35	27695
7	27685	16	27703	29	27741	35	27712
7	27689	16	27704	29	27742	35	27714
7	27690	16	27705	29	27743	35	27723
7	27691	16	27706	29	27744	35	27732
7	27692	16	27714	30	27677	35	27733



35	27738	36	27669	38	27685	41	27734
35	27739	36	27670	38	27689	41	27747
35	27740	36	27671	38	27690	42	27712
35	27741	36	27672	38	27691	42	27746
35	27742	36	27673	38	27692	43	27681
35	27743	36	27674	39	27729	43	27682
35	27744	36	27679	41	27684	43	27736
35	27746	36	27688	41	27712	43	27737
36	27666	36	27712	41	27724	45	27712
36	27667	36	27747	41	27732		
36	27668	37	27675	41	27733		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Caterpillar Inc.	27710	MK/T/2019/0137
Caterpillar Inc.	27711	MK/T/2019/0138
FREZYDERM S.A.	27696	MK/T/2019/0220
Jim Beam Brands Co	27715	MK/T/2019/0126
Joint Stock Company "LEKHIM"	27687	MK/T/2019/0139
Lidl Stiftung & Co. KG	27745	MK/T/2018/1152
Mylan Institutional Inc.	27694	MK/T/2019/0230
Sach LLC	27682	MK/T/2019/0075
Sach LLC	27681	MK/T/2019/0076
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	27727	MK/T/2018/1062
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	27726	MK/T/2018/1063
Wienerberger AG	27675	MK/T/2018/1043
Јанева Невена	27686	MK/T/2018/1240
Џамбаски Игор	27729	MK/T/2018/1047
Агенција за цивилно воздухопловство	27695	MK/T/2019/0127
Алма ДООЕЛ	27713	MK/T/2018/1066
Бобан Милошески	27732	MK/T/2017/1177
Бобан Милошески	27733	MK/T/2017/1179
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27738	MK/T/2018/0758
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27739	MK/T/2018/0759
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27740	MK/T/2018/0760
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27741	MK/T/2018/0761
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27742	MK/T/2018/0762
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27743	MK/T/2018/0763



ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27744	МК/Т/2018/0764
Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје	27712	МК/Т/2019/0248
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	27734	МК/Т/2016/1236
Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје	27747	МК/Т/2018/0542
Друштво за осигурување НОВА Осигурување АД Скопје	27688	МК/Т/2019/0140
Друштво за посредништво, услуги, промет и трговија МАЈ ХОУМ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје	27679	МК/Т/2018/1260
Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје	27709	МК/Т/2019/0086
Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО Скопје	27707	МК/Т/2019/0087
Друштво за производство и трговија ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с. Требош-Желино	27680	МК/Т/2019/0135
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМПЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје	27724	МК/Т/2018/1044
Друштво за производство, трговија и услуги Издавачки Центар Три дооел Скопје	27684	МК/Т/2019/0232
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	27728	МК/Т/2018/1000
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	27730	МК/Т/2018/1001
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	27676	МК/Т/2018/1002
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	27731	МК/Т/2018/1003
Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар	27725	МК/Т/2018/1004
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани	27677	МК/Т/2016/0135
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	27678	МК/Т/2019/0258
Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО ДООЕЛ Куманово	27723	МК/Т/2019/0070
Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен Гостивар	27746	МК/Т/2018/1055
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27722	МК/Т/2019/0099
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27721	МК/Т/2019/0101
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27719	МК/Т/2019/0102
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27718	МК/Т/2019/0103
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27720	МК/Т/2019/0104



Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27717	МК/Т/2019/0105
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27716	МК/Т/2019/0107
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје	27736	МК/Т/2018/1005
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје	27737	МК/Т/2018/1006
КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27683	МК/Т/2018/0678
КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ	27693	МК/Т/2019/0231
Кимовски Дејан	27685	МК/Т/2019/0251
Кимовски Дејан	27689	МК/Т/2019/0252
Кимовски Дејан	27690	МК/Т/2019/0253
Кимовски Дејан	27691	МК/Т/2019/0254
Кимовски Дејан	27692	МК/Т/2019/0255
Комерцијална банка АД Скопје	27666	МК/Т/2019/0060
Комерцијална банка АД Скопје	27667	МК/Т/2019/0061
Комерцијална банка АД Скопје	27668	МК/Т/2019/0062
Комерцијална банка АД Скопје	27669	МК/Т/2019/0063
Комерцијална банка АД Скопје	27670	МК/Т/2019/0064
Комерцијална банка АД Скопје	27671	МК/Т/2019/0065
Комерцијална банка АД Скопје	27672	МК/Т/2019/0066
Комерцијална банка АД Скопје	27673	МК/Т/2019/0067
Комерцијална банка АД Скопје	27674	МК/Т/2019/0068
ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт	27735	МК/Т/2018/0898
Фари Нуредини	27714	МК/Т/2018/0972
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27697	МК/Т/2019/0224
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27698	МК/Т/2019/0225
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27699	МК/Т/2019/0226
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27703	МК/Т/2019/0250
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27704	МК/Т/2019/0262
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27706	МК/Т/2019/0263
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27701	МК/Т/2019/0264
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27705	МК/Т/2019/0265
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27702	МК/Т/2019/0266
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27700	МК/Т/2019/0267



ПРОМЕНИ

(111) 3397

(732) **Perspex International Limited**
Orchard Mill, Duckworth Street, Darwen,
BB3 1AT , GB

(111) 4929

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 5247

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 5241

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 1959

(732) **Baumit Beteiligungen GmbH**
Wopfing 156, A-2754 Waldegg, AT

(111) 1755

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 1761

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 2220

(732) **Ewald Dörken AG**
Wetterstrasse 58, 58313 Herdecke, DE

(111) 4677

(732) **Eli Lilly and Company Limited**
Lilly House, Priestly Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 9NL, GB

(111) 4684

(732) **Eli Lilly and Company Limited**
Lilly House, Priestly Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 9NL, GB

(111) 10215

(732) **Mars Drinks UK Limited**
3D Dundee Road, Slough Berkshire, SL1
4LG, GB

(111) 10606

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 10607

(732) **Aspen Global Incorporated**
GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads,
Grand Bay, MU

(111) 17189

(732) **PFIZER INC.**
235 East 42nd Street New York, 10017-
5755, US

(111) 16379

(732) **Vitec Holdings Italia Srl**
Via Valsugana 100, 36022 Cassola (VI), IT

(111) 16327

(732) **Reckitt & Colman (Overseas)**
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 19149

(732) **Takeda Pharmaceuticals**
International AG
Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-
Opfikon (Zurich), CH



(111) **19150**
 (732) **Takeda Pharmaceuticals**
International AG

**Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-
 Opfikon (Zurich), CH**

ПРЕНОС

(111) **2517**
 (732) **Elektra Entertainment Group Inc.**
1633 Broadway, New York, New York
10019, US

(111) **1959**
 (732) **KNOCH, KERN & CO. KG Ferdinand-
 Jergitsch-Strasse 15, A-9020 Klagenfurt,**
AT

(111) **2495**
 (732) **ALPS ALPINE CO. LTD. 1-7,**
Yukigaya-otsukamachi,145-8501 Ota-ku,
Tokyo, JP

(111) **4510**
 (732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo
mesto, SI

(111) **2206**
 (732) **Invista Technologies S.à.r.l**
Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, CH

(111) **4598**
 (732) **DYNAPAC INTERNATIONAL**
AKTIEBOLAG PO Box 504, SE-371 23
Karlskrona, SE

(111) **4707**
 (732) **Exide Technologies 13000 Deerfield**
Parkway, Building 200, Milton, Georgia
30004, US

(111) **6975**
 (732) **ALPS ALPINE CO. LTD. 1-7,**
Yukigaya-otsukamachi,145-8501 Ota-ku,
Tokyo, JP

(111) **7350**
 (732) **TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK**
CORPORATION) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, JP

(111) **7351**
 (732) **TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK**
CORPORATION) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, JP

(111) **8202**
 (732) **Invista Technologies S.à.r.l**
Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, CH

(111) **8228**
 (732) **EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1,**
CH-7013 Domat/Ems, CH

(111) **8381**
 (732) **DuPont Nutrition Biosciences ApS**
Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K ,
DK

(111) **9240**
 (732) **STMicroelectronics, Inc 750 Canyon**
Drive, Suite 300, 75019 COPPELL, TX , US

(111) **8141**
 (732) **BELUPO Ilijakovi i kozmetika d.d**

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**(111) 9245****(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 W. Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642,, US****(111) 9313****(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US****(111) 8407****(732) Badel d.o.o. Quirinova 8, Sisak, HR****(111) 8407****(732) Meteor Grupa - Labud društvo s ograničenom odgovornošću za roizvodnju sredstava za čišćenjem higijenskih i kemijskih proizvoda Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR****(111) 8517****(732) QBE Insurance Group Limited Level 27, 8 Chifley Square, Sydney NSW 2000, AU****(111) 8518****(732) QBE Insurance Group Limited Level 27, 8 Chifley Square, Sydney NSW 2000, AU****(111) 9343****(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, NL****(111) 8901****(732) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 19190, Sollentuna, SE****(111) 8907****(732) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 19190, Sollentuna, SE****(111) 8467****(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US****(111) 9049****(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, NL****(111) 10215****(732) Mars U.K. 3D Dundee Road, Slough Berkshire, SL1 4LG, GB****(111) 10215****(732) Mars Sugar U.K. 3D Dundee Road, Slough Berkshire, SL1 4LG, GB****(111) 10215****(732) WRIGLEY CANDY UK Estover, Plymouth, Devon, England, PL6 7PR, GB****(111) 14056****(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US****(111) 14562****(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US****(111) 14563****(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US****(111) 12997****(732) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US****(111) 13401****(732) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US**



(111) 13399
(732) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US

(111) 14649
(732) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US

(111) 15035
(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков бр. 1, Скопје, МК

(111) 15037
(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков бр. 1, Скопје, МК

(111) 15033
(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков бр. 1, Скопје, МК

(111) 15038
(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков бр. 1, Скопје, МК

(111) 15011
(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(111) 15021
(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(111) 15761
(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR

(111) 23928
(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 1000, Скопје, МК

(111) 15885
(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, CH

(111) 17618
(732) ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул. Воден бр. 17, Битола, МК

(111) 16428
(732) ДПТУ “КЕНДИ” дооел експорт – импорт ул. Боро Тодоровиќ 1 бр.2, Скопје, МК

(111) 16870
(732) Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ КЛИМЕНТ И СИН ул. Кеј Македонија бр. 6, Охрид, МК

(111) 17416
(732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин Наков Пљакот бр. 1, 7000, Битола, МК

(111) 17417
(732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин Наков Пљакот бр. 1, 7000, Битола, МК

(111) 17418
(732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин Наков Пљакот бр. 1, 7000, Битола, МК

(111) 17438
(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје ул. Горно Лисиче бр. 210, Скопје, МК



(111) 17439

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје ул.
Горно Лисиче бр. 210, Скопје, МК

(111) 20934

(732) Друштво за трговија,
застапништво и консигнација НИМЕТ
ДООЕЛ експорт - импорт Скопје
ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје,
МК

(111) 17664

(732) Друштво за трговија,
застапништво и консигнација НИМЕТ
ДООЕЛ експорт - импорт Скопје
ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје,
МК

(111) 17981

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
CA 92705, US

(111) 24619

(732) МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ бул.
Србија бр. 10, 1000, Скопје, МК

(111) 17469

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО а.д. ул. 10 бр. 44, с.
Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 17522

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043,
US

(111) 17490

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
CA 92705, US

(111) 18154

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 18155

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 18156

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 18157

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 18158

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 18630

(732) OPPO MEDICAL INC. 825 Van Ness
Ave, Ste 603, San Francisco, CA 94109, US

(111) 19504

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043,
US

(111) 19505

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043,
US

(111) 21394

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson
Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US

(111) 22800

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043,
US

(111) **24468**(732) **Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US**(732) **Venator Materials LLC 10003****Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, US**(111) **25288**

ИСТЕКУВАЊА

(111) 19418

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2018

СПОЈУВАЊА

(111) **8407**(732) **Labud d.o.o. tvornica sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR**

ОБНОВУВАЊА

(111) 244	(186) 05/09/2029
(111) 3397	(186) 20/08/2029
(111) 3398	(186) 21/12/2027
(111) 2517	(186) 18/08/2029
(111) 1450	(186) 04/12/2029
(111) 4046	(186) 15/02/2028
(111) 2950	(186) 05/12/2028
(111) 4243	(186) 20/03/2028
(111) 1626	(186) 01/09/2029
(111) 1642	(186) 18/02/2028
(111) 1957	(186) 25/12/2029
(111) 2984	(186) 20/03/2028
(111) 2121	(186) 05/09/2029
(111) 3189	(186) 22/10/2029
(111) 3207	(186) 05/10/2029
(111) 1375	(186) 20/08/2029



(111) 4510	(186) 19/10/2029
(111) 3221	(186) 11/11/2028
(111) 2203	(186) 22/10/2029
(111) 2206	(186) 15/04/2028
(111) 4598	(186) 15/02/2028
(111) 2768	(186) 25/08/2029
(111) 2770	(186) 25/08/2029
(111) 2771	(186) 25/08/2029
(111) 2773	(186) 25/08/2029
(111) 2774	(186) 25/08/2029
(111) 4644	(186) 22/03/2028
(111) 4651	(186) 21/03/2029
(111) 4707	(186) 20/08/2029
(111) 2401	(186) 22/10/2029
(111) 2418	(186) 25/06/2028
(111) 4753	(186) 28/11/2029
(111) 4754	(186) 28/11/2029
(111) 9532	(186) 28/01/2028
(111) 8202	(186) 30/01/2028
(111) 8084	(186) 30/01/2028
(111) 8178	(186) 30/01/2028
(111) 8228	(186) 02/02/2028
(111) 8940	(186) 02/02/2028
(111) 6568	(186) 02/02/2028
(111) 8252	(186) 06/02/2028
(111) 8251	(186) 06/02/2028
(111) 8250	(186) 06/02/2028
(111) 8249	(186) 06/02/2028
(111) 8381	(186) 02/03/2028
(111) 8206	(186) 09/03/2028
(111) 8208	(186) 11/03/2028
(111) 8213	(186) 11/03/2028
(111) 8214	(186) 11/03/2028
(111) 9333	(186) 18/03/2028
(111) 8166	(186) 02/04/2028
(111) 8109	(186) 27/04/2028



(111) 8113	(186) 27/04/2028
(111) 8114	(186) 27/04/2028
(111) 8104	(186) 28/04/2028
(111) 9153	(186) 29/04/2028
(111) 9239	(186) 04/05/2028
(111) 9240	(186) 06/05/2028
(111) 9243	(186) 06/05/2028
(111) 8141	(186) 18/05/2028
(111) 9245	(186) 26/06/2028
(111) 6741	(186) 19/08/2028
(111) 9489	(186) 04/09/2028
(111) 9569	(186) 15/10/2028
(111) 9474	(186) 09/12/2028
(111) 9308	(186) 24/12/2028
(111) 9313	(186) 30/12/2028
(111) 8407	(186) 15/07/2029
(111) 8517	(186) 03/08/2029
(111) 8518	(186) 03/08/2029
(111) 8728	(186) 19/08/2029
(111) 9343	(186) 15/09/2029
(111) 8827	(186) 20/09/2029
(111) 8331	(186) 28/09/2029
(111) 8842	(186) 14/10/2029
(111) 8901	(186) 20/10/2029
(111) 8907	(186) 22/10/2029
(111) 8467	(186) 26/10/2029
(111) 9594	(186) 10/11/2029
(111) 8791	(186) 12/11/2029
(111) 8792	(186) 12/11/2029
(111) 9049	(186) 24/12/2029
(111) 14968	(186) 20/04/2027
(111) 15430	(186) 23/11/2027
(111) 15015	(186) 23/11/2027
(111) 15035	(186) 13/12/2027
(111) 15037	(186) 13/12/2027
(111) 15033	(186) 13/12/2027



(111) 15038	(186) 13/12/2027
(111) 15202	(186) 11/01/2028
(111) 15201	(186) 11/01/2028
(111) 15178	(186) 14/01/2028
(111) 17859	(186) 24/01/2028
(111) 15549	(186) 25/01/2028
(111) 14972	(186) 29/01/2028
(111) 15498	(186) 30/01/2028
(111) 15435	(186) 11/02/2028
(111) 14940	(186) 13/02/2028
(111) 15011	(186) 14/02/2028
(111) 15699	(186) 15/02/2028
(111) 19408	(186) 15/02/2028
(111) 14990	(186) 26/02/2028
(111) 15448	(186) 27/02/2028
(111) 14922	(186) 27/02/2028
(111) 17240	(186) 18/03/2028
(111) 15021	(186) 20/03/2028
(111) 15467	(186) 25/03/2028
(111) 15427	(186) 01/04/2028
(111) 14960	(186) 16/04/2028
(111) 15761	(186) 29/04/2028
(111) 23928	(186) 26/05/2028
(111) 16101	(186) 04/06/2028
(111) 16100	(186) 04/06/2028
(111) 15885	(186) 04/07/2018
(111) 15895	(186) 21/07/2028
(111) 17618	(186) 30/07/2028
(111) 16489	(186) 14/08/2028
(111) 25448	(186) 24/09/2028
(111) 16293	(186) 24/09/2028
(111) 16295	(186) 24/09/2028
(111) 16428	(186) 09/10/2028
(111) 20984	(186) 12/02/2029
(111) 16870	(186) 13/02/2029
(111) 17128	(186) 07/04/2029



(111) 17416	(186) 07/05/2029
(111) 17417	(186) 07/05/2029
(111) 17418	(186) 07/05/2029
(111) 17438	(186) 14/05/2029
(111) 17439	(186) 14/05/2029
(111) 17311	(186) 13/08/2029
(111) 17557	(186) 14/08/2029
(111) 17434	(186) 25/08/2029
(111) 17456	(186) 01/09/2029
(111) 17981	(186) 18/09/2029
(111) 17468	(186) 06/10/2029
(111) 17592	(186) 09/10/2029
(111) 17590	(186) 09/10/2029
(111) 17464	(186) 19/10/2029
(111) 24619	(186) 26/10/2029
(111) 18589	(186) 27/10/2029
(111) 17779	(186) 29/10/2029
(111) 17488	(186) 30/10/2029
(111) 17469	(186) 04/11/2029
(111) 18588	(186) 09/12/2029
(111) 17490	(186) 29/12/2029

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ИД **2019/11**

(45) 31/10/2019


(22) 10/07/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Ивица Геговски, МК

(73) **Инфопроект ДОО, ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, МК**

(51) 23-04

(54) **Сензорска цевка**(21) ИД **2019/16**

(45) 31/10/2019

(22) 27/08/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Рушев Трајче, МК

(73) **Рушев Трајче, „Вера Циривири“ бр. 21, 2000 Штип, МК**

(51) 23-03

(54) **Мобилен шпорет**

(21) ИД **2019/19**

(45) 31/10/2019

(22) 19/09/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Атанасова Тања, МК

(73) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) **Шише**(21) ИД **2019/21**

(45) 31/10/2019

(22) 26/09/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јакупи Висар, МК

(73) **Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 бр. 140, 1226 Желино, Тетово, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје, ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) **Шише**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
23-04	МК// 2019/11
23-03	МК// 2019/16
09-01	МК// 2019/19
09-01	МК// 2019/21

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Инфопроект ДОО, ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, МК	МК// 2019/11
Рушев Трајче, „Вера Циривири“ бр. 21, 2000 Штип, МК	МК// 2019/16
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000 Скопје, МК	МК// 2019/19
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 бр. 140, 1226 Желино, Тетово, МК	МК// 2017/21



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **865** (45) 31/10/2019
 (21) ID 2018/27 (22) 10/10/2018
 (18) 10/10/2023
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР (БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ)
 (73) **ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ., МК**
 (51) 12-16
 (54) **"РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРИРАН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
12-16	865

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА РЕГИСТРИРАН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на документот
 (21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Георгиевски Александар	865	МК/1/ 2018/27



ОБНОВУВАЊА

(111) 433	(186) 27/10/2024
(111) 434	(186) 22/09/2024
(111) 436	(186) 27/10/2024
(111) 603	(186) 29/06/2024
(111) 604	(186) 29/06/2024



ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

228. Валбона Марку Зулбеари, адвокат

бул. Крсте Мисирков локал 3

1000 Скопје

Република Северна Македонија

моби. 071 371 268

e-mail: advokatvalbona@hotmail.com

229. Благица Весковска, адвокат

ул. Архимедова 4

7500 Прилеп

Република Северна Македонија

моби. 070 432 454

e-mail: veskoska@yahoo.com

БРИШЕЊЕ

205. Марко Илиевски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 1 (лок. Хотел Куманово)

1300 Куманово

Република Македонија

моби. 071 234536

e-mail: ilievski_marko@yahoo.com